



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ОХРИД**

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ОХРИД ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА	О Х Р И Д 30.08.2022 год. БРОЈ 9 ГОДИНА 57
---	---

СО Д Р Ж И Н А

Реден број	Име на одлука	Страна
1.	Програма за измени и дополнувања на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2022 – 2024 година.	8
2.	Програма за измени и дополнување на развојната програма за спорт и рекреација за 2022 година	9
3.	Програма за измени и дополнувања на годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2022 година (Н1)	18
4.	Програма за измени и дополнувања на развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022-2024 година (НА).	19
5.	Одлука за изменена распоредот на средствата на Буџетот на општина Охрид за 2022 година.	20
6.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	22
7.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	34
8.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансиските потреби на Територијалната противпожарна единица - Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	49
9.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2022-2024 за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	53
10.	Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за даноци за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	64
11.	Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	69

12.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	72
13.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	78
14.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за културни манифестации и творештво за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	84
15.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2022 година (Н1) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	91
16.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022-2024 (НА) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	97
17.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2022 година (Н2) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	102
18.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2022-2024 (НБ) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	107
19.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма на општина Охрид за детска заштита за 2022 година (В1) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	111
20.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2022-2024 (ВА) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	115
21.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма на општина Охрид за здравствена и социјална заштита за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	117
22.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	123
23.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година.	127
24.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	131
25.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за други комунални услуги за 2022-2024 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	133
26.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	135

27.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	137
28.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	147
29.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	149
30.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	153
31.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изградба на системи за водоснабдување за 2022-2024 година за период 01.01. до 30.06.2022 година.	162
32.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изградба на системи за одведување и пречистување на отпада вода за 2022-2024 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	164
33.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	168
34.	Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за уредување на градежно земјиште за 2022-2024 година за период од 01.01. до 30.06.2022 година.	172
35.	Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.	179
36.	Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување на општина Охрид за 2023 година.	190
37.	Програма во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Охрид за 2022 година.	191
38.	Одлука за донесување детален урбанистички план во УЗ 2, дел од УБ 2.2 – опфат 3, општина Охрид, плански период 2017-2022-конечен предлог план .	198
39.	Одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште на дел од Кп.бр.6466/3 КО Охрид 4.	200
40.	Одлука за утврдување на надоместок и регулирање на постапката за одобрување на прекопи за поставување на инсталации во патна мрежа, како и за прекумерно користење на истата.	201
41.	Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во основните училишта во општина Охрид.	204
42.	Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОСУ „Св.Климент Охридски“ - Охрид.	210
43.	Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во СОСУ „Св.Кирил и Методиј“ - Охрид.	211
44.	Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ - Охрид.	213
45.	Одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Св Наум Охридски“ с.Пештани - Охрид.	215

46.	Одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Братство Единство“ Охрид.	216
47.	Одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Ванчо Николески“ с. Лескоец.	217
48.	Одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Григор Прличев“ Охрид.	218
49.	Одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Живко Чинго“ с. Велгошти.	219
50.	Одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Кочо Рацин“ Охрид.	220
51.	Одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Св. Климент Охридски“ Охрид.	221
52.	Одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Христо Узунов“ Охрид.	222
53.	Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОМУ „Методи Патчев“ - Охрид за учебната 2021/2022 година.	223
54.	Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ООУ „Братство - единство“ - Охрид за учебната 2021/2022 година.	224
55.	Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ООУ „Ванчо Николески“ с. Лескоец за учебната 2021/2022 година.	225
56.	Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ООУ „Григор Прличев“ - Охрид за учебната 2021/2022 година.	226
57.	Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ООУ „Живко Чинго“ с. Велгошти за учебната 2021/2022 година.	227
58.	Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ООУ „Кочо Рацин“ - Охрид за учебната 2021/2022 година.	227
59.	Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ООУ „Св. Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2021/ 2022 година.	228
60.	Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ООУ „Св. Наум Охридски“ с. Пештани за учебната 2021/2022 година.	229
61.	Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ООУ „Христо Узунов“ - Охрид за учебната 2021/2022 година.	230
62.	Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално -	231

	финансиското работење на ОСУ „Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2021/2022 година.	
63.	Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на СОСУ „Св.Кирил и Методиј“ - Охрид за учебната 2021/2022 година.	232
64.	Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ - Охрид за учебната 2021/2022 година.	233
65.	Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ООМУ „Методи Патчев“ - Охрид за учебната 2022/2023 година.	234
66.	Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Братство-единство“ - Охрид за учебната 2022/2023 година.	235
67.	Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2022/2023 година.	236
68.	Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Григор Прличев“ - Охрид за учебната 2022/2023 година.	236
69.	Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Живко Чинго“ с.Велгошти за учебната 2022/2023 година.	237
70.	Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Кочо Рацин“ - Охрид за учебната 2022/2023 година.	238
71.	Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2022/2023 година.	239
72.	Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Св.Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2022/2023 година.	240
73.	Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Христо Узунов“ - Охрид за учебната 2022/2023 година.	241
74.	Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОСУ „Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2022/2023 година.	242
75.	Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на СОСУ „Св.Кирил и Методиј“ - Охрид за учебната 2022/2023 година.	243
76.	Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ - Охрид за учебната 2022/2023 година.	244
77.	Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОЈУ „Кузман Шапкарев“ - Охрид за 2022/2023 година.	245
78.	Одлука за давање согласност на измените на годишниот план за вработување во ООУ „Св. Климент Охридски“- Охрид за 2022 година.	246
79.	Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООМУ „Методи Патче“- Охрид за 2023 година.	247
80.	Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Братство Единство“- Охрид за 2023 година.	247
81.	Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Ванчо Николески“ Лескоец за 2023 година.	248
82.	Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување на ООУ „Григор Прличев“ - Охрид за 2023 година.	249
83.	Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Живко Чинго“ с. Велгошти за 2023 година.	250
84.	Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Кочо Рацин“- Охрид за 2023 година.	251

85.	Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Св. Климент Охридски“- Охрид за 2023 година.	252
86.	Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Св. Наум Охридски“ с. Пештани - Охрид за 2023 година.	253
87.	Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Христо Узунов“- Охрид за 2023 година.	254
88.	Одлука за давање согласност на одлуките за изменување на одлуката за утврдување на цените на услугите што ги врши ЈП „Охридски комуналец“ Охрид број 02-688/6 од 29.03.2022 година.	255
89.	Одлука за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП „Градски гробишта“ Охрид бр. 02-1675/10 од 07.12.2018 година.	261
90.	Одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на измена на годишниот план за вработување за 2022 година на ЈП Градски пазар Охрид.	263
91.	Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП „Нискоградба Охрид“- Охрид за 2023 година.	264
92.	Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП „Охридски Комуналец“- Охрид за 2023 година .	265
93.	Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП „Водовод“- Охрид за 2023 година.	266
94.	Одлука за давање согласност на годишен план за вработување на ЈП „Градски гробишта“- Охрид за 2023 година.	267
95.	Одлука за усвојување на извештајот за работата на ЈП „Билјанини Извори“ - Охрид за периодот од 01.04. до 30.06. 2022 година.	268
96.	Одлука за усвојување на извештајот за работата на ЈП „Водовод“ Охрид за периодот од 01.04. - 30.06.2022 година.	268
97.	Одлука за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ - Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2022 година.	269
98.	Одлука за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2022 година.	270
99.	Одлука за усвојување на извештајот за работењето на ЈП „Нискоградба Охрид“ - Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2022 година.	271
100.	Одлука за усвојување на извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП „Охридски Комуналец“ - Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2022 година.	272
101.	Одлука за давање донација на ДПД Ентузијаст Охрид- Дебрца.	273
102.	Одлука за партиципација и сопствено учество на општина Охрид во проектот „ Развој на спортски туризам во општина Охрид - изградба на вежбалиште за голф “	274
103.	Одлука за формирање на општински совет за социјална заштита.	276
104.	Одлука за формирање на координативно тело за оценување на имплементација на трет локален еколошки акционен план на општина Охрид.	277
105.	Предлог- одлука за пренесување на правото на користење на ПМВ возило марка „Мерцедес “ - сопственост на општина Охрид на ЈП	279

	„ВОДОВОД“ Охрид.	
106.	Јавна објава	280
107.	Јавна објава	280

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА 2022 – 2024 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Програмата за измени и дополнувања на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2022 – 2024 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/127
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл. гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА 2022 – 2024 ГОДИНА

Годишна Програма за уредување на градежно земјиште за 2022година

Во Делот А -Надоместок за експропријација, плаќање стари обврски, набавка на градежна механизација и рушење на објективно точка 2 Плаќање на стари обврски и по судски решенија - износот од 35.000.000,00 денари се намалува за 300.000,00 денари и изменетиот износ изнесува **34.700.000, 00 денари** .

Согласно предложените измени во делот А Надоместок за експропријација, плаќање стари обврски, набавка на градежна механизација и рушење на објекти изменетиот износ изнесува **46.300.000,00 денари**.

Во Делот Б- Асфалтирање и реконструкција на улици и пристапни патишта се врши измена :

- На точка 11 Реконструкција на улица „Ѓорче Петров износот од 8.000.000, 00 денари се намалува за 400.000,00 денари при што изменетиот износ изнесува **7.600.000, 00 денари** ;

Согласно предложените измени на делот Б Асфалтирање и реконструкција на улици и пристапни патишта – новиот вкупен износ изнесува **56.000.000, 00** денари ,

Програма за уредување на градежно земјиште за 2022 година од 143.350.000,00 денари се намалува на 142.650.000,00 денари.

Оваа Програма за измена на Програмата влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/3
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНИ НА ПРОГРАМАТА ЗА СПОРТ И
РЕКРЕАЦИЈА ЗА 2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Програмата за измени на програмата за спорт и рекреација за 2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/128
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ЗА 2022 ГОДИНА

Програмата за активностите во областа на спортот и рекреацијата во Општина Охрид за 2022 година е направена врз основа на одредбите од Законот за локална самоуправа ,Законот за спорт и други подзаконски акти.

Јавниот интерес на спортот е:

- Поттикнување на спортските активности на децата и младината во рамките на федерациите;

- Организирање и спроведување на спортски тренинзи и натпревари;
- Поттикнување на реализирањето на програмите на спортските федерации;
- Поттикнување и помагање на организирањето на спортски приредби и манифестации;
- Одржување, функционирање на постојните и планирање и изградба на објекти за спорт од јавен интерес на граѓаните на Општина Охрид и пошироко;
- Развој на масовниот спорт и рекреативните активности на граѓаните опфатени во програмите на спортските и спортско рекреативните клубови, училишен спорт, спорт за сите и особено спортско рекреативни активности на лица со посебни потреби;
- Организирање на спортски приредби и манифестации, поддржување на систем на натпревари на општинско ниво, регионално ниво, републичко ниво, поддржување на традиционални спортски манифестации од национален и меѓународен карактер, поддржување на училишниот и студентскиот спорт, манифестации и форми на натпревари за лица со посебни потреби како и масовните спортско-рекреативни активности на граѓаните,
- Класифицирање на спортските објекти, организирано користење на истите, опремување на рекреативни зони за масовно спортување;
- Поддршка и унапредување на спортот, спортските клубови регистрирани на подрачјето на Општина Охрид,
- Поддршка на општинските спортски сојузи како највисока форма на организирање на спортските клубови на подрачјето на Општината Охрид .
- Програмите се финансираат од буџетот на Општина Охрид, донации, спонзорства а за исполнување на програмите и утврдените рокови поднесуваат извештај до Општина Охрид .

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Главни цели на програмата ЛО Спорт и рекреација е афирмирање на Општина Охрид како општина која создава услови за развој и поддршка на програмите за спорт, спортско-рекреативни активности како и развој на спортскиот туризам.

Општината Охрид преку својата организациона поставеност во областа на спортот ќе придонесе за зголемен опфат на младите во спортот. Општината постојано ќе се грижи за позитивно насочување на своите граѓани. Реализацијата на програмите од областа на спортот и рекреацијата сигурно дека ќе придонесе за подигнувањето на квалитетот на живеење на граѓаните од сите социјални структури како и поддршка на програмите за спорт и рекреација на лицата со посебни потреби.

Преку организираните системи на натпревари и други спортски манифестации ќе се создадат услови за настани во општината во земјата и странство.

Општината Охрид преку поддршка на спортските настани секогаш ќе придонесува за популаризација на спортот и достоинствено репрезентирање на можностите и потенцијалите на општината.

МЕТОДОЛОГИЈА

Спортските натпревари и манифестации ги организираат и реализираат спортските клубови и националните спортски федерации. Спортски манифестации

организираат и други правни и физички лица што вршат дејност спорт, под услови утврдени со Законот за спорт .

Програмата ЛО Спорт и рекреација се состои од активности за :

- Поддршка и развој на предучилишен и училишен спорт, реализирање спортски активности и систем на натпревари на учениците.
- Поддршка и унапредување на спортот, спортските клубови од Општина Охрид.
- Поддршка на рекреативни активности на граѓаните и рекреативни активности на лица со посебни потреби.
- Поддршка на традиционални манифестации и манифестации од особен интерес за Општина Охрид.
- Поддршка на програми и проекти на останати спортски организации од интерес на Општина Охрид.
- Поддршка на спортисти во индивидуалните спортови кои имаат високи достигнувања на државно и меѓународно ниво.

Вреднувањето на програмите ќе се одредува врз основа на :

- Остварени спортски резултати во зависност од рангот на натпревари на клубот, поединци на клубови со остварен висок пласман .
- Број на учесници во активностите или манифестации (увид од програмите или проектите)
- Манифестацијата да е во календарот на спортската асоциација со утврден статус и категорија на натпреварот

СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ

Традиционални манифестации

- Општината Охрид ќе партиципира во традиционалните спортски приредби и манифестации од локален, регионален, национален и меѓународен карактер со цел зачувување на континуитетот на манифестациите за кои има интерес од граѓаните, а се е во интерес на развојот на спортот во општината како и придонесуваат во развојот на спортскиот туризам.
- ***Манифестации од особен интерес***

Општина Охрид преку поддршка на вакви спортски настани ќе придонесе за популаризација на спортот и достоинствено репрезентирање и промоција на можностите и потенцијалите на општината .

Хуманитарни акции

Општина Охрид ќе организира хуманитарни акции со субјекти од областа спорт .

Крводарителски акции

Спортистите доброволно донираат крв на крводарителски акции .

Стоп на пороците

Општина Охрид како организатор или коорганизатор ќе организира едукативни трибини за информираност и подигнување на свеста кај младите .

Спорт за сите

Општина Охрид ќе поддржува програми и проекти за масовен рекреативен спортна граѓаните од општината бидејќи рекреативниот спорт треба да му овозможи на секој граѓанин согласно неговите потреби можности активно вклучување во спортскиот живот во општината .

Активностите во областа на спортот Општина Охрид ќе ги насочи кон поттикнување, поддржување и помагање за остварувањето на целите на оваа Програма за 2022 година со средства предвидени во висина од **33.982.000,00 денари.**

42 Стоки и услуги			
Активност Образложение			
Изнајмување на друг тип на простор	Изнајмување спортски објекти на ЈП „Билјанини Извори“	Непречено и организирано користење на расположивите спортски објекти од страна на клубови, училишта, поединци, здруженија и др. субјекти со создавање услови за спортување за сите генерации. Организирање и поддршка на најразлични спортски настани и активности, посебно со поддршка на талентирани спортисти и проекти што значат унапредување на спортот во Општина Охрид.	4.200.000,00
Јануари-Декември			
46 Субвенции и трансфери			
Активност Образложение			
Трансфери до спортски клубови	Трансфери кон спортски клубови	Основната цел е поддржувањето на организираните активности за развој и унапредување на масовниот спорт и рекреативниот спорт како и клубските натпревари и натпревари по принципот спорт за сите. Со оваа програма ќе се обезбеди финансиска поддршка на спортските клубови и школи во општина Охрид.	18.000.000,00
Јануари-Декември		ГРК Охрид	2.100.000,00
		ГФК Охрид Лихнидос	1.100.000,00
		ФК Воска Спорт	500.000,00
		ГКК Охрид	300.000,00
		БК Алексо Огненовски	50.000,00
		ВК Шампион систем	50.000,00
		ОФС Охрид	30.000,00
		ЕК Акватика Јахтинг	25.000,00
		АК Охрид трчаТ	25.000,00

		РК Сани ШК Ласкер КК Стрмец ТК Охрид СК Охрид Хваранг Фист ЖСК Лихнидос ФК Евро фудбал ФК Некст Левел ФК Фер плеј Охрид ЖФК Билјанини извори ПК Охридски бранови 2008 ПК Акваспирит ВК Горица Ремо РК Лихнид АК Охрид КК Кунсуто БК 8-Ка ФК Топ Тим Охрид ФК Ла Масиа КК Фудошин ФК Копенхаген ФК Света Троица 2021 ФК Рудар ФК Лескоец ФК Куршум ФК Вулкан ФК Вапила ФК Света Троица-Црногорци	25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Други трансфери	-Во други трансфери влегуваподршка за: -Спортски манifestации/настани,прос	Поддршка за учество во училишните спортски системи на активности и натпревари на Сојузот на училиштен спортОхрид,како и подршка на проекти кои ,ќе значат унаредување на наставата по физичко и здравствено	3.298.000,00

Јануари-Декември	кти од областа на спортот -Клубови за подводни дејности -Училишен спорт -Традиционални турнири - Награди и признанија за најдобрите спортисти -Активности на лицата за посебни потреби и пензионери	образование и спорт. -Поддршка на спортските здруженија и клубови кои допринесуваат за развојот на подводните спортови, ја развиваат свеста кај населението за здрава животна околина и со својата работа активно учествуваат за развојот на спортскиот туризам. -Финансиска поддршка за спортски манифестации, настани и проекти кој со нивната реализација ќе допринесат за популаризација на спортот, подигнување на свеста за здрав начин на живот, масовност но истовремено можност за достигнување на врвни спортски резултати. Нивната поддршка и одржување допринесува за промоција на општина Охрид како препознатлива спортско туристичка дестинација во земјата и светот. -Поддршка за спортско рекреативните активности за лица со посебни потреби и пензионерите, како и поддршка за традиционални спортски натпревари при што играта секогаш ќе биде над резултатот. Реализацијата ќе значи можност за социјализација на сите учесници независно од нивната возраст, пол или етничка структура. -Поддршка за спортисти во индивидуалните спортови кои имаат врвни достигнувања на национално и меѓународно ниво.	
		Клуб за подводни дејности-„Охрид” Нуркачки клуб „Амфора” Нуркачки клуб „Акватек”	20.000,00 15.000,00 15.000,00
		Дејан Ангелоски Ана Стојаноска Ива Кецкарова Филип Јосифоски	20.000,00 9.000,00 7.000,00 6.000,00

Февруари-Декември	-Проект за унапредување на наставата по ФЗО и Спорт во IV и V одделение во основните училишта во Општина Охрид	- Правилен раст и развој кај учениците од четврто и петто одделение во основните училишта во Општина Охрид Реализација,Сојуз за училишен спорт-Охрид	802.000,00
Јануари-Декември	Училишни спортски лиги за основни и средни училишта	Во насока на унапредување на училишниот спорт општината ќе финансира програми,проекти и спортски активности на учениците од основните и средните училишта од општина Охрид. Училиштето има обврска да води грижа и за здравјето на учениците со овозможување правилен физички развој, во современи услови,како и создавање здравствена култура. Поради сето ова се помага училишниот спорт,се развива и организира при што учениците кои имаат афинитет и желба побрзо избираат сакан спорт под стручна контрола и организација.Воедно се создава еднаквост на правата за физичката активност на сите деца без оглед на нивните предиспозиции.	300.000,00
Јануари-Декември	-Меморијален турнир во ракомет „Крсте Андоновски – Усташ“	-Прв меморијален турнир во ракомет под покровителство на градоначалникот на општина Охрид, а во организација на ГРК Охрид.	300.000,00
Јануари-Декември	-Турнир во фудбал за млади категории,„Охридски надежи“	-Прв турнир во фудбал за млади категории во кој ќе земат учество сите фудбалски школи во општина Охрид.Турнирот ќе биде под покровителство на градоначалникот на општина Охрид,а во организација на Сојуз за Училишен спорт Охрид.	100.000,00
Јануари-Февруари	Спортска манифестација „Најдобрите од спортот во општина Охрид“	„Најдобрите од спортот во општина Охрид“ Спортска манифестација на која се одбираат најдобрите спортисти,спортски работници,во	150.000,00

		организација на општина Охрид	
Август-Септември	Охридски пливачки маратон 2022 Патека, „Климе Савин“	60 години, „Охридски пливачки маратон”. Технички организатор: Пливачки клуб, „Охридски бранови 2008” - Охрид	2.000.000,00

48 Капитални расходи			
	Активност	Образложение	
Изградба на други објекти	Покривање на 1 игралиште за тенис со ПВЦ покрив на ЈП.Билјанини извори	Зголемување на спортските капацитети и подобрување на условите за спортски активности, преку цела година - Во текот на 2022 година изработка на техничка документација од страна на ЈП Билјанини извори	Реализација со развојна програма 2023-24 год.

ВКУПНО : 33.982.000,0

Образложение: Со оваа измена на предлог програмата за „Спорт и рекреација 2022“ се предвидува зголемување на програмата за 2.000.000,00 денари.

Се врши зголемување во „други трансфери“ konto 464990 за 2.000.000,00 денари.

Средствата се наменети за организација на

60 години „Охридски пливачки маратон“ 2022 год.

Технички организатор на Охридски пливачки маратон е ПК „Охридски бранови 2008“ од Охрид.

Оваа Програма за измена на Програмата влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/4

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022 ГОДИНА (Н1)

СЕ ПРОГЛАСУВА Програмата за измени и дополнувања на годишната програма за активностите на општината Охрид во областа на основното образование за 2022 година (Н1), што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/129

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022 ГОДИНА (Н1)

Член 1

Со оваа Програма се вршат измени и дополнувања на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2022 година (Н1) број 08-13561/10 од 29.12.2021 година, како и измените на програмата број 09-10518/37 од 29.07.2022 година.

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Со измените е опфатено следното:

- Во точка 31 од програмата „ паричен надоместок за секое прваче, проект „Нашите првачиња,, предвидената сума од 1.550.000,00 денари се заменува со 1.680.000,00 денари;
- Во точка 13 од програмата „ субвенционирање на превозот на наставници кои држат настава во рурални средини,, предвидената сума 300.000,00 денари се заменува со 270.000,00 денари;

Член 2

Оваа Програма стапува на сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Охрид.

Број 08-11800/5

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2022-2024 ГОДИНА (НА)

СЕ ПРОГЛАСУВА Програмата за измени и дополнувања на развојанта програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022-2024 година (НА), што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/130

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2022-2024 ГОДИНА (НА)

Член 1

Со оваа Програма се вршат измени и дополнувања на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование за 2022-

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

2024 година (НА) број 08-13561/11 од 29.12.2021 година како и измените на програмата број 09-10518/37 од 29.07.2022 година.

Со измените е опфатено следното:

- Во точка 54 од програмата „ набавка и сервисирање на противпожарна опрема, хидранти, громобрани и друго, предвидената сума 500.000,00 денари се заменува со 400.000,00 денари;

Член 2

Оваа Програма стапува на сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Охрид.

Број 08-11800/6

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за изменана распоредот на средствата на Буџетот на општина Охрид за 2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/131

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата на буџетот на Општина Охрид за 2022 година на следниот начин:

Програма Потставка	Буџет	Самофин.	Дотации	Донации	Кредити
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА					
426120 Членарини во домашни организации	-250.000	0	0	0	0
463110 Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	-200.000	0	0	0	0

e-mail: soveto@ohrid.gov.mk

D00 ГРАДОНАЧАЛНИК	-100.000	0	0	0	0
426990 Други оперативни расходи		0	0	0	0
E00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	-300.000	0	0	0	0
421310 Пошта		0	0	0	0
424110 Поправки и сервисирање на лесни возила (вклуч)	-200.000	0	0	0	0
426990 Други оперативни расходи	-100.000				
464990 Други трансфери	-150.000	0	0	0	0
		0	0	0	0
FA0 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)					
464910 Плаќање по судски решенија	-300.000	0	0	0	0
482130 Реконструкција на улици, патишта и автопати	-400.000	0	0	0	0
L00 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА					
464990 Други трансфери	2.000.000	0	0	0	0
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ					
425760 Превозни услуги во образованието	-30.000	0	0	0	0
464990 Други трансфери	130.000	0	0	0	0
NA0 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ					
480190 Купување на друга опрема	-100.000	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

Член 2

Предлог измените и дополнувањата во наведените Програми стануваат составен дел на буџетот на Општина Охрид за 2022 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08- 11800/7**26.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донов,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/132
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/8
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

Извештајот е изработен за период од три месеци и ги сумира активностите извршени од страна на администрацијата во Секторот за туризам и локален економски развој, Одделение за Туризам во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 год. за реализација на:

- **Г2 ПРОГРАМА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ПЕРИОД 01.01.2022 – 30.06. 2022 ГОДИНА**

Во периодот 01.04.2022 – 30.06.2022 год. Одделението за туризам ги вршеше активностите неопходни за реализација на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид:

- 1. Развој на туристичка инфраструктура**
- 2. Туристичка промоција на Охрид**
- 3. Стандардизација и развој на туристички услуги и производи**
- 4. Управување со туристички дејности за стимулирање на развој на туризмот**

Како резултати од реализацијата на програмата кои дадоа особен белег на работењето во овој период треба да се посочат:

- Процесот на евиденција, регистрација и категоризација на станоиздавачи од мал обем (вкупно регистрирани 2409 станоиздавачи),
- Процес на продолжување на решенијата за категоризација на сместувачките капацитети од мал обем,
- Поставување на ХотСпот интернет на неколку најпосетувани локации во Охрид за туристи,
- Изградба на адреналински парк “OHRID GO adventurous”
- Имплементација на Проект „Интеррегионално управување со културното наследство Е-систем“ акроним на проектот „ИРК-ХЕРМЕС“, од програмата Интеррег Балкан-Медитеран 2014-2020.

Детални информации за активностите и резултатите се дадени во Анекс 1

АНЕКС 1

I. Информација за реализираните активности согласно Програмата Г2, за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2022 година.

1. Развој на туристичка инфраструктура
2. Туристичка промоција на Охрид
3. Стандардизација и развој на туристички услуги и производи
4. Управување со туристички дејности за стимулирање на развој на туризмот

II. Информација за наплата на таксата за привремен престој

III. Извештај за туристички промет (споредбени податоци за бројот на ноќевања од основни објекти за 2022 год. во однос на 2021 год.), според записници од општински инспекторат.

I. Информација за реализираните активности согласно Програмата Г2, за поттикнување на развојот на туризмот на Општина Охрид за периодот 01.04.2022 – 30.06.2022 год.

1. РАЗВОЈ НА ТУРИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОИЗВОД

Бр.	Период	Опис на активност за реализација на програмските цели	Краток опис	Резултати	Реализирани финансиски средства
1.1 Изградба на адреналински парк “OHRID GO adventurous”					
1.	Април – Јуни 2022	Изградба на адреналински парк	Целта на изградбата на адреналинскиот парк е подобрување и проширување на туристичката и спортска понуда, со цел привлекување странски и домашни посетители и групи, нудејќи им единствено катче за спорт, рекреација и дружење. Паркот ќе биде нова туристичко – рекреативна содржина, привлечен за многу потенцијални сегменти на посетители. Паркот ќе зафаќа површина од околу 400 м2 и ќе биде направен според ЕУ стандарди.	Изготвена е документација за добивање на одобрение за поставување на урбана опрема. Постапка е во тек. Со оглед на економските процеси и поскапувањата, се прави нова анализа на пазарот, по што ќе се продолжи со постапката за јавна набавка.	Средствата се обезбедени од проектот “OHRID GO”. Не се потрошени финансиски средства.
1.2 Изградба на PUMP TRACK полигон “OHRID GO dynamic”					
1.	Април – Јуни 2022	Изградба на PUMP TRACK полигон	Полигонот Pump Track претставува кружна патека со кривини и заоблени контури, кој се користи во рекреативни цели за сите возрасни категории. На него може да возат велосипедисти и други корисници од сите возрасти и нивоа на вештини. Како прогресивна структура, тој е совршен како за учење основни трикови, така и за обука на елитните спортисти. Подобен е за користење од страна на сите видови на велосипеди, скејтборди, ролери, тротинети и слично.	Изготвена е документација за добивање на одобрение за поставување на урбана опрема. Постапка е во тек. Добиено одобрение за поставување на опрема - детско игралиште- полигон за велосипеди (Уп 1 број 19-259/1 од 14.04.2022). Со оглед на економските процеси и поскапувањата, се прави нова анализа на пазарот, по што ќе се продолжи со постапката за јавна набавка.	Средствата се обезбедени од проектот “OHRID GO”. Не се потрошени финансиски средства.

1.3. Бесплатен Hot Spot Интернет “OHRID GO connected”					
1.	Април – Јуни 2022	Бесплатен hot spot интернет	Поставувањето на бесплатен hot spot интернет на јавни локации е одлична можност за посетителите и гостите во градот преку користење на бесплатен интернет да добијат информации за туристичката понуда и услугите во градот. Планирано е обезбедување на бесплатен hot spot интернет на неколку најпосетувани локации во Охрид.	Започната постапка за ТРЕТА објава за јавна набавка, по предходните две објави за избор на економски оператор не беа успешни. Во тек е објава за трет оглас за јавна набавка за Хот Спот интернет.	Во овој квартал не се исплатени средства. Вкупно исплатени финансиски средства во вторито квартал за оваа намена се 12.520,00 денари врз основа на предходниот договор за 2021 година.

2. ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА НА ОХРИД

Бр.	Период	Опис на активноста за реализација на програмските цели	Краток опис	Резултати	Реализирани финансиски средства
2.1. Промоција на туристичкиот потенцијал на Охрид					
1.	Април – Јуни 2022	Промоција на туристичкиот потенцијал	Промоција на туристичкиот потенцијал се реализира преку стандардните начини на промоција, но ќе бидат применети и нови, современи пристапи во промовирањето на туристичката понуда и потенцијалите на Охрид. Воедно, оваа активност предвидува директни или индиректни претставувања на Охрид на туристичките берзи и саеми, како и партиципација на промотивни настани во странство.	Нема активности во овој период.	Не се исплатени средства
2.2. Изготвување на промотивен материјал за Охрид					
1.	Април – Јуни 2022	Изготвување на промотивен материјал за Охрид	Оваа активност вклучува изготвување на печатен или електронски промотивен материјал за одделни сегменти на туристичката понуда на Охрид. Во рамки на истата предвидено е репринт на постоечкиот промотивен материјал, но и изготвување на нов промотивен материјал согласно потребите на туристичкиот пазар, односно дизајнирање на нов промотивен материјал, изработка и откуп на високо квалитетни фотографии и видеа кои ќе бидат откупени.	Постапката по однос на објавениот повик е завршена и донесено е решение за избор на фотографии по што во текот на вториот квартал потпишани се договори со 12 апликанти на кои им се исплатени средства во износ од 283.600,00 мкд. Во однос на делот од активноста кој се однесува на печатење на промотивниот материјал, во текот на вториот квартал е склучен договор со избраниот економски оператор на кој му е доставен и налог за печатење на целокупната количина од истиот. Материјалот е доставен до општина Охрид и истиот се користи за	Исплатени се средства во износ од 283.600,00 мкд по однос на јавнуиот повик за избор на фотографии. Во нареден квартал ќе се исплатат финансиски средства кон избраниот оператор за печатењето на промотивниот материјал.

				промотивни цели на градот.	
--	--	--	--	----------------------------	--

3. СТАНДАРДИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ НА ТУРИСТИЧКИ УСЛУГИ И ПРОИЗВОДИ

Бр.	Период	Опис на активноста за реализација на програмските цели	Краток опис	Резултати	Реализирани финансиски средства
3.3. Кампања „КУПУВАЈ ЛОКАЛНО (BUY LOCAL) - “OHRID GO local”					
1.	Април – Јуни 2022	Кампања купувај локално	Со оваа активност е предвиден почеток на кампања за промоција на локалните производи во насока на креирање на нови туристички производи и стимулирање на локалната економија. Предвидени се повеќе активности за промоција на локално произведени производи, изработка на база на локални производители која ќе биде достапна за сите заинтересирани страни (потрошувачи, туристички работници, угостители и сл), тематски кампањи за промоција на одредени производи во маркетите во градот и сл.	Изготвена е документацијата за објавување на тендер за избор на економски оператор. Постапка е во тек.	Не се потрошени финансиски средства.
3.4. Финансирање на микропроекти за поддршка на развојот на туризмот согласно приоритетните цели за одржлив развој					
1.	Април – Јуни 2022	Финансирање на микропроекти за поддршка на развојот на туризмот	Микропроектите претставуваат ефикасна форма на финансиска поддршка на микрозаедниците во партнерство со граѓанските здруженија за реализација на развојни идеи во областа на туризмот. Предвидено е финансирање на микропроекти за ревитализација на	- Активноста се реализира со објавување на јавен повик, по претходно утврден правилник за критериуми за учество. Комисијата донесе одлука за кофинансирање на 6 проектни предлози во делот од Туризам:	Не се потрошени финансиски средства.

			традиционални рурални туристички атракции од заедничко значење за заедницата (ревитализација на стари фурни, чешми, воденици, занаетчиски простори, фото-документациски архиви, имплементација на програми за соработка и вмрежување, како и поддршка на идеи за промоција на локални производи и услуги и сл.).	1. Здружение Св.Василиј-село Куратица - Ревитализација и обележување на пешачки патеки, заштита на постоечката инфраструктура и вмрежување на локалните целни групи преку креирање на нови туристички производи и услуги 2. Здружение за заштита и одржлив развој на животната средина Регионален зелен центар Охрид -Виртуелна реконструкција и изработка на макета на римската гробница од “Видобишта“ во Охрид 3. Туристичка асоцијација Билјана, Охрид -Археопарк: Раица-Манастириште, фаза I, село Љубаништа, општина Охрид 4. Нуркачки Центар Амфора - Подводни културно историски знаменитости во Охридското Езеро 5. Здружение за поттикнување и промоција на информатиката “Асоцијација на студенти и информатичари”-Охрид-Охрид – град на културата и традицијата преку модерниот свет 6. Здружение на граѓани ”Нова порта”, Охрид –Е-брошура “Прекрасни, но помалку	
--	--	--	---	--	--

				познати цркви во Охрид” Во овој квартал склучени се договори со апликантите. Во тек е реализација на проектите активности.	
3.5. Реализација на активности од „Анализата на визуелното оптеретување на градот“ - “OHRID GO authentic”					
1.	Април – Јуни 2022	Реализација на активности од анализата на визуелното оптеретување на градот	Оваа активност предвидува имплементација на мерки согласно <i>Анализата на визуелното оптеретување на градот</i>. Правилник за стандардизација и визуелна унификација на урбаната текстура, урбаниот мобилијар и утилитарните објекти и опрема и каталог за типолошки серии на опрема, материјал за изработка, начин на поставување и дизајн со карактеристики на обlikовна унификација на типолошки серии.	Објавен е тендер за избор на економски оператор. Постапка е во тек.	Не се потрошени финансиски средства.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ТУРИСТИЧКИ ДЕЈНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ

Бр.	Период	Опис на активноста за реализација на програмските цели	Краток опис	Резултати	Реализирани финансиски средства
4.1 Усвојување на стратегијата за развој на туризмот на општина Охрид за 2020-2025 година					
1.	Април – Јуни 2022	Усвојување на стратегијата за развој на туризмот	Оваа активност предвидува јавна презентација на Нацрт стратегијата за развој на туризмот 2020-2025 година пред целокупната јавност, изработка на стратешка оценка за влијанието врз животната средина и разгледување на стратешкиот документ од Советот на општина Охрид. По нејзиното усвојување истата ќе биде официјален стратешки документ на општина Охрид. Факултетот за туризам и угостителство – Охрид е изработувач на наведениот стратешки документ.	Министерството за животна средина и просторно планирање достави позитивно мислење по Финален извештај за стратесиска оцена на животна средина по однос на Нацрт Стратегијата за развој на туризмот во кое е наведено дека нема забелешки по однос на содржината и обемот на документот Во меѓувреме, Нацрт верзијата на стратегијата беше побарана на увид од страна на Комисијата за управување со светско природно и културно наследство во Охридскиот Регион. Истата навремено им ја доставуивме по по што добивме коментари за дел од предвидените активности по однос на кои, во соработка со изработувачот, Факултетот за туризам и угостителство се произнесовме.	Не се реализирани финансиски средства.
4.2 Управување со туристичките дејности од мал обем во надлежност на единицата на локална самоуправа Општина Охрид					
1.	Април-Јуни 2022	Континуиран процес на извршување категоризација и	Активностите опфаќаат излегување на терен на Комисиите по однапред поднесено барање од страна на лицата кои вршат угостителска	Регистрирани се вкупно 2409 станоиздавачи од кои во текот на вториот квартал на 2022 се	Не се реализирани финансиски средства.

Бр.	Период	Опис на активноста за реализација на програмските цели	Краток опис	Резултати	Реализирани финансиски средства
		регистрација на станоиздавачи	дејност и изведување на процесот на категоризација на објектите.	регистрирани 59 нови станоиздавачи .	
2.	Април-Јуни 2022	Континуиран процес на продолжување на решенијата за категоризација на станоиздавачи	Постапката за продолжување на решенијата за категоризација се одвива по претходно утврдена процедура.	Во периодот од Април до Јуни поднесени се 88 барања за продолжување на решенијата за категоризација.	Не се реализирани финансиски средства
3.	Април-Јуни 2022	Заверка на нормативи за храна и пијалоци	Согласно законот за угостителска дејност угостителските објекти должни се да ги заверуваат нормативите за храна и пијалоци кои ги нудат односно даваат на своите гости.	Во секторот за ТЛЕР при општина Охрид во текот на вториот квартал од 2022 година заверени се 19 нормативи за храна и пијалоци.	Не се реализирани финансиски средства
4.	Април – Јуни 2022	Пријава за утврдување на работното време	Согласно законот за угостителска дејност угостителските објекти должни се да го пријават своето работно време	Во секторот за ТЛЕР при општина Охрид во текот на првиот квартал на 2022 година поднесени се вкупно 27 пријави за утврдување на работно време од кај угостителските објекти	Не се реализирани финансиски средства
5.	Април-Јуни 2022	Пополнување на база на податоци на вршители на угостителска дејност од мал обем	Водење на регистар во пишана и електронска форма на лицата кои вршат угостителска дејност од мал обем	Базата со податоци за вршители на угостителска дејност од мал обем се ажурира континуирано.	Не се реализирани финансиски средства
6.	Април – Јуни 2022	Пополнување на база на податоци на вршители на туристичка дејност (туристички водичи, туристички агенции)	Водење на регистар во пишана и електронска форма на лицата кои вршат туристичка дејност (туристички водичи, туристички агенции)	Базата со податоци за вршители на туристичка дејност (туристички водичи, туристички агенции) се ажурира континуирано.	Не се реализирани финансиски средства

5. ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И ПРОЕКТНО УПРАВУВАЊЕ

5.1. Средства за сопствено учество во имплементација на проекти					
1.	Април – Јуни 2022	Имплементација на Проектот „Интеррегионално управување со културното наследство Е-систем“ акроним на проектот „ИРК-ХЕРМЕС“, од програмата Интеррег Балкан-Медитеран 2014-2020	Имплементација на Проект „Интеррегионално управување со културното наследство Е-систем“ акроним на проектот „ИРК-ХЕРМЕС“ во партнерство со Универзитет за технологија од Кипар - Водечки партнер на проектот и партнер 1, Истражувачки и иновативен центар за информации, комуникација и знаење на технологии Атина од Грција - Партнер 2, општина Самос од Грција - Партнер 3, општина Крф од Грција - Партнер 4, ЕЛЕТ од Грција – Партнер 5, општина Охрид од Македонија - Партнер 6, општина Гирокастра од Албанија - Партнер 7. Проектот се однесува на дигитализација на културното наследство преку повеќе активности.	Проектот е имплементиран : 3-те извештаи поднесени во МИС Системот се одобрени	Во овој период не се реализирани средства.
5.2. Средства од аплицирани и одобрени проекти					
1.	Април – Јуни 2022	Имплементација на Проектот „Интеррегионално управување со културното наследство Е-систем“ акроним на проектот „ИРК-ХЕРМЕС“, од програмата Интеррег Балкан-Медитеран 2014-2020	Имплементација на Проект „Интеррегионално управување со културното наследство Е-систем“ - „ИРК-ХЕРМЕС“ во партнерство со Универзитет за технологија од Кипар - Водечки партнер, Истражувачки и иновативен центар за информации, комуникација и знаење на технологии Атина од Грција - Партнер 2, општина Самос од Грција - Партнер 3, општина Крф од Грција - Партнер 4, ЕЛЕТ од Грција – Партнер 5, општина Охрид од Македонија - Партнер 6, општина Гирокастра од Албанија - Партнер 7. Проектот се однесува на дигитализација на културното наследство преку повеќе активности.	Проектот е имплементиран. 3-те извештаи поднесени во МИС Системот се одобрени	Во овој период не се реализирани средства.

II. Информација за наплата на таксата за привремен престој

Според податоците од одделението за финансии и буџет, целокупната наплата на ТПП за периодот од **01.01.2022 до 30.06.2022** година е следна:

Приход од такса за привремен престој по месеци (добиеени податоци заклучно со месец јуни)

	ВКУПНО			
Р.Бр	Месец	Хотели	Приватни станоиздавачи	Вкупно
1	Јануари	181.192	68.408	249.600
2	Февруари	121.920	23.640	145.560
3	Март	256.912	17.024	273.936
4	Април	347.232	10.272	357.504
5	Мај	594.112	41.728	635.840
6	Јуни	1.862.990	82.160	1.945.150
7	Јули			
8	Август			
9	Септември			
10	Октомври			
11	Ноември			
12	Декември			
	ВКУПНО	3.364.358	243.232	3.607.590

Во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година, согласно податоците од одделението за финансии и буџет од такса за привремен престој наплатени се вкупно 3.607.590,00 денари, од кои вкупно 2.938.494,00 денари се наплатени во текот на вториот квартал од оваа година.

Споредба Јануари - Јуни

За споредба, во 2021 година за истиот период од такса за привремен престој од основни сместувачки капацитети и од сместувачки капацитети од мал обем се собрани вкупно 1.152.704,00 денари при што може да се забележи дека наплатата за период од Јануари, 2022 – Јуни, 2022 година е зголемена за 213 % во споредба со наплатата по наведениот основ во истиот период во 2021 година.

РЕГИОН НА ОПШТИНА ОХРИД - ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ (НОЌЕВАЊА)										
Р.Б	Месец	Дом. Ноќевања		Однос %	Стр.Ноќевања		Однос%	ВкупноНоќевања		Однос %
		2021	2022	2022/21	2021	2022	2022/21	2021	2022	2022/21
1	јануари	6351	8590	135.3	1842	3146	170.8	8193	11 736	143.2
2	февруари	5020	5905	117.6	2830	3844	135.8	7850	9749	124.2
3	март	4358	6999	160.6	2525	7253	287.2	6883	14 252	207.1
4	април	4347	8974	206.4	2221	13 046	587.4	6568	22 020	335.3
5	мај	11 190	14 863	132.8	6307	31 896	505.7	17 497	46 759	267.2
6	јуни							0	0	
7	јули							0	0	
8	август							0	0	
9	септември							0	0	
10	октомври							0	0	
11	ноември							0	0	
12	декември							0	0	
ВКУПНО		31 266	45 331	145.0	15 725	59 185	376.4	46 991	104 516	222.4

Согласно податоците од Државен завод за статистика, бројот на ноќевањата од основни објекти за период од 01.01.2022 – 31.05.2022 година, во однос на 01.01.2021 – 31.05.2021 година, е зголемен за 122.4% и тоа: кај домашните ноќевања има зголемување за 45.0%, а кај странските има зголемување за 276.4%.

Број 08-11800/9
 26.08.2022 год.
 О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
 Претседател
 Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/133
 26.08.2022 год.
 О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
 Градоначалник,
 Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/10

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Извештај за реализација на програмата за поддршка на локалниот економски развој за период 01.04.2022 до 30.06.2022 година.

Во текот на овој период одделението за ЛЕР ги вршеше задачите кои произлегуваат од Програмата за поддршка на локалниот економски развој на Општина Охрид. Општина Охрид оваа програма ја реализира преку Секторот за ТЛЕР и одделението за локален економски развој, согласно своите надлежности и задолженија, во насока на подобрување на економската клима и условите за локален развој, според претходно усвоените дефинирани стратешки цели и приоритети, од стратегијата за одржлив локален економски развој. Овој период скоро сите мерки во програмата опфаќаат социјална инклузија на сите граѓани, се водеше сметка за социјалната димензија да биде инкорпорирана во повеќето мерки.

Активностите за реализација на годишната програма за 2022 се реализираат во следните области на делување:

1. Поддршка на локалниот економски развој преку партиципативно учество на заедницата и зголемување на конкурентноста на претпријатијата;
2. Зајакнување на локалниот економски развој преку подобрување на услугите на локалната самоуправа;
3. Одржлив локален развој и рационална употреба на ресурси.;
4. Подготовка на проекти и проектно управување;

Посебен акцент во програмските активности за текот на 2022 година овој квартал од работењето на одделението за локален економски развој се даде на следните активности:

- Субвенционирање на набавка на велосипеди за граѓаните на општина Охрид;
- Субвенционирање на новорегистрирани и на веќе регистрирани занаетчии;
- Фонд за иновации – издвојување финансиски средства за млади лица;

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

- Активни мерки за подобрување на конкурентноста на пазарот на труд. (Кузман Шапкарев)
- Имплементација на проект „Roads Not Taken: Municipality of Ohrid Going Green, Smart, Innovative (OHRID GO)” од програмата EU for municipalities.
- Имплементација на Проект: "Cross4all“, од првиот повик за проектни предлози од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција – Република Македонија 2014-2020.

Детални информации за активностите и резултатите се дадени во Анекс 1

АНЕКС 1

1. Реализација на програмата за поддршка на локалниот економски развој за период 01.04.2022 – 30.06.2022 год.

1. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПРЕКУ ПАРТИЦИПАТИВНО УЧЕСТВО НА ЗАЕДНИЦАТА

- 1.1. Одржување на едукативни сесии за самовработување преку регистрирање на дејност – занаетчиство.
- 1.2. Субвенционирање на новорегистрирани и на веќе регистрирани занаетчии.
- 1.3. Мерки за зголемување на приходи и економски развој на руралните средини.
- 1.4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЛИДЕР пристапот во општина Охрид.
- 1.5. Фонд за иновации.

2. ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА КОНКУРЕНТНОСТ НА ОХРИД И РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА РЕСУРСИ

- 2.1. Изработка на Студија за технолошко-рекреативен развој на просторот на поранешната касарна.
- 2.2. Формирање на Smart Ideas Hub – Старт Ап центар.
- 2.3. Активни мерки за подобрување на конкурентноста на пазарот на труд на Општина Охрид.
- 2.4. Субвенционирање на набавка на велосипед.

3. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ ОД СТРАТЕГИЈАТА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ

- 3.1. Финансирање на Микропроекти согласно целите и приоритетите од Стратегија за рурален развој

4. ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И ПРОЕКТНО УПРАВУВАЊЕ

- 4.1. Средства за сопствено учество во имплементација на проекти.
- 4.2. Средства од аплицирани и одобрени проекти.

1. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПРЕКУ ПАРТИЦИПАТИВНО УЧЕСТВО НА ЗАЕДНИЦАТА

Бр.	Период	Опис на активноста за реализација на програмските цели	Краток опис	Резултати	Потрошени финансиски средства
1.1. Одржување на едукативни сесии за самовработување преку регистрирање на дејност – занаетчиство.					
1.	Април - Јуни 2022	Со оваа активност се предвидува поддршка на претприемништвото и отворање на нови работни места преку самовработување во областа на регистрирано занаетчиство.	Запознавање на заинтересираните целни групи со Законот за занаетчиство; вршење на дејност; занаетчиски регистар; упис во занаетчискиот регистар; фирма (натпис); упис на промена; седиште; начин на вршење на дејност; престанок на дејност; занаетчиска дозвола услови за издавање на занаетчиска дозвола; субвенционирање на вршители на занаетчиска дејност; мајсторска титула; организирање на чирачка работа; Занаетчиска комора на Република С. Македонија. Оваа комплексна активност е планирно да се реализира преку предавања и едукативни сесии во соработка со занаетчиска комора и други стручни лица, здруженија, организации.	Во овој квартал се одржа работна средба со претседателот на Регионална занаетчиска комора – Охрид и претставник на Агенцијата за вработување на кој се утврдија понатамошните чекори неопходни за успешна реализација на оваа активност. Во следниот квартал планирано е одржување на обуки преку кои невработените лица ќе имаат можност да се запознаат со поволностите кои произлегуваат од можноста да се регистрираат како вршители на занаетчиска дејност, како и со активните програми и мерки кои се во насока на поддршка на сегашните и идни занаетчии.	Оваа активност се реализира во рамки на тековните активности на одделението.
1.2. Субвенционирање на новорегистрирани и на веќе регистрирани занаетчии					
1.	Април - Јуни 2022	Мерката за субвенционирање на новорегистрирани и на веќе регистрирани занаетчии предвидува поддршка на веќе регистрираните занаетчии, но и на невработени лица кои ќе имаат можност за	Како надополнување на претходната активност, Секторот за ТЛЕР предвидува мерка преку која заинтересираните граѓани ќе можат и практично да ја искористат можноста за самовработување преку регистрирање на дејност –	Оваа активност предвидува субвенционирање на веќе регистрирани занаетчии, но и поддршка на лица кои би основале сопствен бизнис преку нивно регистрирање како вршители на занаетчиска дејност.	Во овој квартал не се потрошени финансиски средства. Предвидени се 300.000,00 мкд.

		самовработување преку нивно регистрирање како вршители на занаетчиска дејност.	занаетчиство, односно искористување на предностите од регистрирањето како занаетчија во занаетчиски регистар. Преку оваа мерка ќе биде овозможено субвенционирање за започнување на сопствен занаетчиски бизнис во гастрономија, туризам, трговија, производство, дизајн, сликарство, автомеханичарство, и сл. Условите за добивање на субвенции ќе бидат дефинирани преку посебен правилник.	Во однос на субвенционирањето на веќе регистрираните занаетчии Секторот за ТЛЕР се обрати до Регионалната Занаетчиска Комора со цел дефинирање на листа на занаетите кои се во изумирање и на кои им е неопходна финансиска поддршка. На тој начин утрдена е листата на занаети кои се веќе регистрирани и кои ќе имаат можност во наредниот квартал да аплицираат за добивање на субвенција од општина Охрид во рамките на оваа активност. Што се однесува до субвенционирањето на новорегистрираните занаетчии, во вториот квартал изготвен е правилник за субвенционирање на новорегистрирани занаетчии и истиот е одобрен од Советот на општина Охрид. Во Правилникот детално се специфирани критериумите и условите за користење на средствата од оваа програма. Во наредниот квартал ќе се објави Јавен повик за субвенционирање на новорегистрирани занаетчии согласно критериумите од Правилникот.	
--	--	--	---	--	--

1.3. Мерки за зголемување на приходи и економски развој на руралните средини.					
1.	Април - Јуни 2022	Оваа мерка вклучува запознавање на пошироката јавност со новите можности и правилници за производство и пласман на храна како можност за зголемени приходи и економски развој во руралните средини.	Презентирањето и активното работење на терен со оваа категорија на луѓе, во контекст на искористување на можностите на ваквите мерки, ќе допринесе за зголемување на бројот на лица кои би можеле да ги користат бенефитите на овие мерки, а со тоа долгорочно да започнат свој бизнис во руралната средина преку: 1.3.1. Одржување на информативно едукативна обука за презентирање на можностите кои ги нудат новите правилници за производство на храна со традиционални карактеристики за анимални производи, за начин на регистрирање, потребни документи, меѓусебно вмрежување и сл. 1.3.2. Теренска обука	Во овој квартал изготвена е техничка спецификација за реализација на јавна набавка.	Во овој квартал не се потрошени финансиски средства.

1.4. Имплементација на ЛИДЕР пристапот во општина Охрид					
1.	Април - Јуни 2022	Имплементација на ЛИДЕР пристапот во општина Охрид и формирање на ЛАГ	LEADER/ЛИДЕР пристапот како метод за иницирање и мобилизирање на руралното население за спроведување на активности во локалните рурални заедници е нова тема LEADER/ЛИДЕР и е дел од 5-тата компонента на ИПА – програмата ИПАРД.	Во овој квартал се одржаа работни средби со дел од членовите на Локалната акциона група АГРО ЛИДЕР ОХРИД и се преземаат неопходни активности за поттикнување на процесот на целосна функционалност и регистрација на ЛАГ-от согласно постојната законска регулатива. Исто така, во текот на овој квартал изготвена е техничка спецификација за избор на обучувачи кои членовите на ЛАГ-от ќе ги запознаат со ЛИДЕР пристапот, со ИПАРД програмите, а кои ќе извршат и анализа и доработка на Стратегијата за ЛАГ, ќе презентираат и методологии за управување со ЛАГ и сл.	Во овој квартал не се потрошени финансиски средства. Предвидени се 150.000,00 мкд.
1.5. Фонд за иновации					
1.	Април - Јуни 2022	Формирање на Фонд за Иновации преку издвојување финансиски средства за поддршка на млади лица за иновативни идеи.	Целта на овој фонд е да се издвојат финансиски средства за поддршка и афирмација на млади лица кои имаат иновативни идеи, а во насока на поттикнување на иновативноста во приоритетните области од науката и технологијата, како и заштитата на животната средина.	Во овој квартал Комисијата изврши техничка евалуација на пристигнатите апликации, го евалуира квалитетот на Проектите од апликантите и изготви предлог извештај за наградување на најуспешните апликанти кој го достави до градоначалникот. На јавниот повик беа пристигнати вкупно 5 апликации од кои 2 беа финансиски поддржани. Во наредниот квартал ќе биде донесено решение за исплата на одобрените парични средства.	Во овој квартал не се потрошени финансиски средства. Предвидени се 200.000,00 мкд. Исплатата ќе се реализира во наредниот квартал.

2. ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА КОНКУРЕНТНОСТ НА ОХРИД И РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА РЕСУРСИ

Бр	Период	Опис на активноста за реализација на програмските цели	Краток опис	Резултати	Потрошени финансиски средства
2.1. Изработка на Студија за технолошко-рекреативен развој на просторот на поранешната касарна					
1.	Април - Јуни 2022	Поранешната касарна претставува локација која овозможува одлична можност за нејзин понатамошен развој. Лоцирана надвор од градскиот урбан центар, надвор од градскиот метеж, а сепак доволно близу да може да претставува локација која е блиска и достапна за сите. Со површина од околу 30 ха, дава изворнредна можност истата да биде функционално искористена.	Случајот со објектите кои се лоцирани таму, а кои веќе долго време не функционираат и се во прилично лоша состојба. Сепак, веќе реновираната една зграда, како и планираните содржини од рекреативен карактер, се показател дека истата може да прерасне во нов урбан центар на градот. Со цел, зачувување на функционалноста на локацијата, нејзиното трансформирање во јавна површина со комбиниран карактер (технолошки и рекреативен), потребен е сериозен и сеопфатен пристап во планирањето на нејзиниот развој. Со изработка на Студија за развој на овој простор, планирање на нејзината намена долгорочно, и подготовка на акциони планови за реализација на стратешките насоки, ќе добиеме можност целата оваа област да ја трансформираме во технолошко-рекреативна зона. На овој начин ќе се добие сериозен документ кој покрај неговата примена во однос на планирањето на развој, ќе претставува основа преку која ќе може да се генерираат средства од различни донатори, а воедно ќе биде и алатка за привлекување на инвеститори. Самиот концепт за нејзина трансформација ќе овозможи развој на голем број на незагадувачки дејности,	Во овој квартал е изработена техничка спецификација и е направено истражување на пазар за економски оператори прикладни за покана во процедура за набавка на студијата. Изготвена е процедура за набавка на студијата според правилата на ПРАГ и истата е отпочната.	Во овој квартал не се потрошени финансиски средства. Предвидени се 2.600.000,00 мкд.

			дисперзија на гравитирањето на населението и посетителите надвор од градскиот центар, ќе овозможи отварање на работни места, а воедно ќе биде и место за разонода и рекреација на сите генерации. Преку оваа студија ќе се добие и идејно решение за нејзиниот можен изглед, прикажан преку соодветни модерни алатки, 3Д анимации и сл.		
2.2. Формирање на Smart Ideas Hub – Старт Ап центар					
1.	Април - Јуни 2022	Целта на оваа активност е создавање на услови за развој на локалната економија базирана на знаење, како и придвижување на локалната економија преку воспоставување иновативен механизам за вклучување на граѓаните, граѓанските организации и бизнисите во развој на локалната економија.	Во рамки на една од зградите на поранешната касарна, на површина од 400 м2, ќе биде формиран старт ап центарот. Истиот е замислен да биде како простор за работа на околу 20 засебни отворени канцеларии, целосно технички опремен, со посебен конференциски дел, мини кујна и сл. Стартап центарот како и пропратните содржини ќе овозможат основи услови за развој на претприемништвото во Охрид, поддршка за младите претприемачи од Охрид и регионот, како и развој на иновации. Дополнително проектот ќе привлече компании од ИТ сферата и дигиталната дејност кои секогаш бараат услови за работа кои ја поттикнуваат креативноста, но и директно ќе влијае за социо-економскиот развој на Охрид и регионот.	Извршена е набавка на ентериерен дизајн на старт ап – Касарна Хаб, набавка на компјутерска опрема за проектниот тим на општина Охрид, набавка на мебел за Касарна Хаб и набавка на опрема за Касарна Хаб.	Во овој квартал исплатени се вкупно 1.135.552,00 мкд, и тоа за набавка на мебел Хаб исплатени се 981.030,00 мкд, а за набавка на опрема исплатени се 154.522,00 мкд од вкупно предвидените 1.730.000,00 мкд. Во првиот квартал од наведената ставка беа исплатени 90.000,00 денари за ентериерен дизајн

2.3. Smart City Bike System “Ohrid Go Mobile” – Градски Систем за Велосипеди					
1.	Април - Јуни 2022	Градскиот SMART систем за велосипеди ќе биде воспоставен со цел да ги реши предизвиците на урбаната микробилност и да го подобри квалитетот на животот за жителите на градот.	Споделувањето велосипед ќе биде алтернативна транспортна опција, дополнување на јавниот превоз, фокусирана на жителите и посетителите / туристите. Ваквиот систем се предвидува да има повеќекратна вредност, како за луѓето, така и за животната средина.. Системите за споделување велосипеди имаат позитивни надворешни ефекти врз економијата, употребата на енергија, животната средина и јавното здравје. Споделувањето велосипед е исто така корисно за намалување на урбаниот метеж, загадувањето со бучава, намалување на CO2 емисиите и сл. Системот за споделување велосипеди ќе има особено големо значење за Охрид, каде што имаме голем прилив на туристи во летните месеци.	Во процес е подготовка за спроведување на тендерска процедура за реализација на градскиот Смарт систем за велосипеди и се очекува да биде реализиран во наредниот период. Со оглед на големата инфлација и поскапувања, се прави нова анализа на пазарот за набавка на истите.	Во овој квартал не се потрошени финансиски средства. Предвидени се 9.720.000,00 мкд.
2.4. Организација на ХАКАТОН “OHRID GO creative”					
1.	Април - Јуни 2022	Организација и одржување на „Хакатон – натпревар за изработка на софтверско решение“	Оваа активност предвидува организирање и одржување на „Хакатон – натпревар за изработка на софтверско решение“ (мобилни апликации и веб апликација) за дигитализација на каталог за даватели на туристички услуги во руралните средини. Оваа алатка ќе претставува отворена платформа на која сите даватели на услуги во руралниот туризам ќе можат да ги промовираат своите услуги (сместување, домашна храна и производи, туристички услуги и сл), а од друга страна сите корисници на овие услуги (угостители, хотелиери, посетители и локално население) ќе можат да прибават податоци	Изготвена е техничката спецификација за реализација на оваа активност, доставено е барањето за објавување на тендер до Одделението за Јавни набавки.	Во овој квартал немаше исплата на финансиски средства. Предвидени се 400.000,00 мкд

			за тип на услуга и производ за кој се заинтересирани.		
2.5. Активни мерки за подобрување на конкурентноста на пазарот на труд на Општина Охрид					
1.	Април - Јуни 2022	Преку наведената активност општина Охрид предвидува субвенционирање на обуки за преквалификација и доквалификација на младите и на невработените лица, како и обуки за стекнување на дополнителни вештини.	Со оваа активност е предвидено одржување на серија на стручни обуки кои ќе се реализираат во соработка со соодветни институции и работодавачи, со цел стимулирање на социјалната интеграција, намалување на невработените и подобрување на нивните квалификации за идно вработување. Обуките ќе се спроведуваат во различни сегменти.	Оваа активност се реализира преку организирање на курсеви по сметководство и германски јазик од страна на ОЈУ Кузман Шапкарев Охрид. Курсевите по сметководство се завршени и се доделени сертификати на 27 учесници. Курсевите по германски јазик А1/1 се во тек и согласно утврдената динамика истите се планирано за завршат во наредниот квартал.	Предвиден буџет 500.000,00 мкд. Исплатени се авансно 250.000,00 мкд во првиот квартал, а останатите 250.000,00 денари ќе бидат исплатени по комплетна реализација на сит планирани обуки. Во овој квартал немаше исплата на финансиски средства.
2.6. Субвенционирање на набавка на велосипед					
1.	Април - Јуни 2022	Преку наведената активност општина Охрид предвидува субвенционирање на набавка на велосипеди за граѓаните кои се жители на Охрид.	Јавниот повик беше уредно објавен на веб страната на општина Охрид на 30.03.2022 год. и траеше се до исцрпување на буџетот наменет за јавниот повик односно до 15.06.2022 год. Комисијата на ден 15.06.2022 год. пристапи кон отварање и читање на барањата.	Комисијата согласно критериумите и условите од Јавниот повик изврши евалуација и селекција на пристигнатите барања. По завршување на постапката Комисијата изготви извештај во кој беше содржан предлог до Градоначалникот за избор на субвенционирани лица. На јавниот повик беа доставени вкупно 80 барања, од кои вкупно 77 беа одобрени, а 3 беа одбиени поради некомплетна документација и неисполнување на бараните услови согласно Јавниот повик.	Предвиден буџет 400.000,00 мкд. Исплатени се 370.551,00 мкд. (уште 10.000,00 мкд ќе бидат исплатени во наредниот квартал)

3. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ ОД СТРАТЕГИЈАТА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 2019-2025

Бр.	Период	Опис на активноста за реализација на програмските цели	Краток опис	Резултати	Потрошени финансиски средства
3.1. Финансирање на Микропроекти согласно целите и приоритетите од Стратегија за рурален развој					
1.	Април - Јуни 2022	Преку наведената активност општина Охрид предвидува стимулирање на партиципативноста на локалното население за финансиска поддршка на микрозаедниците во партнерство со граѓанските здруженија за решавање на мали инфраструктурни проблеми и реализација на развојни идеи .	Оваа програмска активност се реализира со објавување на јавен повик, по претходно утврдени критериуми за учество во Правилник. Оваа активност е базирана на две тематски подактивности: 3.1.1. Финансирање на микропроекти за уредување на јавни селски површини, сокаци, одводни канали. 3.1.2. Финансирање на микропроекти за естетско и хортикултурно уредување на јавни површини и урбана опрема (цвеќиња, садници, паркови, детски игралишта, спортско-рекреативни површини...)	Комисијата ги рангираше пристигнатите проектни предлози согласно критериумите за техничка евалуација, изготви ранг листа на најуспешни и најсоодветни проектни предлози и донесе одлука да се кофинансираат следните проекти: 1.Здружение Добротољубие 2014 при црквата Св.Георгиј-Охрид – Изработка на влезна врата во црквата Успение на Пресвета Богородица – Каменско 2. Институт за традиционални вредности – Здружение за култура и соживот со природата-Охрид-Визуелно креативен град 3. Здружение за подобрување на квалитетот за живот во МЗ Коњско – с.Коњско – Потребни материјали за водовод во с. Горно Коњско 4. Здружение за промоција на хуманитарни, културни, образовни и еколошки вредности Синан Челеби Охрид-Минатото е богатство на еден народ Потпишани се договори со десет апликанти и проектите се во тек на реализација, а еден проектен предлог е одбиен.	Во овој квартал немаше исплата на финансиски средства. Предвидени се 400.000,00 мкд.

3.2. Тековни активности на мобилната канцеларија во рамките на локалната самоуправа за давање стручни совети на земјоделците					
1.	Април - Јуни 2022	Проценка на имот, земјиште, насади и посеви за експропријација во корист на Општина Охрид	Редовна процедура на вршење на попис за експропријација на земјиште и трајни насади и посеви во корист на општината.	Поднесени се 6 барања.	Не се реализирани финасиски средства
2.	Април - Јуни 2022	Изготвени Елаборати за проценка на штета од елементарни непогоди од обилни врнежи од дожд, поплави, град и земјотрес	Редовна процедура на вршење на проценка на штети од елементарни непогоди	/	Не се реализирани финасиски средства
3.	Април - Јуни 2022	Легализација на бесправно изградени земјоделски објекти.	Редовна процедура на легализирање на земјоделски објекти.	Поднесени 15 барања	Не се реализирани финасиски средства
4.	Април - Јуни 2022	Издавање на ИПАРД 1 и 2 потврди согласно Стратегијата за одржлив економски развој на општина Охрид.	Развој на локалната економија, вработувањето и рационалното искористување на природните и демографските ресурси и стратешки цели за поддршка на развојот на индивидуалните земјоделци	Издадени се 5 потврди за набавка на земјоделска механизација и опрема	Не се реализирани финасиски средства
5.	Април - Јуни 2022	Постапување по барања на граѓаните за добивање потврда за поставување електрична пумпа за сопствени потреби	Редовна процедура за добивање потврда за поставување електрична пумпа за сопствени потреби	Поднесени се 65 барања, сите се обработени и издадени	Не се реализирани финасиски средства
6.	Април - Јуни 2022	Информација од областа на земјоделството; Советодавни обуки	Тековни консултации со сите кои имаат потреба од информации во сверата на земјоделието	Изготвена е 1 информација од областа на земјоделството	Не се реализирани финасиски средства

4. ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И ПРОЕКТНО УПРАВУВАЊЕ

Бр.	Период	Опис на активноста за реализација на програмските цели	Краток опис	Резултати	Потрошени финансиски средства
4.1. Средства за сопствено учество во имплементација на проекти					
1.	Април - Јуни 2022	Имплементација на Проект "Меѓугранична соработка и интегрирани здравствени и социјални услуги за стари лица и деца и нивна рана превенција" акроним "CROSS4ALL"	Проектот беше имплементиран во соработка со водечкиот партнер - Лабораторија на медицинска информатика на Универзитетот Аристотел во Солун и другите партнери: Општина Неаполис, Грчка Национална Конфедерација на лица со попреченост, Факултет за Информатички и Комуникациски технологии, Св.Климент Охридски " - Битола, Општина Охрид и Кардиолошкиот Центар „Св.Стефан“ – Охрид. Проектот е поднесен на Првиот повик за проектни предлози од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција – Република Македонија 2014-2020, во Приоритетна оска: Промовирање на социјална и културна инклузија преку границите, Специфична цел: Подобрување на здравствената заштита и социјалните услуги на децата и старите.	Проектот е имплементиран со претставници на Заеднички технички секретеријат од Солун, Грција - надлежно тело за спроведување на Програмата. Вкупен буџет на проектот е 1.130.290.00 евра. Ревидиран вкупен буџет на проектот за општина Охрид изнесува 142.810.00 ЕУР. Проектот е целосно реализиран на крајот на 2021 година. Во овој период е изработен трет извештај преку МИС системот за верификација на трошоци и истиот е одобрен на национално и ниво на Европска делегација и исплатен.	Во овој квартал не се реализирани средства од сопствено учество

4.2. Средства од аплицирани и одобрени проекти					
1.	Април - Јуни 2022	Реализација на активности од проектот „Roads Not Taken: Municipality of Ohrid Going Green, Smart, Innovative (OHRID GO)“	Трансфер на средства на проектни партнери.	Во овој период нема активности.	Нема реализирани средства во овој квартал.
2.	Април - Јуни 2022	Реализација на активности од проектот „Roads Not Taken: Municipality of Ohrid Going Green, Smart, Innovative (OHRID GO)“	Во Март 2022 година, проектниот тим на проектот OHRID GO, реализираше две работилници за обука и споделување на искуство со странски експерти: 1. 02.03.2022 – Ира Саул Рубенштајн, 2. 04.03.2022 – Мајкл Мизрахи Темите беа од областа на претприемништво, развој на стартапи, трансформација на технолошки зони и сл.	Во овој период нема активности.	Не се реализирани средства. Истите не биле издани и не биле исплатени со проектниот буџет на партнерот Стелар Солушнс - Скопје
3.	Април - Јуни 2022	Јапонска амбасада за Јапонска грантова помош (Japan's grant assistance for grassroots human security projects (the GGP/KUSANONE)).	Апликацијата е поднесена во Јапонска амбасада за понатамошна евалуација.	Со оваа апликација се предвидува набавка на едно специјално комунално возило - Комбе Фургон со агрегат за чистење на канализација во товарен простор, за потребите на ЈП Нискоградба. Грантовите од оваа програма се во максимален износ во 80.000 евра без ДДВ. Тековно се работи на апликацијата.	Не се реализирани финансиски средства
4.	Април - Јуни 2022	Мали грант проекти од Германска амбасада	Апликацијата е поднесена во Германска амбасада за понатамошна евалуација.	Оваа апликација е за набавка на опрема /машина за асфалтирање на дупки настанати од секојдневни работни интервенции во канализациона и атмосферска мрежа на ЈП Нискоградба. Се чека одговор од Амбасада.	Не се реализирани финансиски средства

Број 08-11800/11
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

e-mail: soveto@ohrid.gov.mk

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ПОТРЕБИ НА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА - ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансиските потреби на Територијалната противпожарна единица - Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/134
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ПОТРЕБИ НА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА - ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на програмата за финансиските потреби на Територијалната противпожарна единица - Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/12
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 43 став 1 од Законот за пожарникарство на РМ го изготвувам следниот

ИЗВЕШТАЈ

За работата на Територијалната противпожарна единица – Охрид(ТППЕ) и реализација на Програмата за финансиските потреби на ТППЕ во второто тромесечие во 2022 година,за периодот од 01.04.2022 до 30.06.2022

Заради гаснење на пожари,спасување на животот на граѓаните и имотот загрозуени од пожари и експлозии,укажување на техничка помош при незгоди и опасни ситуации,како и извршување на други работи при незгоди и несреќи воедно и извршување на задолженија,наредби и услуги,ТППЕ Охрид во наведениот период изврши и превзеде за решавање **45 интервенции за гаснење на пожар (69 во 2021)**

- **Шестомесечие 148 интервенции за гаснење на пожар**

(159 во 2022)

и тоа:

I. ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ

ТППЕ Охрид во текот на второто тромесечие во 2022 година изврши вкупно **45 интервенции за гаснење(69 во 2021)** на пожари и тоа:

- пожари на објекти -21(28 во 2021г) интервенции;
шестомесечие 92 (85 во 2021)
- пожари на отворен простор - 21(34 во 2021г) интервенции;
шестомесечие 49(63 во 2021)
- пожари на сообраќајни средства -03(06 во 2021г) интервенции;
шестомесечие 07(11 во 2021)

1.Пожари и интервенции за гаснење во Општина Охрид

На подрачјето на Општина Охрид (градот со населените места) Појавени се и интервенирано е за гаснење на вкупно 39 пожари и тоа:

- пожари на објекти -19(26 во 2021г) интервенции;
- пожари на отворен простор -18(30 во 2021г) интервенции и
- пожари на сообраќајни средства -02(05 во 2021г) интервенции;

Вкупно 39 интервенции за гаснење на пожар на територијата на Општина Охрид (61 во 2021)

2. Пожари и интервенции за гаснење во Општина Дебрца

На подрачјето на Општина Дебрца (сите населени места) појавени се и интервенирано е за гаснење на вкупно 06 пожари (07 во 2021г) и тоа:

- пожари на објекти -2 (02 во 2021г) интервенции;
- пожари на отворен простор -03(04 во 2021г) интервенции и
- пожари на сообраќајни средства -01(01 во 2021г) интервенции.

Вкупно 06 интервенции за гаснење на пожар на територијата на Општина Дебрга (07 во 2021)

3. Пожари и интервенции за гаснење во Општина Струга

ТППЕ – Охрид во второто тромесечие во 2022 година по барање на ТППЕ-Струга немаше интервенција- асистенција како помош за гаснење пожар во Општина Струга:

Пожари на објекти -0(01 во 2021г) интервенција;

Според наша интерна проценка на сите појавени пожари во второто тромесечие во 2022 година,настаната е поголема материјална штета само на 09 објекти во приватна сопственост.

ТППЕ- Охрид не е надлежна да врши проценка колку финансиски би изнесувала штетата.

Од вкупниот број на пожари и интервенции на ТППЕ Охрид во второто тромесечие во 2022 година сопственоста на објектите и просторот во Општина Охрид и Општина Дебрга е следна:

-во приватна сопственост	- 26 (51 во 2021)
-во државна сопственост	- 19 (17 во 2021)
-во државно-приватна сопст.	- 0 (01 во 2021)

По основ на осигурување од пожар од вкупниот број пожари на објекти и простори во второто тромесечие за 2022 година 04 објекти се пријавени како осигурани по основ на штета од пожари (01 во 2021).

Споредбено со 2021 година ,во второто тромесечие во 2022 година имавме 24 интервенции за гаснење на пожар помалку.

Од доменот на своето работење,по потреба на граѓани при незгоди од невнимание Територијалната противпожарна единица – Охрид имаше вкупно **30 технички интервенции** (13 во 2021) за спасување на лица,животни и материјални вредности.

Територијалната противпожарна единица – Охрид извршува и **други активности 62** (18 во 2021) - обезбедување објекти,обезбедување на спортски и културни настани,носење вода,други активности и услуги)

Во второто тромесечие од 2022 година започнато е уредување на дворниот простор на ТППЕ,детално уредување на магацинските простории,продолжување со практична обука, особено со младите пожарникари кај кои значително е подобрена стручноста и спремноста која е од исклучителна важност за извршување на оваа високо ризична професија.

Како моментален најголем проблем во функционирањето на секојдневните обврски би го истакнал проблемот со немањето на мало теренско возило кое би се користело на тешко пристапниот терен во стариот дел на градот и за шумските предели.

Исто така како голем проблем би го спомнал и нестручното и неодговорно однесување од страна на овластениот сервисер, кој е задолжен за сервисирање на возниот парк на ТППЕ Охрид.

Во овој период е формирано доброволно противпожарно друштво, Ентузијаст Охрид-Дебница, кое е формирано од млади ентузијаста, се со цел дополнителна противпожарната заштита на Општина Охрид и Општина Дебница.

Сакам да напоменам дека сите планирани и непланирани активности се извршуваат во несоодветни просторни услови, со застарена техничка опрема, со узурпиран внатрешен и надворешен простор од страна на МВР на РМ – СВР Охрид.

Пожарникарите секојдневно се изложени на висок ризик без соодветна заштитна опрема, која е од исклучителна важност и итност!

Благодарение на група пожарникари-ентузијаста кои имаат познавање во повеќе сфери, со голема желба и посветеност се одржува некој нормален тек на функционирање на ТППЕ – Охрид.

Недостатоците кои се детектираа при испитувањето во врска со електричната инсталација сепак не се санирани (се надеваме дека со ребалансот на буџетот ќе се предвидат средства за решавање на проблемот)

Во текот на второто тромесечие во 2022 година за потребите на пожарникарите во ТППЕ – Охрид не е реализирана ниту една јавна набавка Согласно Планот и Програмата, освен тековните активности.

За спроведување на тековните активности на ТППЕ – Охрид за второто тромесечие во 2022 година, реализирани се и потрошени се следните финансиски средства:

1. Конто 424190 - поправка на возила 22.068,00 ден

(за одредени делови кои се фактурирани не е издаден налог и не е побарано да се изврши промена, а некои делови за кои е издаден налог за промена не се совпаѓаат со цените на договорните страни, при тоа е побарано да се изврши раскинување на договорот)

2. Конто 421410 - набавка на гориво и моторни масла за пмвозила, пумпи, агрегати и останато

Еуродизел бс 81.210,28 ден

Еуросупер бс 95 21.251,71 ден

(при изготвувањето на фактурите, носителот на набавките не го пресметува одобриениот попуст – рабат, при што фактурите се враќаат до истиот)

Сите активности во наведениот период ТППЕ – Охрид ги извршуваше со 38 пожарникари.

Број 08-11800/13
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ОХРИД 2022-2024 ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.
ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2022-2024 за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/135
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/1, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА
ОХРИД 2022-2024 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на развојната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2022-2024 за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/14
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

ИЗВЕШТАЈ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИНА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ОХРИД
ЗА 2022-2024 ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.-30.06.2022 ГОДИНА

Во текот на II-от квартал на 2022 година се работеше на изработка на плановите предвидени со Развојната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2022-2024. Дел од нив се комплетираат за согласност во Министерството за транспорт и врски, дел се во фаза на изработка, а дел сè уште не се отпочнати со работа.

I-1. ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ФИНАНСИРАН ОД ОПШТИНА

1	Измена и дополна на ГУП на град Охрид, за УЗ 2- УБ 2.2,2.4; УЗ 5-УБ 5.2,5.4; УЗ 9-УБ 9.1,9.3; УЗ 12-УБ 12.2; УЗ 13-УБ 13.2; УЗ 17-УБ 17.1;	
	▪ Се постапува по забелешки од неиздавање на согласност	

I-2. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ФИНАНСИРАНИ ОД ОПШТИНА

1	Урбан блок 1.1	
1.1	ДУП за УЗ 1, УБ 1.1- опфат Табана	
	▪ Изработка на нова ажурирана подлога бидејќи има несовпаѓање со катастарот	
2	Урбан блок 2.1	
2.1	ДУП УЗ 2, УБ 2.1-опфат Кеј (Ривиера)	
	▪ Изработка на нова ажурирана подлога бидејќи има проблем со катастарот ▪ Нов анекс на заштитно - конзерваторски основи	
3	Урбан Блок 4.3	
3.1	ДУП во УЗ 4 УБ 4.3	
	▪ Одобрена Планска програма	
4	Урбан Блок 4.4	
4.1	ДУП во УЗ 4 УБ 4.4	
	▪ Планерот постапува по Мислењето од Комисија за управување со светско природно и културно наследство во Охридскиот регион ▪ Следи повторена јавна анкета	
5	Урбан Блок 5.2	
5.1	ДУП во УЗ 5 УБ 5.2	

	▪ Нема одобрена планска програма	
6	Урбан Блок 5.3	
6.1	ДУП во УЗ 5 УБ 5.3	
	▪ Планот се преработува согласно Планот за управување за да се достави до Комисија за управување со светско природно и културно наследство во Охридскиот регион	
7	Урбан Блок 5.4	
7.1	ДУП во УЗ 5 УБ 5.4	
	▪ Планот нема активности поради измената на ГУП	
8	Урбан Блок 6.1	
8.1	ДУП за УЗ 6 дел од УБ 6.1 - Опфат 2	
	▪ Одобрена планска програма ▪ Планерот изработува Предлог план	
9	Урбан блок 10.1	
9.1	ДУП за УЗ 10 дел од УБ 10.1 опфат 2	
	▪ Планот нема активности поради измената на ГУП	
10	Урбан блок 12.4	
10.1	ДУП за УЗ 12 дел од УБ 12.4 - опфат 3	
	▪ Чека мислење од ЕВН	
11	Урбан блок 14.2	
11.1	ДУП за УЗ 14, дел од УБ 14.2 – опфат 1	
	▪ Фаза изработка на нацрт - план	
12	Урбан блок 15.1	
12.1	Измени и дополнувања на ДУП за УЗ 15 (15-ти Корпус) дел од УБ 15.1 плански опфат 1	
	▪ Негативно мислење од Министерството за образование, пораи кое неможе да се испрати на согласност во МТВ	
13	Урбан блок 15.4	
13.1	ДУП за УЗ 15, дел од УБ 15.4 – опфат 1	
	▪ Се постапува по негативен допис добиен од Агенцијата за катастар	
14	Урбан блок 16.3	
14.1	ДУП за УЗ 16 дел од УБ 16.3 – опфат 4	
	▪ Се постапува по негативен допис добиен од Агенцијата за катастар	
I-3. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ФИНАНСИРАНИ ОД ОПШТИНА		
1	ДУП во УЗ 1 дел од УБ 1.1 – Урбан комплекс 1 -	

	"Табана"	
2	ДУП во УЗ 1 дел од УБ 1.1 – Урбан комплекс 2 - "Болнички"	
3	ДУП во УЗ 1 дел од УБ 1.1 – Урбан комплекс 3 - "Мал Свети Климент"	
4	ДУП во УЗ 1 дел од УБ 1.1 – Урбан комплекс 4 - "Робевци"	
5	ДУП во УЗ 1 дел од УБ 1.1 – Урбан комплекс 5 - "Радничка"	
6	ДУП во УЗ 1 дел од УБ 1.1 и дел од УБ 1.2 – Урбан комплекс 6 - "Св.Софија"	
7	ДУП во УЗ 1 дел од УБ 1.2 – Урбан комплекс 7 - "Долни Сарај"	
8	ДУП во УЗ 1 дел од УБ 1.2 – Урбан комплекс 8 - "Канео"	
9	ДУП во УЗ 1 дел од УБ 1.2 – Урбан комплекс 9- "Плаошник"	
10	ДУП во УЗ 1 дел од УБ 1.2 – Урбан комплекс 10 – "Св.Врачи"	
11	ДУП во УЗ 1 дел од УБ 1.2 – Урбан комплекс 11 – "Самоилова тврдина"	
12	ДУП во УЗ 1 дел од УБ 1.1 и дел од УБ 1.2 – Урбан комплекс 12 - "Горна Порта -Театар"	
13	ДУП во УЗ 1 дел од УБ 1.1 – Урбан комплекс 14 - "Чаршија"	
14	ДУП во УЗ 1 дел од УБ 1.1 – Урбан комплекс 15 - "Месокастро"	
15	ДУП во УЗ 1 УБ 1.3 и дел од УБ 1.1 – Урбан комплекс 16 - "Чинар"	
16	ДУП во УЗ 1 дел од УБ 1.1, дел од УБ 1.4 и дел од УБ 3.4 – Урбан комплекс 17 - "Кошишта"	
17	ДУП во УЗ 1 дел од УБ 1.2, дел од УБ 3.2 и дел од УБ 3.4 – Урбан комплекс 18 - "Воска"	
18	ДУП во УЗ 2 дел од УБ 2.1 Урбан комплекс 19 - "КЕЈ"	

I-5. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ФИНАНСИРАНИ ОД ОПШТИНА

1	УП за село Велестово	
	▪ Изработени ажурирани подлоги	
2	УП за село Пештани	
	▪ Планот се преработува согласно Планот за управување со светското природно и културно	

наследство на Охридскиот регион

I-6. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФИНАНСИРАНИ ОД ОПШТИНА

1	ЛУПД за намена Е2 – комунална супра структура за изградба на претоварна станица за комунален отпад на дел од КП 1219/1 КО Д.Лакочереј- вон град	
	- ЛУПД е доставено кај планерот да изврши корекции на истото и истовремено да постапи согласно Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион - Изработен Финален извештај за влијание на животната средина	

II-1. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ФИНАНСИРАНИ ОД ОПШТИНА ОХРИД И АГЕНЦИИ ФОРМИРАНИ ОД ВЛАДА

1	УП за село Љубаништа Во фаза на одобрување на Планска програма	
2	УП за село Трпејца во фаза добивање на услови за планирање	
3	УП за село Елшани Во фаза на одобрување на Планска програма	
4	УП за село Лагадин Во фаза на одобрување на Планска програма	
5	УП за село Долно Коњско Корегирана граница по барање на АПП, се чекаат услови за планирање на просторот	
6	УП за село Велгошти Во фаза на одобрување на Планска програма	
7	УП за село Лескоец Во фаза на одобрување на Планска програма	
8	УП за село Косел Во фаза на одобрување на Планска програма	
9	УП за село Горно Лакочереј Во фаза на одобрување на Планска програма	
10	УП за село Долно Лакочереј Во фаза на одобрување на Планска програма	
11	УП за село Подмоље Се врши корекција на границата по добиените податоци од Агенција за патишта	

12	УП за село Орман ▪ Во фаза на одобрување на Планска програма	
13	УП за село Горно Коњско ▪ Во фаза на одобрување на Планска програма	
14	УП за село Рамне ▪ Во фаза на одобрување на Планска програма	
15	УП за село Опеница ▪ Во фаза на одобрување на Планска програма	
16	УП за село Вапила ▪ Во фаза на одобрување на Планска програма	
17	УП за село Сирула ▪ Во фаза на одобрување на Планска програма	
18	УП за село Куратица ▪ Во фаза на одобрување на Планска програма	

III-2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ФИНАНСИРАНИ ОД ВЛАДА

1	УПВНМ за изградба на туристички локалитет Горица-Св.Стефан- Метропол со пристаниште КО Коњско Општина Охрид	
2	УПВНМ за индустриска зона "Охрид" КО Охрид 4	

III-3. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФИНАНСИРАНИ ОД ВЛАДА

1	ЛУПД „Купи кука за млади,,	
	▪ Изработена стручна ревизија ▪ ЛУПД кај планер за корекција	

IV-1. ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ФИНАНСИРАНИ СО ПРИВАТНИ ИНИЦИЈАТИВИ

1	Измена и дополна на ГУП на Охрид за УЗ 8 УБ 8.3 УЗ 17 УБ 17.4;	
	▪ одобрена планска програма ▪ Донесена одлука за спроведување на стратедиска отцена	

IV-2. ЗАЕДНИЧКА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ГУП И ДУП ФИНАНСИРАН СО ПРИВАТНИ ИНИЦИЈАТИВИ

1	Обединета постапка на ГУП и ДУП за УЗ 15 УБ 15.1	
	Во фаза на одобрување на Планска програма	

IV-3. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ФИНАНСИРАНИ СО ПРИВАТНИ ИНИЦИЈАТИВИ		
1	Урбан блок 2.2	
1.1	ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.2 - опфат 2	
	Вратен до изработувач за постапување по забелешки, согласно Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион	
1.2	ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.2 - опфат 3	
	Планот се подготвува за согласност во Министерство за транспорт и врски - Скопје	
2	Урбан блок 2.3	
2.1	ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.3 - опфат 5	
	Планот треба да се преработи согласно мислење од Комисија за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион	
2.2	ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.3 - опфат 6	
	- Завод и музеј на Охрид – издаботува нови заштитно конзерваторски основи - Планот треба да се преработи согласно Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион	
3	Урбан блок 2.4	
3.1	ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.4 - опфат 1	
	Планот треба да се преработи согласно Планот за управување со светското природно и културно наследство на Ох. регион	
3.2	ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.4 - опфат 3	
	Планот е вратен кај изработувачот за да се постапи и усогласи согласно Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион	
4	Урбан блок 2.5	
4.1	ДУП за УЗ 2 УБ 2.5 опфат 2	
	Во фаза на одобрување на Планска програма	
5	Урбан Блок 3.2	

5.1	ДУП во УЗ 3 дел од УБ 3.2 – опфат 2	
	Планот треба да се преработи согласно Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион	
5.2	ДУП за изменување и дополнување на ДУП за УЗ 3 – Кошишта, дел од УБ 3.2, за плански опфат помеѓу улиците: Васил Стефоски, Махмуд Рифат и новопроектирани ул.	
	одобрена иницијатива	
6	Урбан Блок 4.5	
6.1	ДУП во УЗ 4 дел од УБ 4.5 опфат 2	
	се постапува по забелешките издадени од МТВ	
7	Урбан Блок 6.1	
7.1	ДУП за УЗ6 УЗ УБ 6.1, опфат „3,,	
	кај планер за постапување по забелешките од Комисија за урбанизам	
8	Урбан Блок 6.2	
8.1	ДУП за измени и дополнувања на ДЕЛ 2 од ДУП за 6-та УЗ УБ 6.2	
	Планот се преработува согласно Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион	
9	Урбан Блок 7.1	
9.1	ДУП за УЗ 7 дел од БЛ 7.1 опфат 1(измени и дополнувања)	
	Кај комисија за урбанизам за разгледување	
10	Урбан Блок 7.2	
10.1	ДУП за УЗ 7 дел од Б 7.2 опфат 1	
	Кај изработувач за постапување по мислењето добиено од комисијата за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион	
11	Урбан Блок 8.1	
11.1	ДУП за измени и дополнувања на ДУП за УЗ 8 дел од УБ 8.1 - Опфат 1	
	Планот е кај планер за постапување по забелешките од Комисијата за управување	
11.2	ДУП за УЗ 8 УБ 8.1 опфат 3	
	Кај комисија за урбанизам за разгледување	
12	Урбан блок 8.2	
12.1	ДУП за УЗ 8 дел од УБ 8.2 - опфат 1 (измена и дополнување)	
	Нацрт Планот е кај планер за постапување по забелешките од Комисијата за управување во Охридскиот регион	
13	Урбан блок 9.1	

13.1	ДУП за УЗ 9 дел од УБ 9.1 - опфат 2 дел „1,,	
	▪ Вратен планот од МТВ за Неиздавање на согласност	
14	Урбан блок 9.2	
14.1	ДУП за УЗ 9 УБ 9.2 опфат,1,,	
	▪ Одобрена иницијатива	
15	Урбан блок 9.4	
15.1	ДУП за УЗ 9 УБ 9.4	
	▪ Кај изработувач за корекција по забелешки	
16	Урбан блок 10.1	
16.1	ДУП за УЗ 10 дел од УБ 10.1 опфат 1	
	▪ планот ќе биде продолжен по измената на ГУП	
17	Урбан блок 10.2	
17.1	ДУП во УЗ 10 дел од УБ 10.2 опфат 1	
	▪ Планерот постапува по забелешки од Комисија за урбанизам	
18	Урбан блок 10.4	
18.1	ДУП за измена и дополнување на ДУП за УЗ 10 и 11 УБ 10.4 и 11.1, Влашка Маала и Градинар	
	▪ Планот треба да се преработи согласно Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион	
18.2	ДУП за УЗ 10 и 11, дел од УБ 10.4 и 11.1 – опфат 2 (измена и дополнување)	
	▪ Кај планер за корекција по мислење од комисија за управување	
19	Урбан Блок 11.2	
19.1	ДУП за УЗ 11 дел од УБ 11.2 – опфат 1	
	▪ Вратен кај планер на корекции	
20	Урбан Блок 11.5	
20.1	ДУП за УЗ 11 УБ 11.5	
	▪ Планер постапува по мислење од Комисија за урбанизам	
21	Урбан Блок 12.1	
21.1	ДУП за измени и дополнувања на ДУП УЗ 12 дел од УБ 12.1 – опфат 1	
	▪ Кај планер за корекција по мислење од Планот за управување	
21.2	ДУП во УЗ 12, УБ 12.1 – опфат 2 (измени и дополнувања)	
	▪ Кај комисија за урбанизам	
22	Урбан Блок 12.3	
22.1	ДУП УЗ 12, УБ 12.3 – опфат 2	

	▪ Кај планер за корекции по забелешки од Комисија за урбанизам	
23	Урбан Блок 12.4	
23.1	ДУП за УЗ 12 дел од УБ 12.4 – опфат 2	
	▪ По препорака на МТВ се изработи нова ажурирана подлога и се вршат корекции по истата ▪ Планот се преработува согласно Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион	
24	Урбан Блок 13.3	
24.1	ДУП за УЗ 13 дел од УБ 13.3 - опфат 1	
	▪ Планерот треба да достави корегирани планска програма	
24.1	ДУП за УЗ 13 УБ 13.3 - опфат 2	
	▪ Одобрена иницијатива	
25	Урбан Блок 15.5	
25.1	ДУП за УЗ 15 дел од УБ 15.5 - опфат 1	
	▪ Планерот нема доставено корегирани нацрт план за повторена јавна анкета и презентација ▪ Планот се преработува согласно Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион	
25.1	ДУП за УЗ 15 УБ 15.5 - опфат 2	
	▪ Одобрена иницијатива	
26	Урбан Блок 15.7	
26.1	ДУП во УЗ 15 УБ 15.7	
	▪ Планерот постапува по Извештај од јавна анкета и јавна презентација	
27	Урбан блок 16.1	
27.1	ДУП за УЗ 16 дел од УБ 16.1-опфат 3	
	▪ Планот се преработува согласно Мислењето на Комисијата за Комисија за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион	
27.2	ДУП за УЗ 16 дел од УБ 16.1-опфат 4	
	▪ Во фаза на одобрување на планска програма	
28	Урбан блок 16.3	
28.1	ДУП за УЗ 16 дел од УБ 16.3 – опфат 2	
	▪ Планот треба да се преработи согласно Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион	
29	Урбан блок 18	
29.1	ДУП за УЗ 18 дел од УБ 18.1 опфат 1	

	• Одобрена иницијатива	
--	---	--

IV-4. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ФИНАНСИРАНИ СО ПРИВАТНИ ИНИЦИЈАТИВИ		
1	УПВНМ за комплекс Андон Дуков, КО Охрид 4	
	▪ Кај изработувач за постапување по мислење од комисија	
2	УПВНМ за дел од комплекс Горица – опфат 1	
	▪ Одобрена иницијатива	
3	УПВНМ за дел од комплекс Горица – опфат 2	
	▪ Во фаза на одобрување на планска програма	
4	УПВНМ Горица Север	
	▪ Се подготвува Мислење до Комисија за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион	
5	УПВНМ за плански опфат за локалитет Св.Стефан опфат 1	
6	УПВНМ Долно Лакочереј за викенд населба на место викано Вишо	
	▪ Се чека пренамена од земјоделско во градежно земјиште	
7	УПВНМ за потег Лагадин – Пештани, плански опфат 1 , на дел од КО Пештани и дел од КО Елшани, општина Охрид	
	▪ одобрена иницијатива	
8	УПВНМ Грица Исток опфат 1	
	▪ Кај планер за корекција на Предлог план по забележани комисија	
9	УПВНМ Грица Исток опфат 2	
	▪ планска програма на одобрување	

IV-5. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФИНАНСИРАНИ СО ПРИВАТНИ ИНИЦИЈАТИВИ		
1	ЛУПД за изградба на базна станица за мобилна телефонија ОХР 3108 КО Долно Лакочереј-вон град	
	▪ Се чека достава на документација за влијанието на мобилната станица	
2	ЛУПД за градежна парцела бр.1 на кп 2440/3 КО Коњско (изградба на објекти со намена А4 – времено сместување)	
	▪ Кај планер за корекција по мислење од комисија за урбанизам	
3	ЛУПД за ГП 1.1 на кп бр. 1445/1 КО Трпејца, општина Охрид	

	▪ Кај планер за корекции по мислење на Комисија за урбанизам	
4	ЛУПД за ГП 1(А4-временно сместување) на кп бр. 2751/4 и др. КО Конско, општина Охрид	
	▪ Кај комисија за урбанизам на разгледување	
5	ЛУПД за формирање на ГП на дел од кп 487/1 КО Д.Лакочереј бгр и кп 6483/10 КО Охрид 4 со намена В-5 верски институции, општина Охрид	
	▪ Планерот има доставено ЛУПД на разгледување	
6	ЛУПД за ГП1 со основна класа на намена А4-временно сместување на КП 1544/1 во КО Трпејца, општина Охрид	
	▪ Кај планер за корекции по мислење на Комисија за урбанизам	

Број 08-11800/15

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ДАНОЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за даноци за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/136

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ДАНОЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работењето на Одделението за даноци за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/16**26.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донов,с.р.****ИЗВЕШТАЈ**

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ДАНОЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022 ГОДИНА ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Одделението за даноци во рамки на надлежностите на локалната самоуправа ги врши работите што се однесуваат за утврдување на обврската за даноци, изготвува решенија, ја следи наплатата на даноците и врши постапка на присилна наплата на даночниот долг.

ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК

Во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година во работа се **752** предмети од **данок на наследство и подарок** од кои:

- 743 предмети се по даночни пријави од 2022 година.
- 9 предмети се по даночни пријави од минати години.

Од вкупниот број предмети по даночни пријави од 2022 година - 743:

- 11 предмети се во процедура пред овластените проценители за утврдување на пазарна вредност на недвижноста.
- 6 предмети се повлечени.
- 5 предмети се некомплетни.
- За 721 изготвени се решенија од кои:
 - 607 решенија се со даночно ослободување.
 - 114 решенија се со даночно задолжување.

Даночното задолжување по основа на решенија за данок на наследство и подарок по предмети поднесени во 2022 година изнесува **4.664.082,00** денари од кои заклучно со 30.06.2022 година:

- наплатени се 4.199.045,00 денари.
- ненаплатени се 465.037,00 денари.

Во периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година по основа на данок на наследство и подарок остварени се приходи во износ од **5.133.222,00** денари од кои:

- 4.199.045,00 денари се по задолжување од предмети од 2022 година.
- 934.177,00 денари се по задолжување од предмети од минати години.

Од страна на даночните обврзници не се поведени управни спорови на решенија пред Управниот суд.

ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ

За периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година во работа се **695** предмети од данок на промет на недвижности од кои:

- 681 предмет е по даночни пријави од 2022 година.
- 14 предмети се по даночни пријави од минати години.

Од вкупниот број предмети по даночни пријави од 2022 година - 681:

- 11 предмети се во процедура пред овластените проценители за утврдување на пазарна вредност на недвижноста.
- 9 предмети се повлечени.
- 4 предмети се некомплетни.
- 1 предмет е пренасочен.
- За 656 изготвени се решенија од кои:
 - 617 решенија се со даночно задолжување.
 - 39 решенија се со даночно ослободување.

Вкупното даночно задолжување по основа на решенија за данок на промет на недвижности по предмети поднесени во 2022 година изнесува **60.918.493,00** денари од кои заклучно со 30.06.2022 година :

- наплатени се 57.076.823,00 денари
- ненаплатени се 3.841.670,00 денари.

Во периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година по основа на данок на промет на недвижности остварени се приходи во износ од **60.552.146,00** денари од кои:

- 57.076.823,00 денари се по задолжувања од предмети од 2022 година.

- 3.475.323,00 денари се по задолжувања од предмети од минати години.

Од страна на даночните обврзници не се поведени управни спорови на решенија пред Управниот суд.

ДАНОК НА ИМОТ

За периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година обработени се **2.028** даночни пријави, **1.160** даночни одјави и **27.513** пријави за промени на данок на имот. Од нив 38 даночни пријави се поднесени од самите даночни обврзници, а 1.990 се по службена должност. Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот (Сл.Весник бр. 151/2021) со службените пријави за промени на данокот на имот извршено е класифицирање на 71.000 видови недвижен имот.

За 2022 година изготвени се **32.867** решенија за данок на имот од редовен облог и тоа: 32.213 решенија од данок на имот на физички лица и 654 решенија од данок на имот на правни лица.

Вкупното задолжување по основа на донесени решенија за 2022 година изнесува **215.067.294,00** денари од кои 180.317.831,00 денар изнесува облогот за физичките лица и 34.749.463,00 денари изнесува облогот за правните лица.

Доставата на решенијата за данок на имот за 2022 година е во тек.

Во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година остварени се приходи по основа на данок на имот во износ од **19.857.897,00** денари од кои 17.221.048,00 денари данок на имот од физички лица и 2.636.849,00 денари данок на имот од правни лица.

Во периодот 01.01.2022 до 30.06.2022 година изготвени се 157 решенија за данок на имот по припис за период 2018-2021 година по службена должност, со задолжување во износ од 1.062.990,00 денари.

Во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година извршено е вреднување и ревреднување на 425 индивидуални станбени згради (куќи), 414 станови, 158 гаражи, 50 деловни простори, 180 помошни објекти, 1 хотел, 20 деловни згради, 6 административни згради и простори, 38 апартмани и 5 ресторани. За потребите од вреднувањето и ревреднувањето изготвени се 1352 извештаи за проценка на недвижен имот на територијата на општина Охрид од кои 456 извештаи се однесуваат исклучително на земјиште (дворно место, градежно изградено и неизградено земјиште и земјоделско земјиште).

ПРИСИЛНА НАПЛАТА

Во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година изготвени се 1753 опомени за неплатен долг по основа на данок на имот во постапка на присилна наплата, 22 опомени за неплатен долг по основа на данок на промет на недвижности и данок на наследство и подарок и 1254 решенија за присилна наплата.

Во истиот период изготвени се и 15 решенија за целосно или делумно запирање на постапката за присилна наплата, 33 решенија за пренасочување на погрешно уплатени средства, 11 решенија за поврат на паричен износ и 21 решение за ништовност.

ДАНОЧНО КНИГОВОДСТВО

Во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 книжен е 121 извод со 6300 ставки, 131 задолжение по решенија за данок на промет на недвижности изготвени во *word*, 163 приписи за данок на имот и 66 книговодствени спроведувања на решенија за пренасочување на парични средства.

ПОДНЕСОЦИ

За периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година поднесено е 151 барање и тоа: 5 барања од министерства, институции и органи за утврдување на пазарна вредност на недвижноста, 1 барање за доставување податоци за даночен обврзник и преглед на имот, 2 барања за одлуки на Совет за определување зони за утврдување пазарна вредност на недвижен имот, 8 барања од страна на извршителите за пријавување на побарување по основа на даноците на имот, 4 барања од Управен и Виш суд за доставување списи, 3 барања од други сектори и одделенија, 66 барања за изготвување потврди за комплетирање документи за социјален стан, 6 барања за изготвување потврди по разни основи, 40 барања врз основа на данокот на имот (преиспитување на даночна основица), 8 барања за пренасочување, 4 барања за поврат на парични сретства и 4 барања по разни основи. Сите тие се обработени и на истите е одговорено.

Број 08-11800/17

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА КОМУНАЛНИ ТАКСИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/137

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА КОМУНАЛНИ ТАКСИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/18

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Извештај

За работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година

Во рамки на надлежностите на Локалната Самоуправа, Одделението за комунални такси ги врши работите што се однесуваат за утврдување на обврската за комунална такса за фирма (назив), изготвува решенија и ја следи наплатата на комуналната такса за фирма (назив), како и изготвување на задолженија за поставување на урбана опрема и врши наплата на истите, изготвување на задолженија за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места и наплата на истите, како и други надлежности утврдени со законот за Комунални такси.

1. КОМУНАЛНА ТАКСА за фирма (назив)

За 2022 година заклучно со 27.01.2022 год изготвени и генерирани се **3599** решенија за комунална такса за фирма (за правни лица -комунална такса за фирма – назив **3.275** решенија и комунална такса за фирма на трговци поединци – **324** решенија). Решенијата оваа година за прв пат се доставуваа по електронски пат. Покрај електронската достава се вовеле и можност за електронско наплаќање на истите.

Бидејќи оваа година за прв пат се воведува дигитализација на доставата и наплатата на решенијата како процес ни одзеде повеќе време при спроведувањето, затоа доставата на решенијата започна дури во месец април. Во текот на месец април и

мај се доставија сите решенија, периодот за наплата оваа година ќе биде пролонгиран, моментално се работи на модулот за електронска достава на опомените за заостанати долгови на обврзниците по однос на оваа комунална такса – изготвени се вкупно 2371 опомена за долг од 2020- 2021 год.

Одделението за комунални такси се соочува со бројни проблеми на терен во врска со доставата на решенијата, поради големиот број регистрирани фирми кои не работат (повеќе од 5-6 години и подолго) а не отпочнале постапка за нивно бришење од регистарот на фирми, односно поради големите трошоци за ликвидација (стечај) на фирмите, сопствениците не се решаваат да ги отпочнат гореспоменатите постапки, односно ги оставаат фирмите во состојба на т.н.наречено мирување, промени на адреси на правните субјекти, промени и гасење на сметки во банки и сл. Регистарот на фирми мора да се најде начин како да се прочисти, бидејќи моментално облогот е многу поголем од што реален е и реално може да се наплати, поради фирмите во мирување. На фирмите во мирување нема можност да не им се пресметува фирмарина а нема ни начин како да им се наплати долгот бидејќи најчесто имаат не функционални трансакциски сметки. Ова е долго-годишен проблем на одделението за комунални такси.

Во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година по основ комунална такса за фирма остварени се приходи во износ од **3.482.000,00** денари.

2.КОМУНАЛНА ТАКСА за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност.

Во периодот од 01.01.2022 год до 30.06.2022 година по основ на комунална такса за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност, врз основа на доставените договори за закуп од Секторот за урбанизам, изработени се **47** задолженија и остварен е приход во вкупен износ од **2.157.706,00** денари. По склучувањето на договорите за закуп во Секторот за урбанизам и нивното проследување до Одделението за комунални такси, обврзниците се задолжуваат за уплата на комуналната такса, која е еден од условите за добивање на одобрение за поставување урбана опрема.

3.КОМУНАЛНА ТАКСА за користење на плоштади и друг простор во градот (ТЕНДЕРИ), со цел изложување предмети, изложби и забавни приредби

Врз основа на тендерската документација од одделението за јавни набавки и по склучувањето на договорите за закуп, во времетраење од 90 дена, за доделените локации во Секторот за урбанизам, по нивното доставување во одделението за комунални такси издадени се **5** задолженија за сувенири, **4** задолженија за презентации на плоштади и **6** задолженија за куќарки чиј закуп го дава ЈП Градски пазар остварен е приход во износ од **39.859,00** ден.

4. КОМУНАЛНА ТАКСА за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места.

Во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 год, по основ на комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места во овој период **нема активни договори.**

5. КОМУНАЛНА ТАКСА за користење на улици со патнички возила.

Во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година, остварени се приходи во износ од **2.789.621,00 денари.**

6. КОМУНАЛНА ТАКСА за користење на музика во јавните локали.

Во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година изготвени се 90 решенија. Остварен е приход од **87.450 ден.**

7. КОМУНАЛНА ТАКСА за користење и одржување на јавно осветлување.

Во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година, остварени се приходи во износ од **42.218.133.00 ден.**

Број 08-11800/19
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/138
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА
ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/20
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Шестомесечниот извештај ги сумира активностите извршени од страна на администрацијата во Секторот за заштита на животна средина и управување со отпад, во периодот од 01.01. до 30.06.2022 год. за реализација на

ПРОГРАМАТА
ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА ЗА 2022 ГОДИНА

Согласно дефинираните содржини и активности усвоени од страна на Советот на Општина Охрид во предметниот период беа пратени сегментите за континуирана проценка на состојбите со животната средина на локално ниво и соодветна реакција-интервенција при

- Дефинирање, проценка и поставување на проблемите од областа на животната средина, базирани на ризикот за човечкото здравје, еко-системите и квалитетот на животот;
- Развивање стратегии и активности за намалување на ризиците по животната средина во општината и
- Зголемување на јавната свест и одговорност за заштита на животната средина и зголемување на поддршката од јавноста за инвестициите од областа на животната средина во општината.

Мерките и активности за заштита на животната средина и здравјето на луѓето, од интерес и во надлежност на општината, се извршуваа согласно законски дефинираните тематските области:

1. Заштита на водите,
2. Управување со отпад,
3. Заштита на биодиверзитетот,
4. Управување и користење на природните ресурси,
5. Подигање на јавната свест и развој на образованието за заштита и унапредување на животната средина и намалување на последиците од економскиот развој,
6. Квалитет на воздухот,

Детални информации за активностите и резултатите

I. Информација за реализираните активности од ПРОГРАМАТА P1 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА за период од 01.01. – 30.06.2022 год.

1. Заштита на води

Бр.	Опис на активност за реализација на програмските цели	Предвидени средства	Резултати
1	Изработка на ГИС мониторинг на сливно подрачје на Коселска река	За реализација на проектот предвидени се средства во висина од 900.000,00 ден.	Со измените во Програмата за заштита на животната средина и природата за 2022г.(ребаланс на буџет)овој проект е избришан од Програмата

2. Управување со отпад

Бр.	Опис на активност за реализација на програмските цели	Предвидени средства	Резултати
2.1	Набавка и доделување на пластични садови од 120 л за селекција на	За реализација на проектот предвидени се средства во висина од 1.000.000,00 ден	Проектот ќе се реализира во месец септември 2022 година

Бр.	Опис на активността за реализација на програмските цели	Предвидени средства	Резултати
	отпад од домаќинствата во општина Охрид		
2.2.	Подготовка на мапа на локации на постојни и нови садови за отпад	За реализација на проектот предвидени не се потребни финансиски средства	Проектот ќе се реализира во месец декември 2022 година
2.3.	Чистење на Охридското Езеро од цврст отпад	За реализација на проектот предвидени се средства во висина од 300.000,00 ден	Проектот ќе се реализира во тек на месец август и септември 2022 година

3. Заштита на биодиверзитет

Бр.	Опис на активността за реализација на програмските цели	Предвидени средства	Резултати
3.1	План за управување со Студенчишко Блато - парк на природа	За реализација на проектот предвидени не се потребни финансиски средства	До прогласување на заштитено подрачје и носењето на Закон во врска со прогласувањето ќе се врши само подготовка на потребна техничка документација за Планот за управување

4. Управување и користење на природни ресурси

- Зголемување на процентот на зелени површини во општината

Бр.	Опис на активността за реализација на програмските цели	Предвидени средства	Резултати
	Создавање на ГИС	За реализација на	Со измените во Програмата за

Бр.	Опис на активност за реализација на програмските цели	Предвидени средства	Резултати
4.1	платформа	проектот предвидени се средства во висина од 500.000,00 ден	заштита на животната средина и природата за 2022г.(ребаланс на буџет)овој проект е избришан од Програмата
4.2	Изработка на зелен катастар II -ра фаза	За реализација на проектот предвидени се средства во висина од 600.000,00 ден	Проектот ќе се реализира во месец август 2022година
4.3	Изработка на Стратегија за развој на зеленило	За реализација на проектот предвидени се средства во висина од 600.000,00 ден	Проектот ќе се реализира во месец септември 2022 година

5. Подигање на јавната свест

- Јакнење на јавната свест за идентификување на проблемите во животната средина и справување со истите

Бр.	Опис на активност за реализација на програмските цели	Предвидени средства	Резултати
5.1	Организирање на едукативни предавања во основните училишта со овластени постапувачи со различни видови на отпад за потребата од селектирање на отпадот	За реализација на проектот не се потребни финансиски средства	Завршен проект Проектот беше реализиран на почеток на месец јуни, по повод одбележување на светскиот ден на животната средина - 5-ти јуни
5.2	Цветни балкони – цветен Охрид	За реализација на проектот предвидени се средства во висина од 100.000,00 ден.	Завршен проект Проектот беше реализиран на почеток на месец јуни, по повод одбележување на светскиот ден на животна средина - 5-ти јуни
5.3	Ликовен и	За реализација на	Проектот ќе се реализира во

Бр.	Опис на активността за реализација на програмските цели	Предвидени средства	Резултати
	литературен конкурс во соработка со охридските училишта	проектот предвидени се средства во висина од 30.000,00 ден.	текот на месец септември, по повод одбележување на есенската рамноденица – почеток на есента 23 септември
5.4	Поставување на информативни табли пред заштитените чинари и кочеџикот	За реализација на проектот предвидени се средства во висина од 150.000,00 ден.	Проектот ќе се реализира во текот на месец јули

6. Подобрување на квалитет на медиуми во животната средина
- Подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух

Бр.	Опис на активността за реализација на програмските цели	Предвидени средства	Резултати
6.1	Субвенционирање на граѓаните за купување на модерен систем за затоплување (инвертер клими)	За реализација на проектот предвидени се средства во висина од 1.000.000,00 ден.	Завршен проект
6.2	Одржување на станични сензори за следење на квалитетот на амбиенталниот воздух	За реализација на проектот предвидени не се потребни финансиски средства	Во текот на декември 2019 год. стартуваа податоците од ЕУ проектот AIRTHINGS за следење на квалитетот на амбиенталниот воздух, која е самостојна платформа. По завршување на проектот станичните сензори остануваат во владение на општина Охрид и по потпишување на договор за примопредавање ќе се предвидат средства за годишно одржување

7. Законски процедури
- Согласно Закон за животна средина

Бр.	Опис на активността за реализација на програмските цели	Предвидени средства	Резултати
7.1	Услуга за изработка на стратегиска оцена на влијание врз животната средина на плански документи	За реализација на проектот предвидени се средства во висина од 700.000,00 ден.	Проектот ќе се реализира во месец октомври

П. Финансиски извештај за реализација на програмата Р1 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА на Општина Охрид за период од 01.01. – 30.06.2022 год.

Согласно финансиската евиденција во опфатениот период од оваа програма се реализирани вкупно 946.114,00 денари.

Број 08-11800/21
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/139
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/22

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ

За реализација на програмата за спорт и рекреација 2022 год.

Период од 01.01 до 31.06.2022 Програми ЛО и ЛА

Создавањето услови за спортување на сите генерации,за правилен физички развој на младите генерации преку изградба,реконструкција и опремување на спортските сали,фудбалски игралишта,организирање и поддршка на најразлични спортски настани и активности како и поддршка на талентирани спортисти се трајна определба на Општината Охрид во сферата на спортот.

Спортските содржини со кои располага Општина Охрид на ЈП „Билјанини Извори“, затворените и отворените спортски објекти во училиштата и неколкуте фудбалски игралишта се од големо значење за развојот на спортот и спортската рекреација.

Општината Охрид кога станува збор за младите и спортот вложува и понатаму ќе вложува во ресурсите и посветено работи врз развивањето и насочувањето на потенцијалот на младите од причина што добрите навики се развиваат рано и физички активните деца веројатно остануваат активни и кога ќе пораснат.

Во месец март се отпочна со реализација на проектот за унапредување на наставата во IV и V одделение „**Правилен раст и развој кај учениците од четврто и петто одделение во основните училишта во Општина Охрид**“.Носител на проектот е Сојузот за училишен спорт Охрид,а во наставата како тандем наставник вклучени се 8 професори по физичка култура.За реализација на овој проект во координација со

одделението за образование на општина Охрид добиена е согласност од бирото за развој на образованието и од Министерство за образование и наука за реализација на истиот.

За овој извештаен период согласно Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за користење на спортски терени на ЈП „Билјанини Извори“ од **КОНТО 425130 ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ДРУГ ТИП НА ПРОСТОР** до одделението за спорт пристигнати фактури за искористеност на субвенциите од страна на корисниците за спортските терени на ЈП „Билјанини извори“ се во висина од **1.257.450,00**, а исплатени се средства кон ЈП „Билјанини извори“ - Охрид се во висина од 400.000,00 денари.

Од **КОНТО 463120 ТРАНСФЕРИ ДО СПОРТСКИ КЛУБОВИ** во овој извештаен период искористени и исплатени се средства во висина од **10.560.000** денари за реализација на програмите од клубовите согласно јавниот повик за субвенционирање на програми на спортски клубови, и здруженија од областа на спортот.

ГРК „Охрид“ АД	4.300.000,00
ГФК Охрид Лихнидос	1.600.000,00
Кајак Кану Клуб Стрмец-Охрид	90.000,00
Градски Кошаркарски Клуб Охрид	1.400.000,00
ФК Воска Спорт	1.500.000,00
Стрелачки Клуб Охрид	80.000,00
Ракометен Клуб Лихнид-Охрид	200.000,00
Тениски Клуб Охрид	90.000,00
РК Сани 14-Охрид	90.000,00
Шаховски Клуб Ласкер	90.000,00
Акватика Јахтинг	120.000,00
Билјард Клуб Осумка-Охрид	50.000,00
ФК Еурофудбал 2-	70.000,00
Стрелачки Клуб Лихнидос	70.000,00
ФК Ламасиа	50.000,00
ФК Рудар-Куратица	40.000,00
ФК Куршум-Г.Лакочереј	40.000,00

ФК Лескоец-лескоец	40.000,00
Хваранг Фист- Охрид	70.000,00
ПК Акваспирит	50.000,00
ФК Вулкан-Косел	40.000,00
ФК Св.Тројца-Охрид	40.000,00
ФК ФЦ Копенхаген-Охрид	40.000,00
КК Фудошин	40.000,00
БК Алексо Огненовски	250.000,00
КК Кун-су-то	50.000,00
Риболовно друштво Св.Апостол Петар	60.000,00

Од КОНТО 464990 ДРУГИ ТРАНСФЕРИ, средства наменети за поддршка на спортски манифестации, настани, проекти како и средства за спортисти индивидуалци искористени и се вкупно **1,703.000,00** денари и тоа:

Нуркачки Центар амфора-Охрид	100.000,00
Сојуз за училишен спорт	550.000,00
Параглајдинг Клуб Флај	200.000,00
Ива (Илче)Кецкарова	30.000,00
ТК Адвантико	40.000,00
НК Акватек	50.000,00
Клуб за подводни дејности Охрид	85.000,00
РК Седмерец	50.000,00
ТК Хваранг Фист	38.000,00
ПК Акваспирит	25.000,00
Ијка-Карате куп	25.000,00
Филип (Аце)Јосифоски	20.000,00
Аматер	15.000,00
Аматер	30.000,00

Вардар седмерец	15.000,00
Меч Рејс Клуб	30.000,00
Хваранг ИТФ	35.000,00
ФК Фц Копенхаген	20.000,00
Охрид трчаТ 2022	225.000,00
Марко Пејчиноски	30.000,00
ЕНТИТИ	30.000,00
Св.Апостол Петар	30.000,00
Кристина Митреска	20.000,00
Катерина Петреска	10.000,00

Во овој извештаен период согласно календарот на спортски манифестации, настани и проекти се одржаа повеќе спортски манифестации, настани и отпочнаа со реализација на проекти од областа на спортот.

-НЦ Амфора средствата кои ги добија од Општина Охрид според извештајот ги искористи за организација на голем број еколошки акции за чистење на Охридското езеро на поголем број локации. Проектот се спроведе под името „Охрид Еко 2022“ во кој покрај нуркачи од Македонија зедоа учество и нуркачи од околните Балкански држави.

-Параглајдин Флај Клубот-средствата се искористени за организација на „Paragliding European Cup Ohrid 2022“. Според доставениот извештај настанот се одржа од 28.04 до 01.05.2022.

Општина Охрид за прв пат е домаќин на еден ваков настан на кој учество зедоа 55 натпреварувачи од 12 европски земји.

-ТК „Авантико“ согласно договорот потпишан со општина Охрид отпочна реализација на пректот „Тенис за сите“ кој се одвива преку целата година. Исплатени се половина од средствата, остатокот ќе се исплатат по целосна реализација на проектот со доставување на финасиски и наративен извештај.

-НК „Акватек“ како и останатите Нуркачки клубови и центри средствата кој ги добиваат ги користат за организација на голем број акции за чистење на дното на Охридското езеро. НК „Акватек“ реализира Еко акции во текот а целата година. Исплатени се половина од средствата, додека остатокот од добиените средства ќе се исплатат после целосно завршување на проектот и поднесен финансиски и наративен извештај.

-Клуб за подводни активности „Охрид“-го реализира пректот „Охрид нуркаТ“ кој е годишен, односно 11 месеци и целта на овој проект е преку нуркањето едукација на најмладите за значењето на вода, атмосфера, спасување од давење и сл. Исплатени се половина од средствата, остатокот од добиените средства ќе се исплатат после целосно завршување на проектот и поднесен финансиски и наративен извештај.

- РК Седморец -за прв пат организира турнир за млади категории „5-ка за Ракомет”.На турнирот зедоа учество екипи од Македонија и според извештајот средствата се потрошени за организација на турнир за деца генерација 2010/11,одржан на 07.05.2022.

-ТК Хваранг Фист -средствата се одобрени за организација на турнир Охрид Опен од 26.03 до 29.03.2022. Остатокот од добиените средства ќе се исплатат после целосно завршување на проектот и поднесен финансиски и наративен извештај.

-ПК Акваспирит-Средствата се одобрени за финансико покривање на проектот „Пливаме во сино”. Остатокот од добиените средства ќе се исплатат после целосно завршување на проектот и поднесен финансиски и наративен извештај.

-ИЈКА Карате Куп-Настанот се одржа од 07.07.2022-10.07.2022 под име ИЈКА КАТО КУП-ОХРИД 2022.Учествуваа 120 каратисти од 10 земји во светот.Остатокот од добиените средства ќе се исплатат по поднесен финансиски и наративен извештај.

-НАТГ Аматер-Средствата се наменети за реализација на спортскиот настан „Sail O Clock” Едриличарска регата која ќе се одржува на 12.08.2022.

Остатокот од добиените средства ќе се исплатат после завршување на настанот и поднесен финансиски и наративен извештај.

-НАТГ Аматер-Втор спортски настан организиран од НАТГ Аматер е „Ден на скејтери” (Free Spirit Day)датум на одржување 24-ти и 25-ти јули. Остатокот од добиените средства ќе се исплатат после завршување на настанот и поднесен финансиски и наративен извештај.

-РШ Вардар Седморец-На 28.05 се одржа вториот турнир 5-ка за ракомет во организација на РШ Вардар Седморец. Остатокот од добиените средства ќе се исплатат после завршување на турнирот и поднесен финансиски и наративен извештај.

-ЗСЕ Меч Рејс Клуб-Средствата се наменети за реализација на едриличарски регати и натпревари кои ќе се одржат во текот на летото 2022.

Остатокот од добиените средства ќе се исплатат после завршување на настаните и поднесен финансиски и наративен извештај.

-Хваранг ИТФ -Теквондо турнир кој се одржа на 25.06.2022 година. На турнирот зедоа учество 210 натпреварувачи од 31 клуб од Европа. Остатокот од добиените средства ќе се исплатат после завршување на турнирот и поднесен финансиски и наративен извештај.

-ФК ФЦ Копенхаген- фудбалски турнир за млади категории „Балкански надежи” од 17.06-26.06.2022 година.

Остатокот од добиените средства ќе се исплатат после завршување на турнирот и поднесен финансиски и наративен извештај.

-АК Охрид трчаТ - средствата се исплатени за организација на 6-тото издание на спортската атлетска манифестација Охрид Трчат 2022 која се одржа од 3 до 5 јуни 2022 година.

Во рамките на спортската манифестација Охрид трчаТ на 09-ти мај,„Денот на Европа” се одржа Детска трка за сите деца од општина Охрид ученици во прво одделение,вкупно 504 деца.

Остатокот од добиените средства ќе се исплатат после завршување на настанот и поднесен финансиски и наративен извештај.

Сојуз за училишен спорт Охрид-Средствата се наменети за реализација на проектот „Правилен раст и развој кај учениците од четврто и петто одделение во основните училишта во Општина Охрид” кој го реализираат 8 проф.по Физичко и здравствено образование.

Дел од средствата се искористени за одбележување На 10-ти мај „Светскиот Ден на Физичка активност“ на кој зедоа учество над 650 деца од основните и средните училишта.

Во рамките на одбележувањето на овој ден учениците зедоа учество во повеќе спортови,фудбал,одбојка,пинг-понг,баскет,аеробик,велосипедизам,планинарење и шах.

Активностите се одвиваа на спортските терени при ЈП.Билјанини извори,спортските сали при ООУ Григор Прличев и ОЕМУЦСв.Наум Охридски,како и дворот на ООУ Братство Единство. Планинарската тура се одвиваше од пред спортската сала на ЈП „Билјанини извори“ до Крстец и назад,а велосипедската тура од пред спортската сала на ЈП „Билјанини извори“до Славија и назад.

Во овој извештаен период се исплатени средства и на спортисти индивидуалци кој согласно нивните програми настапуваа на првенства во земјата и странство и достоино го претставуваа Охрид и Македонија.

По заклучок на комисијата за финансии при советот на општина Охрид доделени се средства на Марко Пејчиноски за негов нов подвиг во текот на летниот период,10 преплививања на Охридското езеро во различни должински дистанци,на здружение за развој на електронскиот спорт „Е-СПОРТС ЕНТИТИ“,за набвака на опрема ,тренинг и поддршка на нивниот член Александар Ќулакоски кој е дел од Македонската репрезентација во ЕСпорт која е актуелен Европски и Светски шампион, на риболовното друштво Св.Апостол Петар им се доделени 30.000,00 денари за настап на нивни членови на меѓународни натпревари во спортски риболов,на Кристина Митревска(родител на Козма и Дамјан Митревски) и Катерина Петреска(родител на Стефан Петрески) за нивно учество на Балканското првенство во карате кој се одржа во Белград ,Р Србија.

ПРОГРАМА ЈА

КОНТО 482930 РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДРУГИ ОБЈЕКТИ не се искористени средства во овој извештаен период.

Во периодот од 01.04.2022 до 31.06.2022 година искористени се вкупно 12.263.000,00 денари

Број 08-11800/23

26.08.2022год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за културни манифестации и творештво за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/140
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
ЗА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО ЗА 2022 ГОДИНА
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за културни манифестации и творештво за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/24
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА КУЛТУРНИ
МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022
ГОДИНА

Согласно Програмата за работа на Одделението за култура и Програмата за одбележување значајни годишнини и јубилеи, усвоени од страна на Советот на Општина Охрид, покрај секојдневните тековни работни задачи во перманентна комуникација со надлежното министерство, локалните институции од областа на културата, средбите и контактите со организации, здруженија и поединци од оваа дејност, Одделението за култура, во периодот од 01.01.2022 – 30.06.2022 г. ги реализира следните позначајни работни активности :

- Во соработка со Македонската православна црква, Детската градинка „Јасна Ристеска“, основните училишта и Здружението за грижи и воспитување на деца, а под покровителство на градоначалникот на Општина Охрид успешно, со масовно присуство на граѓани, беше реализирана верската манифестација **„Бадникова поворка за навестување на Христовото раѓање“**.

И оваа година поради пандемијата со Ковид 19 Бадниковата поворка за навестување на Христовото раѓање, го организира т.н „Црвен тепих на хуманоста“ на која учениците од основните и средните училишта како и најмладите од детската градинка беа свезди на црвениот тепих, покажувајќи ја преку донирање на социјални пакети својата хуманост и солидарност кон социјално загрозените семејства за и тие да ја почувствуваат радоста за Христовото раѓање – Божиќ.

- Во организација на Општина Охрид и МЗ Куратица во с. Куратица се одржа традиционалниот **“Василичарски карневал”**. Карневалот се одржа по сите протоколи за Ковид 19.

- Во очи на Богојавленските чествувања, а согласно протоколите за заштита од Ковид 19 се одржа меѓународна онлајн конференција „Охридската школа на хуманизмот од средниот век до денес во Европа и Светот, посветена на годинешниот добитник на Светската награда за хуманизам академик Далимир Хајко од Словачка. Беседа за добитникот одржа и претседателот на Интернационалното жири, Јордан Плевнеш.

На конференцијата присуствуваа и претседателот на МАНУ, Љупчо Коцарев, претседателот на Европската академија на науките и уметностите Жан –Патрик Конрад, амбасадорот на Р.Словачка во Р.Македонија, Хенрик Маркуш и останати преставници од светската научна фела.

Со ова исклучително признание, Охридската академија на хуманизмот го слави името на Свети Климент Охридски на сите светски меридијани, додека професорот Хајко е шеснаесетти добитник по ред.

Охрид, градот на УНЕСКО, веќе ги овечна нобеловците Александар Солжењицин, Херта Милер, светските легенди Даисаку Икеда, Рави Шанкар, Питер Брук, Манол Де Оливеира, Романо Проди, бидејќи ги изворите на духовната меморија од првата средновековна школа на хуманизмот, основана од учениците на Св. Кирил и Методиј, заштитниците на Европа.

- Под целосно покровителство на Општина Охрид, а во соработка со МПЦ Охридска архиепископија, се реализираа најзначајната и најголемата

верска манифестација во Македонија и во целокупниот православен свет **“Богојавление – Водици”**;

По завршувањето на Богојавленскиот водосвет, точно на пладне на градскиот плоштад се одржа концерт на етно составот Љубојна кои во духот на празникот ги веселеа бројните туристи од Р.Македонија и регионот.

- Во соработка со НУ Центар за култура „Григор Прличев“, Градската библиотека „Григор Прличев“ и ОУ „Григор Прличев“ се одбележа годишнината од **смртта на ловорonoсецот Григор Прличев, во рамките на традиционалната културна манифестација “Прличевски беседи”**.

Во чест на Прличев, беше организирано и реализирано дводневното чествување.

Со доделувањето на наградата за најдобра поема на лауреатот Трајче Кацаров и претставување на поемата „Цветко“ на малата сцена во НУЦК Григор Прличев, како и со промоција на монографијата „Прличевски беседи (1952-2022) Хроника на еден културен настан“ од авторите Гордана Змејкоска и Милчо Јованоски започнаа свеченостите на годинешните „Прличевски беседи“.

Во големата сала на општина Охрид беше промовирана книгата „Охридски раскажувачи“ од проф. д-р Димитар Пандев и Славе Ѓорѓо Димоски.

Промотор на книгата беше м-р Перчо Божиновски.

Пред спомен-обележјето на Прличев се одржа манифестацијата „Стихови и звуци за Прличев“, на која за вонвременското значење на Прличев беседа одржа познатиот режисер и драматург, член на друштвото на писатели на Македонија, Зоран Пејкоски.

На свеченоста беа доделени и пофалниците за првонаградените на литературниот конкурс што традиционално го распишува Основното училиште „Григор Прличев“.

- Во соработка со Историскиот архив и основните училишта, одбележана е годишнината од **смртта на охридскиот гемиџија – Марко Бошњаков**.
- Со пригодна свеченост беше одбележан Јубилејот: **120 години од смртта на војводата Методи Патчев**. **Пред неговото спомен – обележје во градскиот парк беше одржан историски час** и пригодна културно – уметничка програма.
- Под покровителство на општина Охрид, а во соработка со Исламската верска заедница од Охрид, во хотелот Мизо, во духот на меѓусебното

разбирање, толеранција и соживот, се одржа традиционалната манифестација **„Ифтарска вечер“**.

- На иницијатива на Ансамбл „Билјана“ и КУД „Ѓердан од бисери“, а со поддршка на Општина Охрид, на мини амфитеатарот кај ТЦ Амам се одржа деведесетминутен концерт со охридска старогратска музика и песна и изворни охридски и македонски ора во пресрет на најголемиот христијански празник **Воскресение Христово – Велигден**.
- Со полагање цвеќе и пригодна свечена програма беше одбележана годишнината од смртта на војводата, учителот и револуционерот **Христо Узунов**.
- Со концерт на етно – состанов „Монистра“, оваа година, за прв пат, во организација на здружението на граѓани „Арт пријатели“, а под покровителство на општина Охрид се одржа **првиот ЕТНО ФЕСТИВАЛ**. Втората фестивалска вечер беше во духот на традиционалната македонска народна песна и концерт на учениците од Државниот училишен балетски центар „Илија Николовски – Луј“. На втората фестивалска вечер беше одржана и ревија на традиционални македонски носии од сите краишта на Македонија од сопствената збирка на колекционерот Антонио Стојчески.
- На 4 мај, во големата сала на општина Охрид, беше **промовирана книгата за Лев Огненов**, прв претседател на македонската револуционерна организација во охрид и секретар на македонската православна црква од авторите: проф.д-р Павле Митрески и м-р Димитар Смилески, а со финансиска поддршка на општина Охрид.
- Под покровителство на Општина Охрид на 19-ти мај во НУЦК „Григор Прличев“ се одржа 23-то издание на **традиционалниот детски – музички фестивал Распеано рибарче**.
- На 23 мај во големата сала на општина Охрид беше промовирана **книгата за светите браќа Кирил и Методиј** од авторите: проф.д-р Димитар Пандев и Славе Ѓорѓо Димоски, во издание на општина Охрид. Промотор на книгата беше д-р Бобан Карапејовски.
- Со пригодна културно – уметничка програма, полагање свежо цвеќе и доделување награди на учениците кои освоиле први места на регионални, државни и меѓународни натпревари се одбележа 24-ти мај – **Денот на сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методиј**.
- Медиумски беше одбележана годишнината од смртта на големиот македонски писател Ванчо Николески.
- Под покровителство на општина Охрид, во катедралната црква Св. Софија се одржа традиционалниот меѓународен фестивал **„Охридски**

бисери“. Фестивалот траеше 10 дена со натпревари од сите видови инструменти.

- Со поддршка на општина Охрид охридани имаа можност да уживаат во музиката на светски познатиот пијанист, маестро Александар Јаковлев.

Финансиски дел од извештајот

За реализација на програмските содржини на Одделението за култура реализирани во периодот од 01.01 до 31.03.2022 година, од Програмата **К4** потрошени се вкупно **2.987.960,00 денари**, од кои :

- **60.000,00** денари за реализација на верската манифестација „**Бадникова поворка за навестување на Христовото раѓање**“.
- **50.000 , 00** денари се исплатени за реализација на активностите по повод празникот Св. Василиј за одржување на традиционалниот **Василичарски карневал во с. Куратица** ;
- **600.000,00** денари за одржување на најголемата верска манифестација „**Богојавление – Водици**“;
- **60.000,00** денари се исплатени на Здружението за култура, уметност и информации „Ден и ноќ“ за поддршка на музичко –сценската манифестација:Малите свездички со „КА Двојче“(КА-2);
- **340.000,00** денари се исплатени на Здружението за интегриран развој „**Арт пријатели**“ за започнување на првиот Етно фестивал Охрид 2022 година, кој има за цел да прерасне во традиција.
- **80.000,00** денари се исплатени на Здружението на египќани „Пирамида ЗЕМ“ од Охрид за поддршка на нивните активности во тековната 2022 година.
- **100.000,00** денари се исплатени на Институтот за национални вредности „Култура 365“ за поддршка на нивните културни активности во тековната 2022 година.
- **35.000,00** денари се исплатени на проф.д-р Павле Митрески за поддршка во издавањето на книгата: „Лев Огненов“ од авторите Павле Митрески и м-р Димитар Смилески.
- **10.000,00** денари се исплатени на НУЦК „Григор Прличев“ за одржување на годинешното издание на културната манифестација **”Прличеви беседи”**;
- **10.000,00** денари се исплатени на НУ библиотека „Григор Прличев“ за одржување на годинешното издание на културната манифестација **”Прличеви беседи”**;
- **600,00** денари се исплатени на НУБ Св.Климент Охридски за издавање на ЦИП – запис за публикацијата „Охридски раскажувачи“ од проф.д-р Димитар Пандев и Славе Ѓорѓо Димоски во издание на општина Охрид;

- **50.403,00** денари се исплатени на МАА за склучен издавачки договор со авторот на книгата „Охридски раскажувачи“, проф.д-Р Димитар Пандев;
- **50.403,00** денари се исплатени на МАА за склучен изведувачки договор со авторот на книгата „Охридски раскажувачи“, Славе Ѓорѓо Димоски;
- **11.082,00** денари се исплатени на МАА за склучен авторски договор со Јованчо Димоски за техничко уредување(прелом) и графичко ликовно решение на корицата на книгата Охридски раскажувачи;
- **2.830,00** денари се исплатени на МАА за склучен авторски договор со Зоран Пејковски од Друштвото на писатели на Македонија за одржана беседа во рамките на културната манифестација „Прличеви беседи“
- **600,00 денари** се исплатени на НУБ Св.Климент Охридски за издавање ЦИП запис за книгата за светите браќа Кирил и Методиј.
- **4.530,00** денари се исплатени на МАА за склучен авторски договор со д-р Бобан Карапејовски за промотор на книгата за светите браќа Кирил и Методиј;
- **60.000,00** денари се исплатени на ОО на Сојуз на борци од Охрид и Дебрца за реализација на програмските активности за 2022 година.
- **25.000,00 денари** се исплатени на КУД Отекс Фолк за реализација на програмските активности за 2022 година;
- **11.082, 00** денари се исплатени на МАА за склучен авторски договор со Јованчо Димоски за техничко уредување (прелом) и графичко ликовно решение на корицата на книгата за светите браќа Кирил и Методиј;
- **42.645,00** денари се исплатени на Ансамбл Билјана Јуниор и КУД Ѓердан од бисери за организација на целовечерен концерт по повод најголемиот христијански празник Воскресение Христово –Велигден;
- **50.000,00** денари се исплатени на Здружение на музичари и изведувачи за реализација на 23-то издание на детскиот –музички фестивал „Распеано рибарче“ ;
- **20.000,00** денари се исплатени на Здружение на пензионери Охрид и Дебрца за поддршка во реализација на 20-та регионална ревија на песни, музика и игри.
- **50.000,00** денари се исплатени на ЗГ Градски мешан хор „Вокс Лихнидос“ за реализација на програмските активности во тековната 2022 година.
- **30.000,00** денари се исплатени на ЗГ „Охридски поетски бисер“ за одржување на традиционалната поетска манифестација „Охридски поетски бисер“;
- **100.000,00** денари се исплатени на ЗГ „Аматер“ за проектот: „Алтернативно културно лето К.И.5 до 12“ 2022 година;
- **30.000,00** денари се исплатени на КУД „Ѓердан“ за реализација на програмските активности за 2022 година;
- **70.000,00** денари се исплатени на Дооел Охрид фест – Охридски трубадурии за одржување на традиционалниот фестивал Охрид фест – Охридски трубадурии;

- **50.000,00** денари се исплатени на Нина Ангелоска за проектот : „Охридскиот регион – универзален дух и природен раскош“- изложба на фотографии.
- **20.000,00** денари се исплатени на Јагода Кленковска за поддршка во печатење книгата „Назад преку лицето“;
- **10.000,00** денари се исплатени на писателот Пере Ристески за поддршка во печатење и издавање на книгата: „Охридска хаику поезија“
- **15.000,00** денари се исплатени на писателката Марина Димоска за поддршка во печатењето и издавањето на книгата: „Езерото ми зборува“ поезија.
- **18.000,00** денари се исплатени на охридскиот музички состав Трио Долче за поддршка на нивниот концерт во Рим на покана на Associazione culturale il tempietto – festival musicale delee nazioni., со која достоино ќе го промовираат нашиот град.
- **100.000,00** денари се исплатени на НУЦК Григор Прличев – Охрид, за поддршка на програмските активности на Охридскиот народен театар за 2022 година.
- **100.000, 00** денари се исплатени на Исламската верска заедница – Охрид за одржување на традиционалната верска манифестација „Ифтарска вечер.“
- **10.000,00** денари се исплатени на писателот Мирко Томовски за поддршка во печатењето и издавањето на книгата: „Расеано семе“.
- **15.000,00** денари се исплатени на охридскиот академски сликар Сашо Блажески за поддршка на неговиот изложба под наслов: „ Висок притисок“.
- **30.000,00** денари се исплатени на еминентниот охридски сликар Славко Упевче за поддршка на неговата изложбен порект под наслов: „Муренките во изумирање во Радожда“.
- **25.000,00** денари се исплатени на проф.д-р Гоце Цуклески за поддршка во издавањето на неговата монографија под наслов: „Муренките во изумирање“.
- **25.000,00** денари се исплатени на познатиот охридски музичар и инструменталист Методија Бараковски за поддршка во печатењето и издавањето на книгта: “Песните по охридските сокаци“.
- **15.000,00** денари се исплатени на младата охридска писателка Евгенија Веровска за поддршка во печатењето и издавањето на книгата: „Искра во мракот“.
- **50.000,00** денари се исплатени на Пик – продукција Дооел, за поддршка на петтото издание на Фестивалот на нов европски филм: „Beach film festival“.
- **400.000,00** денари се исплатени на НУ Охридско лето за поддршка на годинешното издание на најреномираната културна манифестација „Охридско лето“.
- **25.000,00** денари се исплатени на Детското – драмско студио Цвет за поддршка на нивните планирани програмски активности за 2022 година.
- **53.550,00** денари се исплатени на печатницата Графо-ден ДООЕЛ –Скопје за печатење на книгата Охридски раскажувачи во тираж од 300 примероци.

- **26.250,00** денари се испатени на ДОО Летра дизајн – Охрид по Договор за набавка на услуги за печатење, копирање и издавање, бр.09-3930/1 од 23.03.2022 година за печатење на книгата за светите браќа Кирил и Методиј

45.985,00 денари се исплатени на Ви –комерц за техничка реализација на активностите согласно Програмата за култура К4,согласно Договорот за услуги и поддршка за реализација на планираните програмски содржини(озвучување и осветлување), заведен под број 09-8273/1 од 12.08.2021 година.

Процентот на реализација на програмата за култура К4 за период од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година е 39% проценти.

Број 08-11800/25
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД
ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022 ГОДИНА (Н1) ЗА ПЕРИОДОТ ОД
01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2022 година (Н1) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/141
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022 ГОДИНА (Н1) ЗА ПЕРИОДОТ ОД
01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2022 година (Н1) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/26
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА
ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Н1)
01.01.2022 - 30.06.2022

Главните цели на годишната програма на општина Охрид во областа на основното образование за 2022 година - Н1 Програма, се насочени кон остварување на следните активности:

- Обезбедување активен однос на Општина Охрид кон задоволување на потребите и интересите во областа на образованието;
- Изнаоѓање форми за поефикасно и поекономично одвивање на образовниот процес;
- Подобрување на условите за одвивање на образовниот процес во нормални и во вонредни услови (како што е моменталната ситуацијата предизвикана со Корона вирусот) ;
- Развој на образовниот процес;

Оттука, активностите на Општина Охрид во областа на основното образование во 2022 година се насочени кон поттикнување, поддршка и помагање при остварувањето на целите на програмата, пред се со овозможување финансиска, техничка и стручна помош со кадри и опрема неопходни при реализирање на планираните активности, прикажани табеларно.

Финансирањето на активностите во областа на основното образование планирани за 2022 година, е преку Буџетот на МОН, Буџетот на општина Охрид, од блок дотација, од сопствени приходи на училиштата и од донации.

Реализирани активности (01.01 - 30.06.2022)

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Предвидена активност согласно програма	Степен на реализација со опис	Предвиден буџет согласно Програма	Потрошени средства
Продолжен престој	Активноста се реализира согласно предвидената динамика и барањата на основните училиште. Ангажирани се вкупно 3 наставници во 2 училишта. Во новата учебна година ќе се ангажираат наставници и во др. училишта	1.000.000,00 Буџет на општина Охрид	220.274,00
Финансиско учество во проекти	Во овој период нема потреба од реализација на оваа активност	200.000,00 Буџет на општина Охрид	0
Показна вежба за евакуација при пожар и земјотрес	Активноста е предвидена за реализација во ноември	логистика	0
Детски семафор – Општинска сообраќајно-воспитна манифестација	Активноста беше предвидена за месец мај и истата не се одржа. Средствата ќе бидат ребалансирани	30.000,00 Буџет на општина Охрид	0
Безбедни училишта	Активноста се одвива континуирано во текот на учебната година	Логистика	0
„Реонскиот полицаец Ве советува“	Во овој период нема активности по однос на оваа активност	Логистика	0
Училишни игри без граници	Активноста е предвидена за декември	логистика	0
Образованието и полицијата против дрогата во заедницата	Во овој период нема активности по однос на оваа активност	логистика	0
Доделување стипендии на ученици	Беше објавен конкурсот за доделување на стипендии, заврши евалуацијата на	1.850.000,00 Буџет на општина	1.849.500,00 ден.општински средства

	пристигнатите пријави по однос на истиот и беа склучени договори за стипендии со вкупно 137 ученици. За потребите на конкурсот беше извршен и ребаланс на буџетот при што беа обезбедени средства за исплата на сите одобрени стипендии	Охрид	
Финансиска поддршка и превоз на талентирани ученици за учество на државни и меѓународни натпревари	Тековно, според потребите се обезбедуваше превоз на талентирани ученици	300.000,00 Буџет на општина Охрид и основни училишта	192.999,00 ден .општински средства
Наградување на ученици кои освоиле први места на државни и меѓународни натпревар	Активноста е комплетно реализирана	200.000,00 Буџет на општина Охрид, блок дотација и основни училишта	200.000,00 ден. блок дотација
Манифестации организирани по разни поводи (патронати, државни празници)	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите	Буџет на општина Охрид и основно училишта	0
Плати и придонеси за вработените	Активноста се спроведува континуирано	255.200.000,00 Блок дотација	126.709.812,00 ден. блок дотација
Режиски трошоци	Активноста се спроведува континуирано	27.354.690,00 Општина Охрид, блок дотација, основни училишта	6.382.276.,00 ден. од блок дотација 10.690.260,00 ден општински средства, 35.295,00 ден. сопствени средства
Превоз на ученици кои живеат на оддалеченост поголема од 2 км од училиштето	Активноста се спроведува континуирано (законска обврска)	4.500.000,00 Општина Охрид, блок дотација	492.110,00 ден. од блок дотации и 2.271.267,00 ден. општински средства,

Исплата на средства по основ отпремнини и солидарна помош	Активноста се спроведува континуирано	1.125.000,00 Општина Охрид, блок дотација	365.160,00 денари општински средства и 195.100,00 денари од блок дотација
Субвенционирање на превозот на наставниците кои држат настава во руралните средини (по Меморандум за соработка меѓу СОНК и Општина Охрид)	Активноста се спроведува во текот на учебната година	300.000,00 Буџет на општина Охрид	48.080,00 ден.општински средства
Превозни услуги во образованието	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на основните училишта	89.000,00 Сопствен буџет основни училишта	3.000,00ден. сопствени средства
Канцелариски материјали,средства за хигиена,наставно-образовни помагала,	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на основните училишта	2.285.000,00 Блок дотација и сопствен буџет основни училишта	597.386,00 од блок дотации.302.680,00 ден. сопствени и 24,020ден општински средства
Тековно одржување на објекти и опрема	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на основните училишта	1.432.000,00 Општина Охрид, блок дотација, сопствен буџет основни училишта	464.854,00 денари општински средства и 61.020,00 денари од блок дотација 124.391,00 ден од сопствени средства
Осигурување на објектите	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на основните училишта	353.000,00 Општина Охрид, блок дотација, сопствен буџет основни училишта	24.905,00 денари од блок дотација и 107.573,00 ден општински средства
Санитарни и систематски прегледи на вработените во училиштата	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на основните училишта	500.000,00 Општина Охрид, блок дотација	306.600,00 ден.општински средства
Чистење оцаи и парни котли	Нема активности по оваа ставка во овој период	логистика	0
Објавување огласи и др оперативни расходи	Активноста се спроведува	734.000,00 Општина Охрид,	158.421,00 денари од блок дотација

(семинари, обуки)	континуирано согласно потребите на основните училишта	блок дотација, сопствен буџет основни училишта	265.028,00 ден. општински средства 87.850,00 денари сопствени средства
Стари долгови на ООУ „Григор Прличев“ кои се исплаќаат по склучени спогодби	Активноста се спроведува континуирано, според доспеаните рати согласно спогодбата	2.000.000,00 Буџет на општина Охрид	1.995.351,00 ден општински средства
Вонучилишни образовни и др. дополнителни услуги	Активности по оваа ставка се одвиваат согласно предвиденот а се работи и проект добиен преку Еразмус програмата	8.435.594,00 Општина Охрид, сопствен буџет основни училишта, донации (проекти)	327.784,00 денари блок дотација 2.917.069 денари од донации (проекти)
Наставен план и програма	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на основните училишта	100.000,00 блок дотација, сопствен буџет основни училишта	63.000,00 ден .
Договорни услуги	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на основните училишта	400.000,00 Општина Охрид, сопствен буџет основни училишта	44.444,00 ден. општински средства, 47.001 ден. сопствени средства
Копирање и печатење	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на основните училишта	138.500,00 ден. блок дотација, сопствен буџет основни училишта	13.975,00 денари од блок дотација и 990 ден сопствени средства
Патни расходи (дневници)	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на основните училишта	90.000,00 ден . сопствен буџет основни училишта	7.730,00 ден сопствени средства
Наставни помагала, проектори и интерактивни табли	Активноста е комплетно завршена и програмски и финансиски	1.871.000,000 Општина Охрид	1.871.000,00 ден. општински средства
Вкупно:		303.867.657,00	159.468.203,00

Број 08-11800/27
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2022-2024 (НА) ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022-2024 (НА) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/142
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2022-2024 (НА) ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022-2024 (НА) за периодот од 01.01.до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/28
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2022-2024(НА)

01.01.2022 - 30.06.2022

Активностите на Општина Охрид кои се предвидени во Развојната програма за капитални инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022 – 2024 година (НА Програма) ќе бидат насочени кон реализација на капитални инвестиции во основните училишта на територијата на општина Охрид. Современите технолошки достигнувања налагаат воведување нови напредни техники за одвивање на наставата, за што битен предуслов е создавање на соодветни просторни услови за реализација на истите. Создавањето на услови за подобар образовен систем претставуваат предизвик на Општина Охрид.

Исполнувањето на активностите предвидени во оваа програма треба да овозможи современи услови за одвивање на наставата, пријатни услови за учениците и наставниците кои поголемиот дел од денот го поминуваат во образовните институции. Програмата е изработена во транспарентна и инклузивна постапка со вклучување на сите релевантни чинители и разгледување на сите предлози и идеи кои пристигнаа во рамки на Секторот за образование, детска, здравствена и социјална заштита. Со цел квалитетна изработка на Нацрт- програмата се оддржа и граѓанска трибина на која јавно, со присутните релевантни чинители, надополнети со граѓански организации и граѓани разговараа за потребите и можностите за капитални инвестиции во рамки на основните образовни институции.

Развојната програма за капитални инвестиции на Општина Охрид во областа на основното образование 2022 – 2024 година (НА Програма) на Секторот за образование, детска, здравствена и социјална заштита поставена на овој начин за тригодишен период ќе овозможи услови за полесно работење а ќе создаде и можности за бројни апликации пред меѓународни и домашни донатори. Активностите предвидени во програмата ќе се финансираат од МОН, од блок дотација, од Буџетот на општина Охрид, од сопствени приходи на училиштата и од донации.

Предмет на овој извештај ќе се активностите реализирани во изминатото полугодие а согласно програмата предвидени за реализација во 2022 година

Реализирани активности (01.01 - 30.06.2022)

Предвидена активност согласно програма	Степен на реализација со опис	Предвиден буџет согласно Програма	Потрошени средства
Уредување на училишен двор во ООУ Христо Узунов Охрид	Планирано е прво да се постави подлога за нивелирање на училишното игралиште, а потоа преку донација комплетно ќе биде модерно уредено. Комплетно се	300.000,00 Буџет на општина Охрид	0

	завршени активностите за реализација на овој проект, објавен е и завршен тендер за нивелирање на игралиштето а комплетно е завршена и постапката за донација од страна на Државна видеолотарија на Македонија. Се очекува инвеститирот да отпочне со реализацијата на овој прокт		
Санирање на тоалети ООУ „Св.Наум Охридски“ с.Пештани	Се работи предмер пресметка и се подготвува објава на тендер за избор на економски оператор	100.000,00 Буџет на општина Охрид	0
Молерисување и санација на сидови ООУ „Св.Наум Охридски“ с.Пештани	Активноста е предвидена за реализација во јуни/јули	70.000,00 Буџет на општина Охрид	0
Промена на внатрешна дограма ООУ „Св.Наум Охридски“ – ПУ Коњско	Се работи предмер пресметка	50.000,00 Буџет на општина Охрид	0
Оградување на училишниот парк со ограда и влезна врата ООУ Живко Чинго с. Велгошти	Изработена е предмер пресметка и скица, објавен е тендер за избор на економски оператор, издаден е налог за работа. Отпочнати се градежните активности реализацијата е во финална фаза	215.000,00	0
Оградување со жица за ограда (плетена) ООУ „Кочо Рацин“ -ПУ Д.Лакочереј	Направена е пресметка и даден налог за отпочнување на градежните работи	40.000,00 Буџет на општина Охрид	0

Нивелирање на подовите во тоалети ООУ „Кочо Рацин“ -ПУ Д.Лакочереј	Изработена е предмер пресметка објавен е тендер за избор на економски оператор	100.000,00 Буџет на општина Охрид	0
Санација на тоалети ООУ „Григор Прличев“ – ПУ Рача	Изработена е предмер пресметка, објавен е тендер за избор на економски оператор, целокупната постапка е завршена се очекува да биде даден налог за извршување на градежните работи	200.000,00 Буџет на општина Охрид	0
Изведба на нова електрична инсталација ООУ „Братство единство“ - Лескајца	Се работи предмер пресметка и проект за електрика се подготвува тендер за објава	1.200.000,00 Буџет на општина Охрид	0
Реконструкција на тоалети ООУ „Братство единство“ - Лескајца	Се работи предмер пресметка, се подготвува тендер за објава	1.500.000,00 Буџет на општина Охрид	0
Санација на водоводна и одводна мрежа ООУ „Братство единство“ - Лескајца	Активноста е реализирана.	800.000,00 Буџет на општина Охрид	624.123,00 ден општински средства
Изградба на нова надстрешница ООУ „Ванчо Николески“ с.Лескоец – Косел	Активноста не е започната	50.000,00 Буџет на општина Охрид	
Изградба на нова надстрешница и реконструкција на олуци ООУ „Ванчо Николески“ с.Лескоец – Куратица	Активноста не е започната	90.000,00 Буџет на општина Охрид	0
Реконструкција на санитарни јазли ООУ „Св.Климент Охридски“ – централно	Оваа активност ќе биде опфатена со проектот на Светска банка за комплетна реконструкција на училиштето	150.000,00 Буџет на општина Охрид	0
Реконструкција на влезот на училиштето ООУ „Ванчо Николески“	Активноста не е започната	60.000,00 Буџет на општина	0

Лескоец		Охрид	
Реконструкција на тоалети ООУ „Ванчо Николески“ ПУ Косел	Се работи предмер пресметка по што ќе се објави тендер	500.000,00 Буџет на општина Охрид	0
Купување училишна опрема ООУ „Ванчо Николески“, ОУ „Григор Прличев“	Активноста не е започната	174.000,00 Донаторски средства	0
Купување училишна опрема и училишен мебел Основни училишта	Активноста се реализира согласно потребите	984.000,00 Сопствен буџет на училиштата	41.480,00 ден.општински средства, 8.400,00 донации(проект) и 13.526,00 ден сопствени средства
Набавка и сервисирање на противпожарна опрема и хидранти, громобрани и др.опрема Основни училишта	Активноста се одвива континуирано	500.000,00 Буџет на општина Охрид	52.185,00 ден.
Изготвување основни проекти и елаборати за разни намени, спроведување на решенија за легализација во агенција за катастар Основни училишта	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на основните училишта	550.000,00 блок дотација, буџет на општина Охрид	2.360,00 ден. општински средства
Вкупно:		7.633.000,00	742.074,00

Број 08-11800/29

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022 ГОДИНА (Н2) ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2022 година (Н2) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/143
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА СРЕДНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022 ГОДИНА (Н2) ЗА ПЕРИОДОТ ОД
01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2022 година (Н2) за периодот од 01.01.до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/30
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА
ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Н2)
01.01.2022 - 30.06.2022

Главните цели на годишната програма на општина Охрид во областа на средното образование за 2022 година- Н2 програма, се насочени кон остварување на следните активности:

- Обезбедување активен однос на Општина Охрид кон задоволување на потребите и интересите во областа на средното образование;

- Изнаоѓање форми за поефикасно и поекономично одвивање на образовниот процес;
- Подобрување на условите за одвивање на образовниот процес во нормални и во вонредни услови (како што е моменталната ситуацијата предизвикана со Корона вирусот) ;
- Развој на образовниот процес;

Оттука ,активностите на Општина Охрид во областа на средното образование во 2022 година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддршка и помагање при остварувањето на целите на програмата, пред се со овозможување финансиска, техничка и стручна помош со кадри и опрема, неопходни при реализирање на планираните активности.

Реализирани активности (01.01 - 30.06.2022)

Предвидена активност согласно програма	Степен на реализација со опис	Предвиден буџет согласно Програма	Потрошени средства
Матурска парада	Активноста беше предвидено да се реализира во месец мај. Активноста не се реализира, средствата ќе се пренаменат	200.000,00 Блок дотација	0
Финансиско учество во проекти	Во овој период нема потреба од реализација на оваа активност	1.200.000,00 Блок дотација	0
Безбедни училишта	Активноста е предвидена за месец декември	Логистика	0
Образованието и полицијата против дрогата во заедницата	Во овој период нема активности по однос на оваа активност	логистика	0
Доделување стипендии на ученици	Беше објавен конкурсот за доделување на стипендии, заврши евалуацијата на пристигнатите пријави по однос на истиот и беа	1.242.000,00 Буџет на општина Охрид	1.242.000,00ден.општински средства

	склучени договори за стипендии со вкупно 92 ученици. Активноста е комплетно реализирана		
Финансиска поддршка и превоз на талентирани ученици за учество на државни и меѓународни натпревари	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите	440.000,00 Блок дотација и средни училишта	120.000,00 ден. од блок дотација
Наградување на ученици кои освоиле први места на државни и меѓународни натпревар	Активноста е реализирана	300.000,00 Блок дотација	51.000,00 ден. од блок дотација
Манифестации организирани по разни поводи (патронати, државни празници)	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите	210.000,00 Буџет на средните училишта, спонзорства	0
Плати и придонеси за вработените	Активноста се спроведува континуирано	95.600.000,00 Блок дотација	45.543.271,00 ден од блок дотација
Режиски трошоци	Активноста се спроведува континуирано	13.177.000,00 блок дотација, средни училишта	6.100.091,00 ден. блок дотација и 24.852,00 ден. сопствени средства
Канцелариски материјали, средства за хигиена, наставно-образовни помагала,	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на средните училишта	1.711.000,00 Блок дотација и сопстен буџет на средните училишта	462.599,00 ден. од блок дотација, 84.273,00 ден. сопствени средства
Превоз на ученици кои живеат на оддалеченост поголема од 2 км од училиштето	Активноста се спроведува континуирано	15.000.000,00 Општина Охрид, блок дотација	8.467.374,00 ден. блок дотација
Исплата на средства по основ отпремнини и солидарна помош	Активноста се спроведува континуирано	1.100.000,00 блок дотација	271.983,00 ден од блок дотација
Подобрување на доживотното учење преку модернизација	Активноста се спроведува	6.519.069,00	1.727.347,00 ден . од

на стручното образование и обука и системите за образование на возрасни	континуирано	Средства од проекти	проекти
Патни расходи	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на средните училишта	120.000,00 Сопствен буџет средни училишта	10.680,00 ден сопствени средства
Тековно одржување на објекти и опрема	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на средните училишта	10.749.609,00 блок дотација, сопствен буџет средни училишта	581.846,00 денари од блок дотација и 6.670,00 ден. сопствени средства
Осигурување на објектите	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на средните училишта(законска обврска)	330.000,00 блок дотација, сопствен буџет средни училишта	47.290,00 ден блок дотација
Санитарни и систематски прегледи на вработените во училиштата	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на средните училишта(законска обврска)	340.000,00 блок дотација, сопствен буџет средни училишта	165.960,00 денари од блок дотација
Чистење ојаци и парни котли	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на средните училишта	логистика	0
Објавување огласи и др оперативни расходи (семинари, обуки)	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на средните училишта	1.250.000,00 ден. блок дотација, сопствен буџет средни училишта	161.483,00 денари од блок дотација, 147.944,00 ден. сопствени средства
Изготвување основни проекти и елаборати	Активноста се	2.000.000,00	

за разни намени	одвива континуирано согласно потребите на средните училишта	Блок дотација	0
Работно ангажирање на потребен стручен кадар преку Агенција за привремени вработувања	Континуирано	500.000,00 Буџет на општина Охрид	159.288,00 ден. општински средства
Договорни услуги	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на средните училишта	690.000,00 Блок дотација, општински средства, сопствен буџет на средни училишта	226,676,00 ден. блок дотација, 42.445,00 ден. сопствени средства
Копирање и печатење	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите на средните училишта	150.000,00 блок дотација, сопствен буџет средни училишта	9.600,00 ден денари сопствени средства
Дератизација, дезинфекција дезинсекција	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите средните училишта	50.000,00 Блок дотација	0
Вонучилишни и други образовни услуги	Активноста се спроведува континуирано	820.000,000 Блок дотација сопствен буџет средни училишта	84.624,00 денари од блок дотација 21.184,00 денари сопствени средства
Доделување на стипендии на студенти	Беше објавен конкурсот за доделување на стипендии, заврши евалуацијата на пристигнатите пријави по однос на истиот и беа склучени договори за стипендии со вкупно 15 студенти. Активноста е	405.000,00 предвидени во програмата АО – Буџет на општина Охрид	405.000,00 општински средства

	комплетно реализирана		
Вкупно:		152.394.389,00	66.165.480,00

Број 08-11800/31**26.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донеv,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2022-2024 (НБ) ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2022-2024 (НБ) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/144**26.08.2022 год.****О х р и д****ОПШТИНА ОХРИД****Градоначалник,****Кирил Пецаков,с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2022-2024 (НБ) ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2022-2024 (НБ) за периодот од 01.01.до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/32

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА
КАПИТАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА
СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2022-2024(НБ)
01.01.2022 - 30.06.2022**

Активностите на Општина Охрид кои се предвидени во Развојната програма за капитални инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2022 – 2024 година (НБ Програма) ќе бидат насочени кон реализација на капитални инвестиции во средните училишта на територијата на општина Охрид. Современите технолошки достигнувања налагаат воведување нови напредни техники за одвивање на наставата, за што битен предуслов е создавање на соодветни просторни услови за реализација на истите. Создавањето на услови за подобар образовен систем претставуваат предизвик на Општина Охрид.

Исполнувањето на активностите предвидени во оваа програма треба да овозможи современи услови за одвивање на наставата, пријатни услови за учениците и наставниците кои поголемиот дел од денот го поминуваат во образовните институции. Програмата е изработена во транспарентна и инклузивна постапка со вклучување на сите релевантни чинители и разгледување на сите предлози и идеи кои пристигнаа во рамки на Секторот за образование, детска, здравствена и социјална заштита. Со цел квалитетна изработка на нацрт програмата се оддржа и граѓанска трибина на која јавно со присутните релевантни чинители надополнети со граѓански организации и граѓани разговараа за потребите и можностите за капитални инвестиции во рамки на средните образовни институции.

Развојната програма за капитални инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2022 – 2024 година (НБ Програма) на Секторот за образование, детска, здравствена и социјална заштита поставена на овој начин за тригодишен период ќе овозможи услови за полесно работење, а ќе создаде и можности за бројни апликации пред меѓународни и домашни донатори. Активностите предвидени во оваа програма ќе се финансираат од МОН, од блок дотација, од Буџетот на општина Охрид, од сопствени приходи на училиштата и од донации.

Предмет на овој извештај ќе се активностите реализирани во изминатото полугодие а согласно програмата предвидени за реализација во 2022 година

Реализирани активности (01.01 - 30.06.2022)

Предвидена активност согласно програма	Степен на реализација со опис	Предвиден буџет согласно Програма	Потрошени средства
---	--	--	-------------------------------

Партерно и хортикултурно уредување на дворното место и нова ограда ОСУ „Св.Климент Охридски“	Со оваа активност е предвидено комплетно преуредување на дворот од гимназијата. Планирано е и поставување на нова ограда. Со проектот предвидено е да се добијат следните содржини: модерно мултифункционално спортско игралиште, трим патека околу зградата на гимназијата, две училници на отворено, осветлување и хортикултурно уредување. Изработен е проектот за електрика, изработено е идејното решение врз чија основа се работи основниот проект. По добивање на соодветно одобрение за градба ќе биде распишан тендер за избор на економски оператор кој ќе ги изведе градежните работи	8.809.000,00 Блок дотација	0
Реконструкција на гимназиска зграда ОСУ „Св.Климент Охридски“	Изработен е основниот проект за внатрешна реконструкција на гимназиската зграда. Во моментот во тек е постапка за обезбедување на конзерваторско одобрение по што ќе се аплицира за одобрение за реконструкција. Потоа следува објава на тендер за избор на економски оператор за изведување на градежните работи.	15.000.000,00 Блок дотација	0

Реконструкција на училиштето – (термо фасада, кров,електрична инсталација и дел од дограмата) СОСУ „Св.Кирил и Методиј“	Проектот е во тек и се изведуваат градежните работи	9.200.000,00 Блок дотација	5.699.551,00
Реконструкција (пренамена на помошни простории во соблекувални) СОСУ „Св.Кирил и Методиј“	Во завршна фаза на изработка е предмер пресметка и тендер за избор на економски оператор кој ќе ги изведе градежните работи	2.500.000,00 Блок дотација	0
Инсталација на нов систем за греење СОСУ „Св.Кирил и Методиј“	Изработен е проект и предмер пресметка за објавување на тендер. Согласно актуелните движења на пазарот заклучено е дека средствата не се доволни за реализација на проектот и со ребаланс истите ќе бидат зголемени	6.000.000,00	0
Уредување на училишен двор СОСУ „Св.Кирил и Методиј“	Изработен е проект и предмер пресметка за објавување на тендер. По добивање на соодветно одобрение ќе биде објавен тендерот	1.000.000,00 Блок дотација	0
Купување училишна опрема,мебел и книги за библиотека Средни училишта	Во фаза на подготовка е тендер за набавка на книги, за училишните библиотеки, машини за чистење и училишна опрема	1.103.000,00 Буџет на општина Охрид	73.000,00 ден.блок дотација ,135.700,00 ден. донации(проект) и 2.772,00ден сопствени средства
Вкупно:		43.612.000,00	5.911.023,00

Број 08-11800/33

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ЗА 2022 ГОДИНА (B1) ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма на општина Охрид за детска заштита за 2022 година (B1) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/145
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ЗА 2022 ГОДИНА (B1) ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на годишната програма на општина Охрид за детска заштита за 2022 година (B1) за периодот од 01.01.до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/34
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА ОХРИД (B1)
01.01.2022 - 30.06.2022

Основни цели на оваа програма се:

- Обезбедување активен однос на Општина Охрид кон задоволување на потребите и интересите во областа на детската заштита и
- Изнаоѓање форми за поефикасно и поекономично одвивање на процесот на згрижување и воспитување на децата од предучилишна возраст.

Активностите на општина Охрид во областа на детската заштита во 2022 година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање при остварувањето на целите на оваа Програма пред се со овозможување финансиска, техничка и стручна помош со кадри и опрема неопходни при реализирање на планираните проекти за 2022 година.

Финансирање: Активностите од областа на детската заштита планирани за 2022 година ќе се финансираат од средства на Министерството за труд и социјала, од сопствени приходи на градинката и од донации. Најголемиот дел од тековните обврски детската градинка ги покрива од сопствените приходи и блок дотацијата.

Реализирани активности (01.01 - 30.06.2022)

Предвидена активност согласно програма	Степен на реализација со опис	Предвиден буџет согласно Програма	Потрошени средства
За мојата безбедност се грижаме јас и мојот пријател полицаец	Активноста е предвидена да се реализира во следните квартали	логистика	0
Бон- тон за деца	Активноста е предвидена да се реализира во следните квартали	логистика	0
Поддршка на разни проекти	Активноста се одвива континуирано согласно потребите	логистика	0
Плати и придонеси за вработените	Активноста се спроведува континуирано	43.993.000,00 Блок дотација	21.220.270,00 ден блок дотација
Режиски трошоци	Активноста се спроведува континуирано	4.698.104,00 блок дотација, сопствен буџет градинка	2.126.289,00 ден. блок дотација и 16.753,00 ден сопствени средства
Прехрамбени продукти	Активноста се спроведува	20.055.756,00	

	континуирано	Сопствен буџет градинка	2.273.483,00 ден сопствени средства
Исплата на средства по основ отпремнини и солидарна помош	Активноста се спроведува континуирано	138.991,00 блок дотација	105.991,00 ден. блок дотација)
Дополнителен кадар ангажиран во градинката	Активноста се спроведува континуирано	6.500.000,00 Сопствен буџет на градинка	3.030.655,00 ден сопствени средства
Тековно одржување на објекти и опрема	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите	1.038.000,00 Сопствен буџет на градинката	243.724,00 ден сопствени средства
Осигурување на објектите	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите	120.000,00 Сопствен буџет на градинката	23.600,00 ден сопствени средства
Санитарни и систематски прегледи на вработените	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите	168.000,00 Сопствен буџет на градинката	192.000,00 ден сопствени средства
Материјали и ситен инвентар	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите	970.000,00 Сопствен буџет на градинката	189.429,00 ден. сопствени средства
Договорни услуги	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите	250.000,00 Сопствен буџет на градинката	23.218,00 ден сопствени средства
Средства за хигиена	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите	1.218.000,00 Сопствен буџет на градинката	172.718,00 ден. сопствени средства
Канцелариски материјали	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите	230.000,00 Сопствен буџет	108.885,00 ден. сопствени средства
Дератизација, дезинфекција, дезинсекција	Активноста се спроведува континуирано согласно	100.000,00 Сопствен буџет на	

	потребите	градинката	0,00
Закупнина за просториите од училиштата кои ги користи детската градинка	Активноста се спроведува континуирано	378.000,00 Сопствен буџет на градинката	108.000,00ден
Изготвување на проекти за потребите на институцијата	Активноста се спроведува континуирано	Сопствен буџет на градинката	3.200,00ден
Семинари,огласи и др.оперативни расходи	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите	330.000,00 Сопствен буџет на градинката	60.530,00ден. сопствени средства
Правни услуги	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите	150.000,00 Сопствен буџет на градинката	0,00
Патни расходи	Активноста се спроведува континуирано согласно потребите	60.000,000 Сопствен буџет на градинката	0,00
Вкупно:		80.348.860,00	29.898.745,00

Број 08-11800/35

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА ДЕТСКАТА ЗАШТИТА 2022-2024 (ВА) ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2022-2024 (ВА) за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/146
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пенаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА
ЗА КАПИТАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА
ДЕТСКАТА ЗАШТИТА 2022-2024 (ВА) ЗА ПЕРИОДОТ
ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2022-2024 (ВА) за периодот од 01.01.до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/36
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА
КАПИТАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА
ДЕТСКАТА ЗАШТИТА 2022-2024 (ВА)
01.01.2022 - 31.06.2022

Активностите на Општина Охрид кои се предвидени во Развојната програма за капитални инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2022 – 2024 година (ВА Програма) ќе бидат насочени кон реализација на капитални инвестиции во објектите на ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ – Охрид („Централна“, „Развигорче“, „Лихнида“, „Росица“ и „Билјана“) и групите формирани во други просторни услови во ООУ „Ванчо Николески“ с.Лескоец, ООУ „Св.Наум Охридски“ с.Пештани, ООУ „Живко Чинго“ с.Велгошти и ООУ „Кочо Рацин“, на територијата на општина Охрид. Современите технолошки достигнувања налагаат воведување нови напредни техники во воспитување и згрижување на децата, за што битен предуслов е создавање на соодветни просторни услови за реализација на истите. Создавањето на услови за подобар воспитно-образовен процес претставува предизвик на Општина Охрид.

Исполнувањето на активностите предвидени во оваа Програма треба да овозможи современи услови за згрижување и воспитување на децата од предучилишна возраст, пријатни услови за децата и воспитувачите кои поголемиот дел од денот го поминуваат во градинката. Програмата е изработена во транспарентна и инклузивна постапка со вклучување на сите релевантни чинители и разгледување на сите предлози и идеи кои пристигнаа во рамки на Секторот за образование, детска, здравствена и социјална заштита. Со цел квалитетна изработка на Нацрт - програмата се оддржа и граѓанска трибина на која јавно со присутните релевантни чинители надополнети со граѓански организации и граѓани разговараа за потребите и можностите за капитални инвестиции во ЈОУДГ „Јасна Ристеска“-Охрид.

Развојната програма за капитални инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2022 – 2024 година (ВА Програма) на Секторот за образование, детска, здравствена и социјална заштита поставена на овој начин за тригодишен период ќе овозможи услови за полесно работење а ќе создаде и можности за бројни апликации пред меѓународни и домашни донатори. Активностите предвидени во оваа програма ќе се финансираат од МТСП преку блок дотација, од Буџетот на општина Охрид, од сопствени приходи на градинката и од донации.

Предмет на овој извештај ќе се активностите реализирани во изминатото полугодие а согласно програмата предвидени за реализација во 2022 година

Реализирани активности (01.01 - 31.06.2022)

Предвидена активност согласно програма	Степен на реализација со опис	Предвиден буџет согласно Програма	Потрошени средства
Промена на дограмата холовите и економскиот дел ЈОУДГ „Јасна Ристеска“- објект Лихнида	За реализација на активност се работи предмер пресметка. Објавен е тендер и избран е економски оператор	800.000,00 Буџет на општина Охрид	0
Промена на подовите ЈОУДГ „Јасна Ристеска“- објект – „Билјана“	Се работи предмер пресметка и се подготвува објава на тендер за избор на економски оператор	800.000,00 Буџет на општина Охрид	0
Промена на електрична инсталација ЈОУДГ „Јасна Ристеска“- објект „Развигорче“	Активноста не е започната. Со ребаланс средствата ќе бидат пренаменти затоа што институцијата е на мислење дека нема потреба од реализација	90.000,00 Буџет на општина Охрид	0

	на ваква активност		
Вкупно:		1.690.000,00	

Број 08-11800/37
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма на општина Охрид за здравствена и социјална заштита за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/147
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на годишната програма на општина Охрид за здравствена и социјална заштита за 2022 година за периодот од 01.01.до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/38**26.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донеv,с.р.**

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (Т1)

01.04.2022 - 30.06.2022

Здравствената и социјалната заштита играат клучна улога во јакнењето на заедницата, како и поддршка на сите засегнати страни со цел подобар и поквалитетен живот на сите засегнати лица кои живеат на територијата на општина Охрид. Основните цели на Годишната предлог –Програма за здр.и социјална заштита за 2022 година генерално се насочени кон:

- Обезбедување активен однос на Општина Охрид кон утврдување и задоволување на потребите и интересите во областа на здр.и социјалната заштита и
- Изнаоѓање форми за утврдување на фактичката состојба, предизвиците и можностите на локално ниво.

За таа цел активностите на општина Охрид во областа на здр.и социјална заштита во 2022 година ќе бидат насочени кон поддржување и помагање при остварувањето на целите на оваа Програма и употреба на сите неопходни мерки, средства и механизми кои се потребни за реализирање на активностите и проектите за 2022 година.

Реализирани активности (01.01 - 30.06.2022)

Предвидена активност согласно програма	Степен на реализација со опис	Предвиден буџет согласно Програма	Потрошени средства
Општинско корисна работа - „Од граѓаните за заедницата од заедницата за граѓаните“- Отворени можности за еднакво образование за сите деца.	Преку оваа активност во соработка со УНДП се ангажирани 9 образовни асистенти во средните училишта. Проектот заврши и е успешно реализиран.	853.800,00 Буџет на општина Охрид и средства на УНДП	243.000,00 (1 квартал) 432.000,00 (2 квартал)
Субвенционирање на трошоци за комунални услуги	Објавен е јавниот повик и извршена е евалуација на пристигнатите барања. Градоначалникот	2.150.000,00 Буџет на општина Охрид	0 (1 квартал) 871.441,00 (2 квартал)

	донесе решенија за субвенционирање на трошоци за комунални услуги по што следуваše измена на ставката и обезбедување дополнителни средства со цел сите оние кои ги исполнуваат условите да може да ја користат мерката.		
Дневен центар за лица со интелектуална попреченост „Зраци“, во програмата се планира хонорарно ангажирање на две лица и тековни трошоци	Проектот е во тек. Се спроведува врз основа на јавниот повик за пројавување на интерес за финансиска поддршка на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	800.000,00 Буџет на општина Охрид	200.000,00 (1 квартал) 200.000,00 (2 квартал)
Дневен центар за лица со интелектуална попреченост „Св Ѓорѓија“, во програмата се планира покривање на тековни трошоци	Проектот е во тек. Се спроведува врз основа на јавниот повик за пројавување на интерес за финансиска поддршка на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	100.000,00 Буџет на општина Охрид	50.000,00 (1 квартал) 0 (2 квартал)
Проект „Ги запознаваме ретките болести“ поддршка за подигнување на јавната свест за постоењето на ретките болести преку кампања	Се спроведуваše врз основа на јавниот повик за пројавување на интерес за финансиска поддршка на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита. Проектот е завршен и е доставен финален извештај	150.000,00 Буџет на општина Охрид	75.000,00 (1 квартал) 75.000,00 (2 квартал)
Здружение на слепи лица- „Активности на слепите лица на полето на спортот, културата и	Проектот е реализиран	35.000,00 Буџет на општина Охрид	0 (1 квартал) 35.000,00 (2 квартал)

рекреацијата” финансирање на превоз на учесниците на активностите			
Здружение на Глуви и Наглуви лица – Активности на Здружението, транспортни трошоци и други услуги	Реализацијата на проектната активност не е започната во овој извештаен период	40.000,00 Буџет на општина Охрид	0
Општинска организација на Црвен крст- подобрување на квалитетот на живеење на старите лица „Заедно активни и солидарни”	Проектот е во тек. Се спроведува врз основа на јавниот повик за пројавување на интерес за финансиска поддршка на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	118.300,00 Буџет на општина Охрид	60.000,00 (1 квартал) 0 (2 квартал)
СОС Балканмедиа – Охрид, лицата со посебни потреби да се запознаат со медиумите и работата со медиуми преку обука за работа	Реализацијата на проектот е завршена. Се спроведува врз основа на јавниот повик за пројавување на интерес за финансиска поддршка на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	200.000,00 Буџет на општина Охрид	200.000,00 (1 квартал)
В.О.П.С. Поддршка Охрид, активности, помош, поддршка за децата со церебрална парализа и други психомоторни нарушувања	Проектот е во тек. Се спроведува врз основа на јавниот повик за пројавување на интерес за финансиска поддршка на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита	100.000,00 Буџет на општина Охрид	50.000,00 (1 квартал)
Финансиска поддршка за центар кој згрижува и третира деца со атипичен развој. Мерката е наменета за деца кои потекнуваат од социјално загрозени семејства	За реализација на оваа активност беше објавен јавен повик за финансиска поддршка на граѓанска организација која работи на територијата на општина Охрид и	192.000,00 Буџет на општина Охрид	192.000,00 (1 квартал)

	координира Центар кој згрижува и третира деца со атипичен развој и аутистичен спектар. Средствата треба да се наменети исклучиво за поддршка на семејства од социјален ризик и теба да овозможуваат намалување на трошоците на овие семејства кон Центарот. Согласно јавниот повик беше избрано Здружение за поддршка и третман на лица со аутистичен спектар и атипичен развој		
Персонална асистенција за лица кои имаат потешка или најтешка физичка попреченост -Обука на 10 лица кои ќе се стекнат со сертификат за личен асистент на лица со попреченост	За потребите на оваа активност Советот на општина Охрид донесе одлука по која градоначалникот објави јавен повик, донесе правилник и формира комисија за да ги разгледа пристигнатите пријави. По објавениот јавен повик беше склучен договор со ОО Црвен крст Охрид за реализација на оваа активност. Во моментот тековни се активности за спроведување на обуката	240.000,00 Буџет на општина Охрид	0 (1 квартал) 0 (2 квартал)
Стипендирање на редовни ученици, студенти, магистранти и докторанти на државни и приватни училишта и универзитети на лица со ретки болести и посебни потреби	Беше објавен конкурс за доделување на стипендии. Стручна комисија го разгледа пристигнатите пријави и му предложи а Градоначалникот да склучи договори со избраните лица. Стипендиите се	500.000,00 Буџет на општина Охрид	144.000,00 (1 квартал) 288.000,00 (2 квартал)

	комплетно исплатени		
Набавка на мобилен медицински пункт за прва помош (средствата во буџетот на општина Охрид да се алоцирани во Т1 програмата за здравствена заштита)	Изработена е предмер пресметка и објавен е тендер за избор на економски оператор кој ќе ја заврши работата. На три објави се јавува само еден изведувач со повисока цена. Веројатно цената на материјалите ја покачува вредноста на овој проект кој планираме да го одложиме за реализација во една од наредните години кога буџетот на општина Охрид ќе дозволи да се издвојат повеќе средства за оваа намена.	600.000,00 Буџет на општина Охрид	0
Вкупно:		6.079.100,00	3.115.441,00

Број 08-11800/39
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА МЛАДИ И НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2022
ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/148
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
ПРОГРАМАТА ЗА МЛАДИ И НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2022 ГОДИНА
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на програмата за млади и невладини организации за 2022 година за периодот од 01.01.до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/40
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА МЛАДИ И
НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ

01.01.2022 - 30.06.2022

Преку програмата за работа со млади и невладини организации општина Охрид директно влијае во сферата на интерес и потребите на младата популација и признавање на улогата на младите во развојот на градот како позитивна движечка сила која е носител на развојот на градот Охрид и промотор на новите вредности на општеството и државата.

Од друга страна за општина Охрид значаен е придонесот на граѓанскиот сектор и неговата значајна улога во развојот на општеството. Интенцијата на општина Охрид се движи во правец на вклучување на граѓанскиот сектор во процесот на креирање на политиките. Планирано е општина Охрид преку спроведувањето на оваа програма да воспостави партнерски однос и поделба на задачите со претставниците на граѓанскиот сектор во сегменти каде општината ќе има потреба а претставниците на невладините организации ќе имаат капацитет соодветно да одговорат на потребата. Секако во сите овие процеси општина Охрид силно ја почитува независноста и слободниот пристап на овој сектор при креирањето и спроведувањето на сопствените политики.

Од тука произлегува и основната функција на одделението за млади и невладини организации при општина Охрид. Да биде главна контактна точка помеѓу потребите на младите, невладините организации и општина Охрид. Главната задача на вработените во ова одделение ќе биде преку остварување на активностите предвидени во оваа програма да

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

овозможат: подобрување на положбата на младите во општеството, вмрежување и претставување на младите од Охрид на регионално, национално и меѓународно ниво, учество и вклучување во креирањето на младинските политики, формирање на работни групи по области и приоритети за потемелно и поефикасно истражување на потребите на младите, организирање на трибини, дебати, фокус групи, консултации, семинари и конференции, континуирани средби со претставниците на граѓанскиот сектор и останати активности кои произлегуваат од делокругот на работните активности на ова одделение.

Спроведувањето на програмата се одвива преку два клучни сегменти и тоа:

1. Поддршка на млади и младински политики
2. Поддршка на невладини организации

Силна поддршка за младите луѓе од 15 до 29 години кои живеат на територијата на општина Охрид е врвен приоритет на локалната самоуправа.

Соработката со граѓанскиот сектор е еден од клучните постулати на работата на општина Охрид. Отворено, транспарентно секогаш почитувајќи ја нивната независност и самостојност во носењето на одлуките ќе се трудиме реализирајќи ги активностите од оваа програма да градиме партнерски однос базиран на взаемна доверба и почитување. Тоа секако ќе придонесе општина Охрид користејќи ги услугите на граѓанскиот сектор да испорачува поквалитетни услуги кон своите граѓани.

Реализирани активности (01.04 – 30.06.2022)

- **Јавен повик за граѓански организации за поднесување предлог проекти во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2)**

По претходно потпишан меморандум за разбирање помеѓу општина Охрид и Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) со цел да се обезбеди рамка за спроведување на проектот под наслов „Регионална програма за локална демократија во Западен Балкан“ и одржани неколку средби со претставниците на УНДП на 04.02.2022 година беше објавен јавен повик за граѓански организации за поднесување предлог проекти во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2) и истиот траеше до 04.03.2022 година. Со цел да се помогне на заинтересираните граѓански организации да се подготват за јавниот повик, беше обезбедена помош пред и за време на повикот. Беше одржана обука за управување со проектен циклус, а граѓанските организации добија помош и во форма на менторство при што еден од консултантите на УНДП држеше менторски сесии за управување со проектен циклус. Дополнително беше одржан и Инфо ден за граѓанските организации со цел да се објаснат сите процедури и процеси во рамките на јавниот повик.

Општина Охрид и проектот ReLOaD2 преку јавниот повик ги повикаа граѓанските организации да поднесат предлог проекти доследни на развојните цели на општина Охрид и приоритетните области кои претходно беа утврдени заедно со граѓанските организации. За потребите на повикот од страна на УНДП беа донесени насоки за подносителите за начинот, постапката и критериумите за пријавување и финансирање на проектите на граѓанските организации. Износот на средства за одобрени проекти ќе се движи од 307.000,00 денари до

1.845.000,00 денари, а општина Охрид во проектот учествуваше со 25% (600.000,00 денари) од вкупниот буџет на истиот.

За разгледување на пристигнатите апликации беше формирана и комисија за евалуација составена од претставници на УНДП и општина Охрид, а на 17.02.2022 беше објавен и јавен повик за изразување интерес за учество на претставник од граѓанските организации како набљудувач во комисијата за евалуација на предлог проектите во рамките на ReLOaD2 проектот во општина Охрид. Откако на повикот не се пријави ниту една заинтересирана страна, по консултација со носителите на проектот беше одлучено за набљудувач во комисијата за евалуација да биде избран претставник од Локалниот младински совет на општина Охрид. Комисијата за евалуација на предлог проектите се состана на 30.03.2022 година и на средбата беше утврдено дека се пристигнати вкупно 12 проектни предлози од граѓанските организации. Дополнително, на барање на една од организациите, една апликација беше повлечена и вкупно за техничка евалуација останаа 11 предлог проекти.

Четири од пристигнатите проекти беа дисквалификуван уште во техничка фаза поради некомплетна документација, судир на интереси, а беше доставен и проект кој веќе претходно е одобрен и финансиран од општина Охрид.

Еден предлог проект беше одбиен на првиот праг на оценување (Финансиски и оперативни капацитети) од страна на Комисијата за евалуација, еден проект беше одбиен на вториот праг на оценување (Релевантност), а два проекти беа целосно оценети, но одбиени.

На крајот, по предлог на Комисијата за евалуација, Одборот на партнери на ReLOaD2, составен од претставници на Делегацијата на ЕУ во Македонија, УНДП, Министерството за локална самоуправа, ЗЕЛС и претставник на Советодавната група на проектот за финансирање одобрија три проекти.

Проекти кои ќе бидат финансирани во рамките на Регионалната програма за Западен Балкан (ReLOaD2) се:

- В.О.П.С Поддршка Охрид
- Здружение за поддршка на идентификувани и потенцијални ранливи групи ЖРТВА Охрид
- Здружение за заштита и одржлив развој на животната средина РЕГИОНАЛЕН ЗЕЛЕН ЦЕНТАР ОХРИД

• **Младински центар Охрид**

Младинскиот центар е место каде ќе се подготвуваат и спроведуваат програми кои ќе ја подобруваат благосостојбата на младите, развојот на личниот, социјален и професионален живот на младите, информации од важен интерес за младите и други аспекти од животот на младите, согласно член 22 од Законот за младинско учество и младински политики. За таа цел општина Охрид отстапува на времено користење дел од простор на кој има право на трајно користење, лоциран во поранешната „Стара касарна,“ во Охрид, запишан во ИЛ бр. 95189 КО Охрид 2, добиен на трајно користење со Одлука на Владата бр. 44-7650/3 од 25.09.2018 година. Просторот е опишан како објект бр. 2 намена на зграда (B1), влез 1 кат 1. Дел од просторот се отстапува за потребите на Младинскиот центар на општина Охрид. За оваа

намена се отстапуваат следните простории: бр. 2 – 13,8 м2, бр. 3 – 33,5 м2, бр. 4 – 74,85 м2, бр. 5 – 56,84 м2, бр. 6 – 29,07 м2 и бр. 7 – 13,24 м2. Вкупно за младински центар се отстапуваат 221,30 м2. Периодот на користење на просторот ќе биде 3 (три) години и во тој период младинската организација ќе управува со младинскиот центар.

За таа цел на 13.01.2022 година беше објавен јавен повик за избор на младинска организација или организација на млади која ќе раководи со Младинскиот центар во Охрид. За потребите на огласот е изготвен и донесен правилник за начинот, постапката и критериумите за избор на младинска организација која ќе раководи со Младинскиот центар. Формирана е и комисија за отварање, разгледување и одлучување по пристигнатите апликации. На ден 09.02.2022 година, во просториите на општина Охрид, комисијата одржа состанок во полн состав. Комисијата утврди дека од архивата на општина Охрид е примена само една апликација доставена по јавниот повик. Комисијата констатира дека апликацијата е уредна и пристапи кон оценување на истата. Секој член од комисијата согласно правилникот даде поени по сопственовидување за квалитетот на апликацијата, согласно тоа, апликацијата на Коалицијата на младински организации СЕГА од Прилеп беше избрана да раководи со Младинскиот центар Охрид.

Водејќи се од Правилникот за начинот, постапката и критериумите за избор на младинската организација која ќе раководи со Младинскиот центар состави записник број 03-433/5 од 10.02.2022 година и до Градоначалникот достави предлог избор на младинска организација која ќе раководи со Младинскиот центар Охрид.

Понатаму Градоначалникот на општина Охрид донесе решение број 09-433/6 со кое беше потврдено дека Коалиција на младински организации СЕГА се избира согласно јавниот повик за избор на младинска организација која ќе раководи со Младинскиот центар.

Со избраната младинска организација на 30.03.2022 година беше склучен Договор со број 09-4299/1 со кој беа регулирани меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни, а во врска со координација и водењето на Младинскиот центар Охрид.

Постапката за целосно ставање во функција на Младинскиот центар Охрид е во тек. Во просториите каде што треба да биде сместен центарот од страна на општина Охрид е обезбеден мебел и опремени се две простории кои се ставени во функција. Целосното опремување на Младинскиот центар Охрид беше договорено да биде реализирано од страна на Агенцијата за Млади и Спорт, но од таму не одговараа на повиците на претставниците на локалната самоуправа од Охрид, како и на претставниците од Коалиција СЕГА, па општина Охрид со сопствени сили мораше да го опремува просторот за тој што побргу да започне со работа.

Во следниот период треба да се изврши санација на дел од просториите во зградата каде што ќе биде сместен Младинскиот центар, како и докомплетирање на просториите со канцелариски мебел.

За ефикасно функционирање на Младинскиот центар, Коалиција СЕГА ќе има потреба од ангажман на тројца младински работници. За таа цел во следниот период се очекува да биде

објавен оглас за ангажман на еден раководител на Младинскиот центар, како и двајца младински работници.

Се очекува најдоцна до почетокот на септември, Младинскиот центар и официјално да започне со работа во Охрид.

Број 08-11800/41
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022
ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2022 ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/149
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/42
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

ИЗВЕШТАЈ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01 – 30.06.2022 ГОДИНА

Советот на општина Охрид на ден 29.12.2021 година донесе Програма за работа на Советот на општина Охрид за 2022 година. Во Програмата за работа, активностите на Советот на општина Охрид за 2022 година се планирани во четири тромесечја и тоа:

ПРВО ТРОМЕСЕЧИЕ (јануари, февруари и март)
ВТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ (април, мај и јуни)
ТРЕТО ТРОМЕСЕЧИЕ (јули, август и септември)
ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ (октомври, ноември и декември)

Во првото тромесечие беа одржани:

СЕДМАТА СЕДНИЦА се одржа на ден 31.01.2022 година. За работа на оваа седница беа предложени 46 точки на дневен ред. Беа повлечени 3 точки од дневен ред, и додадена 1 точка.

Советот усвои 44 Одлуки.

Комисија за урбанизам – беа предложени 30 точки, истите беа усвоени.

Комисија за финансии и буџет – немаше кворум не се одржа.

Комисија за општествени дејности – немаше кворум не се одржа.

Комисија за јавни и комунални дејности – Беа предложени 4 точки, од нив 1 беше повлечена а останатите 3 беа усвоени.

Комисија за заштита на животната средина – немаше кворум и не се одржа

Комисија за верификација, избори и именувања – Беа предложени 6 точки и истите беа усвоени.

ОСМАТА СЕДНИЦА се одржа на ден 10.02.2022. За работа на оваа седница беа предложени 42 точки. Беше повлечена 1 точка. Советот усвои 4 Одлуки, 3 Решенија и 1 Програма. Седницата беше прекината на 10 тата точка.

Комисија за јавни и комунални дејности – беа предложени 5 точки и истите беа усвоени.

Комисија за верификација, избори и именувања – беа предложени 3 Решенија и 1 Одлука. Сите беа усвоени.

Комисија за урбанизам – беа предложени 33 точки.

Комисија за финансии и буџет – беа предложени 4 точки., Од нив беа усвоени 2.

Комисија за урбанизам – беа предложени 33 точки.

ДЕВЕТТАТА СЕДНИЦА се одржа на ден 15.03.2022 година. За работа на оваа седница беа предложени 84 точки. Советот усвои 51 Одлука, другите 33 не беа усвоени.

Комисија за јавни и комунални дејности – беа предложени 17 точки. Комисијата усвои 15 Одлуки.

Комисија за урбанизам – беа предложени 33 точки.

Комисија за финансии и буџет – беа предложени 54 точки. Од нив беа усвоени 53 Одлуки.

Комисија за урбанизам – беа предложени 26 точки. Комисијата усвои 26 Одлуки.

Комисија за заштита на животната средина – беа предложени 27 точки. Беа усвоени 27 Одлуки.

Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените – немаше кворум и не се одржа.

Комисија за туризам и локален економски развој – немаше кворум и не се одржа.

Комисија за млади и спорт – беа предложени 2 точки. Комисијата усвои 2 Одлуки.

Во второто тромесечие беа одржани 3 седници и тоа:

ДЕСЕТАТА СЕДНИЦА се одржа на ден 18.04.2022. За работа на оваа седница беа предложени 24 точки, дневниот ред беше дополнет со 1 точка. Советот усвои 23 Одлуки и 1 Програма.

Комисија за јавни и комунални дејности – беа предложени 7 точки, се усвија 7 Одлуки.

Комисија за општествени дејности – беа предложени 8 точки, се усвоија 7 Одлуки и 1 Програма.

Комисија за урбанизам – беа предложени 4 точки и толку Одлуки се усвоија.

Комисија за финансии и буџет – беа предложени 16 точки, се усвоија 11 Одлуки.

ЕДИНАЕСЕТТА СЕДНИЦА – се одржа на ден 20.05.2022. За работа на оваа седница беа предложени 100 точки, од дневниот ред беше повлечена 1 точка. Советот усвои 99 Одлуки.

Комисија за верификација, избори и именувања – беше предложена 1 точка, се усвои 1 Одлука.

Комисија за урбанизам – беа предложени 63 точки и толку Одлуки се усвоија.

Комисија за млади и спорт – беа предложени 3 точки и толку Одлуки се усвоија.

ДВАНАЕСЕТТА СЕДНИЦА - се одржа на ден 08.06.2022. За работа на оваа седница беа предложени 35 точки, дневниот ред беше дополнет со 1 точка. Советот усвои 36 Одлуки.

Комисија за јавни и комунални дејности – беа предложени 4 точки, се усвија 2 Одлуки.

Комисија за урбанизам – беа предложени 28 точки и толку Одлуки се усвоија.

Комисија за финансии и буџет – беа предложени 6 точки, се усвоија 4 Одлуки

ИЗВЕШТАЈ

За реализираните расходи од Буџетот на Општина Охрид, програма А0-Совет на Општина Охрид за период 01.01-30.06.2022 година

Согласно востановената пракса за транспарентност во трошењето на буџетот, во продолжение даваме приказ на позначајните зафаќања- трошоци во овој квартал за програмата Совет во која се предвидени средства за нормално функционирање на оваа институција. Во рамките на Буџетот на општина Охрид за 2022 година за програмата А0 - Совет на Општина Охрид, одобрени се средства во висина од 28.053.000,00 денари. Реализираните расходи во висина од 6.025.749,00 денари се распределени по потставки во зависност од утврдената намена. Позначајните зафаќања и исплати во овој квартал се образложени подолу во текстот, како што следува:

Од вкупно реализираните расходи, со првиот квартал од 2022 година, за плати и надоместоци за советници исплатени се 2.950.778,00 денари. Во делот на членарините исплатени се 52.088,00 денари кон Организација за светско културно наследство членарина за 2022 година и 451.192,00 ден. членарина кон домашни организации. Општина Охрид преку Советот како нејзин орган на жителите со загрошена социјална и финансиска состојба им пружа финансиска помош преку субвенционирање на дел од нивните комунални трошоци и по истиот основ во опфатениот период исплатени се 871.441,00 денари кон јавните претпријатија.

Постапувајќи во насока на поддржување и помагање на граѓаните и здруженија на локално ниво, од програмата на Советот на Општина Охрид, трансферирани се средства до здруженија на граѓани, фондации и хуманитарни организации во висина од 280.000,00 денари заклучно со овој квартал.

Посебна категорија на која Општина Охрид ѝ посветува особено внимание се учениците и студентите, со цел поттикнување на младите за достигнување на што поголеми успеси а опфаќајќи дел од доделените средства за учебната 2021-2022 година од одобрените средства со Буџетот за 2022 за стипендии исплатени се вкупно 405.000,00 денари.

Во анализираниот период од контото други трансфери исплатени се вкупно 1.003.000,00 денари од кои позначајните исплати дадени се подолу во текстот и се однесуваат: износ 675.000,00 денари исплатени согласно потпишаниот меморандум со ЈЗУ Општа болница Охрид за помош за прво и второ родено дете, 328.000,00 денари исплатено по решение на комисијата за донесување на урбанистички планови.

Советот на Општина Охрид за периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година има извршено 21,49 % од вкупно планираните трошоци во буџетската 2022 година.

Број 08-11800/43
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/150
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програма за енергетска ефикасност за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/44
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД 01.01.2022 ДО 30. 06.2022 година **ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ**

Поаѓајќи од светските трендови за целосно искористување на природните ресурси, секторот изготви проектна задача и елаборат за изготвување на проект за искористување на соодветните површини сопственост на општината за поставување на сончеви колектори и термо фасади на јавните објекти. За таа цел со помош на

консултант во тек е изработка на физибилити студија за оценка на издржливоста на истите.

Инвестициите се планира да се добијат од различни извори дадени во следната табела.

Тип	Извор	видени средства за Енергетска Ефикасност (ден.год.)
1. Сопствени средства	Општински буџет за 2022 година	
1.1 Изработка на тригодишна програма за ЕЕ 2022-2024 како и Годишен План за ЕЕ за 2022 г.		600.000,00
1.2 Изработка на физибилити студии за фотоволтаични центри за Општинските објекти		300.000,00
1.3 Изработка на физибилити студии за секундарна гасификација на објектите од Јавен карактер кај потегот Гимназија – Општина		300.000,00
2. Надворешни извори (капитал)	тори, локални банки и фондови	
		1.200.000,00

Број 08-11800/45
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ЗА 2022-2024 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за други комунални услуги за 2022-2024 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/151
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА
ЗА ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ЗА 2022-2024 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022
ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на развојната програма за други комунални услуги за 2022-2024 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/46
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

ОД 01.01.2022 ДО 30. 06.2022 година

РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ЗА 2022-2024
ГОДИНА

Изготвени се технички спецификации и предмер пресметки и во тек се постапки за избор на најповолни економски оператори за набавка на услуги за изнајмување на мобилни тоалети и дезинфекција, дезинсекција и дератизација.

Изготвена е техничка спецификација и предмер пресметка и во тек е постапка за избор на најповолен економски оператор за набавка на работи за изведба на потпорни зидови на река Сушица.

➤ табеларен приказ на реализација на буџетски средства од програмата за други комунални услуги согласно усвоениот буџет за 2022 година.

ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Реден број	Опис	Предвидени средства	Извршено 01.01.2022 31.03.2022	Извршено 01.04.2022 30.03.2022	ВКУПНО
1.	Машинско и речно чистење и одржување	2,200,000.00			

	на речни корита, суводолици и канали на територија на Општина Охрид			1.180.000,00	1.180.000,00
2.	Машинско и рачно чистење на диви депонии на територија на Општина Охрид, свлечишта и одрони	700.000,00	51.159,00	270.000,00	321.159,00
3.	Трансфери до здруженија на граѓани, фондации и непрофитни организации за заштита на животните - кастрација, стерилизација, хранење, вакцинирање против беснило и микрочипирање	100.000,00			
4.	Изнајмување на мобилни тоалети	300.000,00		210.000,00	210.000,00
5.	Новогодишно украсување	1.300.000,00			
6.	Средства за сервисирање на постоечки новогодишни украси	100.000,00			
7.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	1.000.000,00		300.000,00	300.000,00
ВКУПНО		5.700.000,00	51.159,00	1.960.000,00	2.011.159,00

Број 08-11800/47
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ
ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/152
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/48
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД 01.01.2022 ДО 30. 06.2022 година
ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА
И УЛИЦИ ЗА 2022 ГОДИНА

Во првиот квартал изведени се следните активности:

- Извршено е поплучување на крак на ул.Корабица во Лескоец;
- Извршено е поплучување со бехатон плочки на дел од тротоар во с.Пештани;
- Санација на оштетен Кеј во Пештани;
- Партерно уредување пред црква Св.Никола во с.Сирула;

- Изготвени се предмер пресметки, технички спецификации и соодветни скици за реконструкција на улични патни мрежи и асфалтирање на тесни улици во населените места на општина Охрид. Постапката за јавна набавка согласно усвоената програма е во завршна фаза.

➤ табеларен приказ на реализација на буџетски средства од програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици согласно усвоениот буџет за 2022 година.

ИЗГРАДБА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ОДРЖАВУВАЊЕ НА УЛИЧНА ПАТНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО ОПШТИНА ОХРИД

Реден број	Опис	Предвидени средства	Извршено 01.01.2022 31.03.2022	Извршено 01.04.2022 30.06.2022	ВКУПНО
1.	Изработка на проектна и техничка документација	550,000.00	100,000,00	120.000,00	220.000,00
2.	Стручна ревизија на проекти	150,000.00			
3.	Изработка на елаборати за животна средина на проекти	100,000.00			
4.	Изградба, реконструкција на улична патна мрежа, крпење на ударни дупки и асфалтирање на тесни улици во населените места во Општина Охрид	7,000,000.00		3.200.000,00	3.200.000,00
5.	Изградба, санација и рехабилитација на мостови, пропусти и потпорни зидови на улична патна мрежа во населени места и локални патишта	1,500,000.00		780.000,00	780.000,00
6.	Изградба, реконструкција и одржување на тротоари и други површини со бехатон елементи во населените места во	2,200,000.00			

	Општина Охрид			1.420.000,00	1.420.000,00
7.	Реконструкција и асфалтирање на улици во рурални населени места	6,000,000.00			
ВКУПНО		17.500.000,00	100.000,00	5.520.000,00	5.620.000,00

Број 08-11800/49

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ЈАВНА ЧИСТОТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/153

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ЈАВНА ЧИСТОТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/50
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ
ОД 01.01.2022 ДО 30. 06.2022 година
П Р О Г Р А М А ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА ЗА 2022 ГОДИНА

Оваа програма, Секторот ја реализира преку ЈП Охридски Комуналец во чии програми и активности подетално се утврдени активностите, површините и начинот на одржување на истата.

Покрај наведеното, од страна на општината на неколку наврати во соопштение со сите јавни претпријатија и други приватни донатори беше организирано, чистење на дивни депонии и и крајбрежен појас.

Оваа програма ја спроведува Одделението „Јавна хигиена“ од Р.Е., Комунална хигиена“, а се однесува на годишно одржување на улиците, тротоарите и другите јавни површини на територијата на општина Охрид.

Одржувањето на јавната чистота подразбира чистење, метење и миење на јавни и сообраќајни површини, одржување пешачки патеки, детски игралишта, кејови и други неуредени јавни површини, транспортирање и депонирање на собраниот смет.

Динамиката на одржување на чистота на јавните и сообраќајните површини е одредена со предложенава програма за работа, која се изготвува согласно Одлуката за комунален ред, а се врши преку:

- Рачно и машинско метење на јавно – прометни површини ;
- Собирање хартија и други отпадоци;
- Празнење корпи за отпадоци;
- Прскање и миење улици во летен период.

*) Како јавно прометни површини кои ги одржува одделението, „Јавна чистота“ се подразбираат:

- Улици, тротоари, велосипедски патеки, плоштади, кејови, подвозници, надвозници, мостови, паркиралишта на кои не се наплатува надомест,

скачила кои ги поврзуваат површините за јавен сообраќај, детски игралишта.

Содржина на програмата

Со оваа програма опфатени се следните сегменти и тоа:

1. Извори на финансирање на програмата ;
2. Кадровски потенцијал за спроведување на активностите по програмата;
3. Организација и динамика на извршување на редовните активности;
4. Трошоци за одржување на јавната чистота;
5. Преглед на обемот на работа на годишно ниво и пресметка на трошок за одржување на јавна хигиена за 2022 година
 - А) Редовни активности и
 - Б) Вонредни активности .

1. Извори на финансирање на програмата

Програмата за одржување јавна чистота се финансира од извори на средства утврдени со Закон, преку планирање на буџетот за 2022 година. За одржување на јавната чистота се плаќа надоместок . Висината на надоместокот за одржувањето на јавната чистота се утврдува врз основа на изграденоста, уреденоста на јавните површини на територијата на општина Охрид и потребата – обемот за одржување на јавната чистота во зависност од местоположбата на домаќинствата, односно седиштата на правните лица како и видот на дејноста што ја вршат, кои се утврдуваат со Одлуката за утврдување на надоместокот за одржување јавна чистота усвоена од Советот на општина Охрид.

2. Кадровски потенцијал за спроведување на активностите по програмата

Активностите на оваа програма се планирани во согласност со фискалната стратегија на Општина Охрид, согледувањата на стручните служби, потребите и барањата на граѓаните на општина Охрид, како и развојот на туризмот.

Надлежни за изработка на оваа програма се стручните служби од Секторот за комунален развој, сообраќај и улици, а ја спроведува Одделението „Јавна хигиена“ од Р.Е. „Комунална хигиена“, а се однесува на годишно одржување на улиците, тротоарите и другите јавни површини на територијата на општина Охрид

3. Организација на извршување на редовни активности

За подобро извршување на работите од страна на Одделението „Јавна хигиена“ улиците се групирани оперативно во четири категории:

- ♦ **I категорија** : влегуваат улиците кои се метат секој ден преку цела година, **се мијат секој ден во период од 6 месеци ,а другите шест месеци по потреба.** Тоа се улици главно сконцентрирани во центарот на градот. Овие површини се метат рачно;
- ♦ Исто така во оваа категорија во месеците јули и август влегуваат и туристичките места и тоа: с.Трпејца, с.Пештани, нас.„Лагадин“, нас.„Св.Стефан“, плажата „Сараиште“, „Лабино“ и „Грашница“ заради зголемениот прилив на туристи, како и с.Велгошти заради големиот број на манифестации и турнири кои се организираат во тој период.

Улици од I категорија

реден број	име на улица	m2
1.	ул.,„7.Ноември“	12.000
2.	ул.,„Македонски Просветители“	6.500
3.	Булевар,,Туристичка“ дел	10.000
4.	ул.,„Цар Самуил“	4.850
5.	ул.,„Коста Абраш“	4.200
6.	Кеј,,Македонија“	6.000
7.	ул.,„Партизанска“	8.400
8.	ул.,„Димитар Влахов“	8.840
9.	ул.,„Гоце Делчев“ (до „А.Емин “)	1.890
10.	ул.,„Јане Сандански“	14.315
11.	ул.,„Илинденска“	4.232
	Вкупно:	81.227

- ♦ **II категорија** : влегуваат улиците кои се метат секој втор ден во неделата. Тоа се улици кои се тесно поврзани со оние од I-ва категорија, или се дел од нив. Истите се мијат секој втор ден, а се метат рачно и машински;

улици од II категорија

реден број	име на улица	m2
1.	ул.,„Кирил и Методи“	3.600
2.	ул.,„Кузман Капидан“ ул.,„Б.Шотра“ ул.,„Браќа Миладиновци“	7.089
3.	ул.,„Мите Богоески“	1.500
4.	ул.,„Бистрица“	7.300
5.	ул.,„АСНОМ“	8.812
6.	ул.,„В.Стефоски“	6.387
7.	ул.,„Боро Шаин“	1.348
10.	Бул.,„Туристичка“ дел	3.000
11.	ул.,„Даме Груев“	4.600
12.	ул.,„Кочо Рацин“	1.896
13.	ул.,„К.Јосифоски“	3.100
14.	ул.,„М.Нестороски“	8.256
15.	ул.,„М.Патчев“	918
16.	ул.,„П.Чауле“	1.413

17.	У.,,П.Гули“	9.200
30.	ул.,,Рашанец“	606
31.	ул.,,Серафим Китаноски“	1.450
34.	ул.,,Страшо Пинџур“	1.240
37.	ул.,,Војдан Чернодрински“	1.000
	Вкупно:	72.715

- ♦ **III категорија:** влегуваат улиците кои ќе се метат двапати неделно, повеќето од нив од стариот дел на градот и ќе се чистат рачно;

улицы од III категорија

реден број	име на улица	m2
1.	ул.,,Абас Емин“	9.500
2.	ул.,,Ариф Мустафа“	3.922
3.	ул.,,Аци Мустафа“	3.130
4.	Ул.,,В.Главинов“	4.000
5.	ул.,,Дејан Војвода“	6.709
6.	ул.,,Караорман“	1.421
7.	ул.,,Кленоец“	14.190
8.	ул.,,Крали Марко“	6.659
9.	ул.,,Крум Точко“	3.520
11.	ул.“Марко Цепенков“	10.875
12.	ул.,,Никола Петров Русински“	2.453
13.	ул.,,Пере Тошев“ ул.,,Петар Попарсов“	7.457
14.	Станбен комплекс „Даљан“ ул.,,Сатеска“ ул.,,Т.Трајчески“ ул.“Мичо Гилиц“	12.720
15.	Ул.,,К.Охридски“ Ул.,,11-ти Октомври“ Ул.,,Д.Маленко“ Ул.,,К.Иниверзитет“ Ул.,,О.Архиепископија“	5.022
16.	ул.,,Славеј Планина“	9.071
17.	ул.,,Стив Наумов“	10.000
18.	8-ми Септември	6.261
19.	ул.,,8 Март“	3.040
20.	„Охридати“	11.400

21.	ул.,„Шар Планина“	1.060
22.	Ул.,„А.Маринчев“	1.531
23.	Ул.,„Егејска“	4.683
24.	Ул.,„Галичица“	7.996
25.	Ул.,„В.Николески“	3.250
26.	Ул.,„К.Војвода“	6.741
27.	Ул.,„Ј.Трпоски“	3.677
28.	Ул.,„М.Ацев“	6.521
29.	Ул.,„Нада Филева“	2.990
30.	Ул.,„Никола Карев“	7.047
31.	Ул.,„С.Војвода“	3.480
32.	Станбен комплекс Расадник	8.385
33.	Станбен комплекс Х.Узунов	6.200
34.	Ул.,„В.Питошески“	7.000
	Вкупно:	201.911

- ♦ **IV категорија:** влегуваат улиците кои се чистат еднаш неделно рачно и машински, а се улици од поширок круг од центарот на градот.

улици од IV категорија

реден број	име на улица	m ²
1.	ул.,„1Мај“	2.600
2.	ул.,„I Македонска ударна бригада“	8.500
4.	ул.,„130“	4.843
5.	ул.,„15.Корпус“	9.220
6.	ул.,„6.Бригада“	476
8.	ул.,„Железничка“	32.355
9.	ул.,„Андреа Јованоски“	4.646
10.	ул.,„Александар Гушо“	2.120
11.	ул.,„Александар Турунчиев“	3.850
12.	ул.,„Андон Дуков“	2.120
13.	ул.,„Бекир Али Риза“	2.220
14.	ул.,„28 Април“	5.100
15.	ул.,„Будва“	6.700
16.	ул.,„Дебарца“	1.400
17.	ул.,„Јабланица“	2.320
18.	ул.,„Махмут Рифат“	1.970
19.	ул.,„Живко Чинго“	9.373
20.	ул.,„Малесија“	1.550
21.	ул.,„Момчило Јорданоски“	7.997

22.	ул., „Горче Петров“	4.000
23.	ул., „Мирка Гинова“	2.800
24.	ул., „АРМ“	1.550
25.	ул., „Париска Комуна“	7.200
26.	ул., „Партизански Одреди“	1.360
27.	ул., „Димо Хацидимов“	1.880
28.	ул., „Охридска Бригада“	3.960
29.	ул., „Петрино“	2.800
30.	ул., „Прилепска“	3.730
31.	ул., „Радоица Новичиќ“	16.600
32.	ул., „Ристо Чадо“	6.600
33.	ул., „Спас Банцов“	898
34.	ул., „Српница“	212
35.	ул., „Трајче Дојчиноски“	2.100
36.	ул., „Вангел Николоски“	3.000
37.	ул., „Богомилска“	8.753
38.	ул., „Веле Марков“	2.120
39.	ул., „Винковачка“	2.390
40.	ул., „Горѓи Сугарев“	1.400
41.	Ул., „Боро Шаин“ Ул., „Г.Прличев“	1.348
Вкупно:		184.061

- Исто така во оваа категорија со истиот режим на чистење влегуваат и селските населби и туристички места.

реден број	населено место
1.	с.Лескоец
2.	с.Косел
3.	с.Куратица
4.	с.Трпејца
5.	с.Г.Лакочереј
6.	с.Д.Лакочереј
7.	с.Орман
8.	с.Пештани
9.	с.Подмоље
10.	с.Љубаништа
11.	с.Велгошти
12.	нас., „Лагадин“
13.	нас. „Исток“
14.	нас., „Елшани“
15.	нас., „Рача“
16.	нас. „Долно Коњско“
17.	нас. „Св.Стефан“

18.	нас., Елешец “
-----	----------------

Согласно категоризацијата улиците ќе се третираат на следниот начин:

- ♦ **I категорија -**
 - метење 365 работни дена;
 - миене улици 184 дена;
 - празнење корпи за отпадоци 365 работни дена.
- ♦ **II категорија -**
 - метење 184 работни дена;
 - миене улици 60 дена.
- ♦ **III категорија -**
 - метење двапати неделно;
 - миене улици 40 дена.
- ♦ **IV категорија -**
 - метење еднаш неделно;
 - миене улици 20 дена.

Метењето на улиците се врши секојдневно од 05 до 11 часот, а собирањето на хартија и празнењето на корпите за отпадоци го вршат по тројца работници во две смени од 11 до 17 часот и од 17 до 23 часот. Во летниот период од 15 јули до 15 септември, собирањето хартија и празнењето на корпите за отпадоци го вршат по тројца работници во две смени од 12 до 18 часот и од 18 до 24 часот. Исто така во петок, сабота и недела во истиот период заради зголемениот обем на работа уште двајца работници вршат празнење на корпите за ѓубре на потегот од градското пристаниште до мостот на каналот Билјанини извори, каналот до Билјанини извори, рекреативната патека до суводолицата Рача. Во летниот период се врши и секојдневно прскање и миене на улиците, како и машинско метење на улиците во периодот од 02 до 08 часот. Работниците се распоредени во групи кои имаат свои реони за работа, а се групирани во групи од двајца извршители и тоа еден метач и еден опслужувач на количка – „јапонер“.

Пешачката патека од Самуилова тврдина, до ОУ „Св.Климент Охридски“ во населбата „Даљан“ се чисти секој петок и понеделник, а во сезона секојдневно се врши празнење на корпите за отпадоци.

За 2022 година предвидено е и собирање хартија и празнење корпи за отпадоци во периодот од 15 јули до 15 септември да го вршат по двајца работници во трета смена односно од 24 до 06 часот на потегот од плоштад „Св.Климент Охридски“, чаршијата до чинарот на раскрсница на ул. „Гоце Делчев“ со ул. „Абас Емин“, Кеј „Македонија“, ул. „М.Просветители“, „Партизанска“, „Д.Влахов“ и од постојка на Бул. „Туристичка кај мини -маркет до постојка кај раскрсница со ул. „Абас Емин“ како и празнење корпи на пешачка патека од црква Св.Јован Канео до река Грашница.

4. Трошоци за одржување јавна хигиена

Вредност на работна рака по час

ден/час

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

1. метач 170,00 ден/ час

Вредност на работна рака по м2

	ден/м2
1. метење	0,08
2. прскање	0,06
3. машинско метење	0,06

Вредност на основни средства по час

1. цистерна	= 1.750,00 ден/тура
2. „ТАМ“ - кипер	= 880,00 ден/тура
3. трактор	= 880,00 ден/тура
4. товарувач „RD“-130	= 2.000,00 ден/час
5. „фиат хитаџи FB100“ .2.	= 1.950,00 ден/час
7. метачка	= 1.750,00 ден/час

Напомена : Димензионирањето на работна рака за одржувањето на јавната чистота е според Одлуката за утврдување на цените на услугите што ги врши Ј.П.„Охридски комуналец“ – Охрид усвоена од Совет на општина Охрид бр.08-16084/3 од 15.11.2018 год.

5.Преглед на обем на работа на годишно ниво и пресметка на трошок за одржување јавна хигиена 2022 год.

А) Редовни активности

Вид на интервенцијата	категорија	површина	Денови на интервенцијата	Вкупна год. површина м2	Цена по м2	Вкупно
Рачно метење	I	81.227	365	29.647.855	0,08	2.371.828,00
Рачно метење	II	72.715	184	13.389.560	0,08	1.070.364,00
Рачно метење	III	201.911	60	12.114.660	0,08	969.172,00
Рачно метење	IV	184.061	30	5.521.830	0,08	441.746,00
Машинско метење	I	81.227	184	14.945.768	0,06	896.746,00
Машинско метење	II	72.715	60	4.362.900	0,06	261.774,00

Машинско метење	III	201.911	40	8.076.440	0,06	484.586,00
Машинско метење	IV	184.061	20	3.681.220	0,06	220.873,00
Миење	I	81.227	184	14.945.768	0,06	896.746,00
Миење	II	72.715	60	4.362.900	0,06	261.774,00
Миење	III	201.911	40	8.076.440	0,06	484.586,00
Миење	IV	184.061	20	3.681.220	0,06	220.873,00
Вкупно:						8.581.068,00

Б) Вонредни активности

<i>Вид на интервенција</i>	<i>Вкупно часови на интервенција/ Тури на транспорт</i>	<i>Цена</i>	<i>Вкупно</i>
Чистење реса	2.500 часа 400 тури	170,00 880,00	425.000,00 352.000,00
Собирање угинати животни			200.000,00
Чистење на Езерото од муљ и багерување на кеј	15 часа	1.950,00	292.500,00
Чистење лист	2.900 часа	170,00	493.000,00
Подигање и транспорт	180 тури	880,00	158.400,00
Одржување на плажи кои не се под концесија	2.200 часа	170,00	374.000,00
Вкупно:			2.294.500,00

Напомена: Количините за вонредни активности се добиени споредбено со минати години

		01.01.2022 31.03.2022	01.04.2022 30.06.2022	ВКУПНО
Редовни активности	8.581.068,00	1.890.000,00	2.240.000,00	4.130.000,00
Вонредни активности	2.294.500,00	425.000,00	713.000,00	1.138.000,00
Вкупно за 2022 година	10.875.568,00	2.315.000,00	2.953.000,00	5.268.000,00

Број 08-11800/51
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/154
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/52
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

ОД 01.01.2022 ДО 30. 06.2022 година

ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ЗА 2022 ГОДИНА

Јавното осветлување на подрачјето на општина Охрид согласно склучен договор за јавно приватно партнерство е доделено на јавен партнер. Согласно склучениот договор, општина Охрид од јавниот партнер побара да биде доставен акционен план во кој ќе бидат вклучени активностите за санација на оштетени столбови. Согласно планот а врз основа на споменатиот договор во тек е постапка на замена на капацитети на електричен дел на столбот за 200 столбови а дополнително треба да се изврши фарбање на сите столбови на улиците АСНОМ и Кеј Македонија.

-Новите мрежи и проширување на постојните не се опфатени во договорот за јавно приватно партнерство. Во тој контекст, општина Охрид спроведе постапка за јавна набавка и започна со изведба на улично осветлување на ул.Македонски Просветители, изврши осветлување на кружни токови од аспект на осветлување и изготви план за проширување на постојните мрежи.

- табеларен приказ на реализација на буџетски средства од програмата за јавно осветлување согласно усвоениот буџет за 2022 година.

ЈЗ Експлоатација на мрежи за јавно осветлување

Ред. број	ОПИС	Предвидени средства	Извршено 01.01.2022 31.03.2022	Извршено 01.04.2022 30.06.2022	ВКУПНО
1	Потрошена електрична енергија за јавно осветлување за цела 2022 година за сите улични светилки како и семафорски системи	60,000,000.00	15,580.398.00	16.180.000,00	31.760.398,00
2	Средства за електрични инсталации и нови мрежи	9,000,000.00		4.450.000,00	4.450.000,00
3	Средства за осветлување на кружни крстосници	200,000.00	107,000.00	22.000,00	129.000,00

Број 08-11800/53
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/155
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/54
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД 01.01.2022 ДО 30. 06.2022 година
ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА,
УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ ЗА 2022 ГОДИНА

Ред. Бр.	30.08.2021 година	Предвидени средства	Извршено 01.01.2022 31.03.2022	Извршено 01.04.2022 30.06.2022	ВКУПНО
1.	Средства предвидени за зимско одржување на локални патишта и улици	2.000.000,00	257,490,00	105.000,00	362.490,00
2.	Изработка на сообраќајни проекти за режим на сообраќај	500.000,00			
3.	Набавка и монтажа на заштитни огради на локални патишта и мостови	1.000.000, 00			
	1-ва група на улици				
1	ул. Јане Сандански				
2	ул. Питу Гули				
3	ул. 7-ми Ноември				
4	ул. Македонски Просветители				
5	ул. Партизанска				
6	ул. Димитар Влахов				
7	ул. Абас Емин				
8	ул. Кирил и Методиј				
9	ул. Илинденска				
10	ул. Гоце Делчев				
11	ул. Марко Цепенков (од кружна крстосница кај болница до кружна крстосница со Момчило Јорданоски)				
12	ул. Момчило Јорданоски (од кружна крстосница до населба Гоце Делчев)				
13	ул. Сирма Војвода				
14	ул. Кузман Јосифоски				
15	ул. Марко Нестороски				
16	ул. Коста Абраш				
17	ул. Самоилова				
18	ул. Асном				
19	Кеј Македонија				

	<u>2-ра група на Улици:</u>				
1	ул. Стив Наумов				
2	ул. Даме Груев				
3	ул. Карпош Војвода				
4	ул. Марко Цепенков (од кржана крстосница до Стобекс)				
5	ул. Ристо Чадо (од Здружение на возачи до Стобекс)				
6	ул. 1-ва Македонска Ударна Бригада (од ул.Питу Гули до Стобекс)				
7	ул. Живко Чинго (од ул.15-ти Корпус до ОУ Живко Чинго)				
	<u>3-та група на Улици:</u>				
1	ул. Стив Наумов (од Булевар Туристичка до ул.8-ми Март)				
2	ул. 8-ми Март (од ул.Железничка до ул.Стив Наумов)				
3	ул.Распаке				
4	ул. Галичица				
5	ул. Ванчо Николески				
6	ул. Карпош Војвода				
7	ул. Момчило Јорданоски (од ул.Марко Цепенков до ул.1-ва Макед.Ударна Бригада)				
8	ул. Егејска				
9	ул. Ариф Мустафа				
10	ул., Ванчо Питошески				
11	ул. Бистрица				
12	Улици во населба Радојца Новичиќ				
	<u>4-та група на Улици:</u>				
1	ул. 8-ми Септември				

2	ул. Лазо Трпоски				
3	ул. Никола Карев				
4	ул. Кузман Капидан				
5	ул. Беќир Али Риза				
6	ул. Крали Марко				
7	ул., Никола Петров Русински				
8	ул., Васил Стефоски				
9	ул. Дејан Војвода				
10	комплекс згради нас. Христо Узунов				
11	ул., Богомилска				
12	ул. Васил Главинов				
13	ул. Ѓорче Петров				
14	ул. Вангел Николоски				
15	ул. Трајче Дојчиноски				
16	ул. 1-ви Мај				
17	ул. Александар Гушо				
18	ул. Мирче Ацев				
19	Улици во населба Железничка				
	<u>Приградски и селски населби:</u>				
	<i>Машинско и рачно чистење на локалните патишта до сите населени места во Општина Охрид</i>				
	ВКУПНО	3.500.000,00			362.490,00

Во рамките на оваа програма како носител на теренските активности се јавува ЈП Охридски Комуналец и Кризниот штаб формиран од страна на општина Охрид.

Оваа програма на подрачјето на општина Охрид успешно ја вршеше ЈП Охридски Комуналец чистејќи ги снежните наноси на неколку пати во месеците Јануари, Февруари и Март.

Што се однесува до чистење на локалниот пат кој води до селата Куратица, Завој и Свиништа, избраниот економски оператот Марково Долче ДООЕЛ Охрид во целост одговори на издадените налози од страна на општината.

➤ табеларен приказ на реализација на буџетски средства од програмата за одржување на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај согласно усвоениот буџет за 2022 година.

Број 08-11800/55

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДИГАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/156

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДИГАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/56
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ
ОД 01.01.2022 ДО 30. 06.2022 година
П Р О Г Р А М А ЗА ПОДИГАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКОВИ И
ЗЕЛЕНИЛО ЗА 2022 ГОДИНА

Во склоп на оваа програма, секторот превзеде дејствија за доуредување со нискостеблести украсни растенија по целата должина на ул.Јане Сандански како и замена на одредени оштетени украсни дрвја по должината на Бул.Туристичка и пресечните кружни токови.

Во содејство со ЈП Охридски Комуналец од средствата на собраната комунална такса извршено е засадување на цветни растенија на паркот на Градскиот плоштад и на зеленилото во кружни токови.

Градското зеленило опфаќа површина на територија на градот и тоа: паркови, скверови, зеленило на сообраќајници, дрвореди и др. Вкупната површина која треба да се одржува изнесува 80.226 m².

Површините на јавно зеленило кои треба да се одржуваат по видови изнесуваат:

• паркови.	49.965 m ²
• скверови.	6.360 m ²
• зеленило долж сообраќајници.	13.340 m ²
• зеленило во жардињера на Бул.„Туристичка“	3.500 бр.
• зеленило во жардињера на ул.„Железничка“	4.000 бр.
• парк шуми во вонградско зеленило.	340.000 m ²
• дрвореди долж сообраќајници (број на стебла) .	1.564 бр.
• Зеленило кај пешачка патека канал на Б.Извори . . .	3.000 m ²
• Кружни текови	1.109 m ²
• Парк пред нас.Рача	3.500 m ²
• Зеленило во жардињери на рекреативна патека од канал на Б.Извори до канал кај ресторан „Парк“ .	112 m ²

Градското зеленило се одржува на површина од 56.325 m² која е во центарот на градот, како и на површина од 3.500 m² кај пешачка патека пред нас.Рача и на површина од 3.000 m² кај каналот на Билјанини Извори. Редовно се одржуваат тревните површини со косење, полевање, засадување сезонско цвеќе и негово одржување, како и одржување на постоечкиот саден материјал во парковите.

Дрворедите долж сообраќајниците се одржуваат исто така со нивно навремено окопување, чистење од трева, полевање преку сезона и кроење. Исто така на сите јавни површини се врши кроење на дрвниот фонд заради нивна превентива од

оштетување од временски неприлики, болести и штетници, како и отстранување на опасни дрва заради заштита на материјални добра и луѓе.

Зеленилото во жардињерата на Бул. „Туристичка“ на површина од 1.350 m², во жардињерата на ул. „Железничка“ со 4.000 садници, како и во жардињерите на пешачката патека од канал на Билјанини Извори до канал на суводолица од 112 m², се одржуваат со редовно чистење од трева, полевање и кроење.

Кружните текови се засадуваат со сезонско цвеќе кое редовно се одржува и наводнува.

Вонградското зеленило со вкупна површина за одржување го опфаќа локалитетот „Кале“ со површина од 340.000 m². За адекватна заштита и одржување на овие површини потребно е нивно редовно чистење, косење на тревата, проредување на шумата со чистење на сувите дрва, засадување на нови и сл.

Содржина на Програмата

Со оваа програма опфатени се следните сегменти и тоа:

6. Извори на финансирање на програмата,
7. Кадровски потенцијал за спроведување на активностите по програмата.
8. Површини на градско и вонградско зеленило кои ќе се одржуваат во 2022 година,
9. Пресметка на вредноста на извршената работа,
10. Календар за работа на јавното зеленило за 2022 година
11. Интензитет на одржување на јавното зеленило за 2022 година
12. Подигање / реконструкција на парковски површини и реконструкција на дрвореди со засадување на нови садници

1. Извори на финансирање на програмата

Програмата за подигање и одржување на јавното зеленило се финансира од извори на средства утврдени со Закон, преку планирање на буџетот за 2022 година. Изворите за финансирање на оваа програма опфаќаат:

А) Средства за подигање и реконструкција на јавното зеленило:

- Приходи за надоместок за уредување на градежно земјиште во делот за заедничка комунална потрошувачка во минимален износ до 2,5 %,
- Приходи од комунална такса за користење на јавни зелени површини за манифестации,
- Приходи од надоместокот за поставување рекламни паноа и истакнување на фирми на јавни зелени површини во минимален износ од 5 % на посебна наменска сметка
- Приходи по основ на донации
- Кредити и заеми

Б) Средства за одржување и заштита на јавното зеленило:

- надоместок за индивидуална комунална потрошувачка во согласност со законот за комунални дејности,
- други извори

2. Кадровски потенцијал за спроведување на активностите по програмата

Активностите на оваа програма се планирани во согласност со фискалната стратегија на Општина Охрид, согледувањата на стручните служби, потребите и барањата на граѓаните на општина Охрид, како и развојот на туризмот.

Надлежни за изработка на оваа програма се стручните служби од Секторот за комунален развој, сообраќај и улици, а ја спроведува Одделението Паркови и зеленило, а се однесува на годишно одржување на паркови, скверови, зеленило на сообраќајници, дрвореди и др на територијата на Општина Охрид.

3. Површини на градско и вонградско зеленило кои ќе се одржуваат во 2022 година

Градско зеленило		
Реден број	Подрачје	m ²
1.	“Стара бана“	100
2.	Плоштад	2.500
3.	“Дом на култура”- према езеро	1.665
4.	“Дом на култура”- западна страна	3.300
5.	“Кеј Македонија“ прелази, тротоари	18.900
6.	Сквер на ул.„Јане Сандански“ и „Питу Гули“	3.160
7.	Парк „Мазија“	23.000
8.	Ул.„7-ми Ноември“	3.200
9.	Бул.„Туристичка“	13.340
10.	Жардињера на Бул.„Туристичка“	1.350
11.	Жардињера ул.„Железничка“	2.000
12.	Парк пред нас.Рача	3.500
13.	Кружни текови на Бул.„Туристичка“ со „АСНОМ“	314
14.	Кружни текови на Бул.„Туристичка“ со „Бистрица“, „М.Просветители“, „С.Наумов“, „А.Емин“, „Ј.Сандански“	795
15.	Жардињера кај рекреативна патека	112
16.	Зеленило кај пешачка патека канал Б.Извори	3.000

Вкупно: 80.226m²

Дрвореди		
Реден број	Подрачје	бр.
1.	Бул.„Туристичка“	968
2.	ул.„Јане Сандански“	90
3.	ул.„Партизанска“	165
4.	ул.„Димитар Влахов“	80
5.	ул.„Македонски Просветители“	80
6.	Кеј„Македонија“	146

7.	Канал Билјанини извори	32
8.	ул.,Марко Цепенков“	30
9.	ул.,АСНОМ“	30
10.	Зеленило кај пешачка патека канал Б.Извори	28

Вкупно: 1.649 бр.

Вонградско зеленило

Реден број	Подрачје	m ²
1.	„Кале“	340.000

Вкупно: 340.000 m²

4. ПРЕСМЕТКА НА ВРЕДНОСТА НА ИЗВРШЕНАТА РАБОТА

• машинско косење на тревник	1,82 ден./m ²
• собирање на трева по машинско косење со изнесување собрана трева	0,50 ден./m ²
• полевање тревници и грмушки	0,30 ден./m ²
• чистење на трева од лист со изнесување	3,20 ден./m ²
• садење на сезонско цвеќе	23,30 ден./бр.
• Припрема на цветни леи, фрезирање и ѓубрење	4,58 ден./ m ²
• прашење на сезонско цвеќе	19,50 ден./m ²
• полевање на сезонско цвеќе	0,48 ден./m ²
• окопување дрвја и грмушки	15,93 ден./бр.
• Одржување на жардињери	
Полевање	0,48 ден./m ²
Плевање	15,93 ден./m ²
• кроење трендафили	15,00 ден./бр.
• кроење – режење грмушки	15,00 ден./бр.
• Кроење на дрвја со одвоз на гранки	810,00 ден./бр.
• собирање хартија и отпадоци	0,06 ден./ m ²
• косење трева со грбна косачка	2,50 ден./m ²
• чистење на трња и грмушки	250,00 ден./час

Напомена : Димензионирањето на работна рака за одржување на јавна чистота е според Одлуката за утврдување на цените на услугите што ги врши Ј.П.„Охридски Комуналец“ – Охрид усвоена од Совет на Општина Охрид бр.08-16084/3 од 15.11.2018 год.

5. КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА НА ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО ЗА 2022 ГОДИНА

Вид на операција	Јан.	Фев.	Март	Апр.	Мај	Јуни	Јули	Авг.	Септ.	Окт.	Ноем.	Дек.	Вк.
Маш.косење и собирање трева со изнесување			2	3	4	4	4	4	3	2			26
-паркови			2	3	4	4	4	4	3	2			26
-Бул.,Туристичка“			2	3	4	4	4	4	3	2			26
-ул.,„Ј.Санд.“ и „7-ми Ноем.“													
-парк Рача			1	2	3	3	3	3	2				17
-круж.текови			2	2	2	2	2	2	2				14
- Зеленило кај пешачка патека канал Б.Извори			2	2	3	3	3	3	2				18
Полив.трева, дрва и гр.			2	3	4	4	4	4	2				23
Собир.трева по маш.косење со изнесување			1	1	4	4	4	4	1	1			20
Чистење трева од лист со изнесување		1									1		2
Садење сезонско цвеќе					1						1		2
Припрема на цветни леи, фрезирање и ѓубрење					1						1		2
Прашење и полев.цезон цвеќе					1	1	1	1					4
Окопување дрва и грмушки			1							1			2
Окопување трендафили			1							1			2
Одржување на жардињери				1	1	1	1						4
Кроење-режење грмуш.		1									1		2
Кроење режење тренд.		1										1	2
Кроење дрвореди со одвоз на гранки	1												1
Собир.харт.и отпадоци	16	14	16	15	16	15	16	16	15	16	15	16	186

НАПОМЕНА: Операциите садење цветни површини со операциите ѓубрење и расадување, како и кроење дрвореди и кроење-режење на трендафили и грмушки можат да се вршат и во други периоди од годината во зависност од временските услови

6. ИНТЕНЗИТЕТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ЗЕЛЕНИЛО ЗА 2022 ГОДИНА

Вид на операција	Единица мера	Количина	Број пати	Вкупна количина	Цена	Вкупен износ
Маш.косење трева и собирање трева со изнесување	m ²	49.465	26	1.286.090	1,82	2.340.684,00
-паркови		13.340	26	346.840		631.249,00
-Бул.,„Туристичка“						
-ул.,„Ј.Санд.“ и „7-ми Ноем.“		6.360	26	165.360		300.955,00
-парк Рача		3.500	17	59.500		108.290,00
-кружни текови		1.109	14	15.526		28.257,00
-канал Б.Извори		3.000	18	54.000		98.280,00
Поливање трева, дрва и грмушки	m ²	49.465	23	1.137.695	0,3	341.308,00
Собир.трева по маш.косење со изнесување	m ²	49.465	20	989.300	0,5	494.650,00
Чистење трева од лист со изнесување	m ²	49.465	2	98.930	3,2	316.576,00
Садење сезонско цвеќе	бр.	20.000	2	40.000	23,3	932.000,00
Припрема на цветни леи, фрезирање и ѓубрење	m ²	3.000	2	6.000	4,58	27.480,00
Прашење сезонско цвеќе	m ²	3.000	4	12.000	19,5	234.000,00
Полевање сезонско цвеќе	m ²	3.000	4	12.000	0,48	5.760,00
Окопување на дрва и грмушки	бр.	9.064	2	18.128	15,93	288.779,00
Одржување на жардињери						
Полевање	m ²	4.000	4	16.000	0,48	7.680,00
Плевање	m ²	4.000	4	16.000	15,93	254.880,00
Кроење-режење грмуш.	Бр.	9.300	2	18.600	15	279.000,00
Кроење режење тренд.	Бр.	1.100	2	2.200	15	33.000,00
Кроење дрвореди со одвоз на гранки	бр	800	1	800	812	649.600,00
Собир.харт.и отпадоци	пати	49.465	186	9.200.490	0.06	552.029,00
Вкупно						7.924.457,00

Покрај горенаведените сктивности предвидени се и активности околу одржување (косење на трева со грбна косачка) и на улици и населби во поширокото градско подрачје.

Улица	бр.пати	м	цена	вкупно
ул.,„АСНОМ“	4	1.200	2,5	12.000,00
ул.,„Марко Цепенков“	2	1.000	2,5	5.000,00
ул.,„Егејска“	2	530	2,5	2.650,00
ул.,„Гоце Делчев“	6	1.700	2,5	25.500,00
ул.,„С.Војвода“	3	450	2,5	3.375,00
ул.,„15-ти Корпус“	3	1.000	2,5	7.500,00
ул.,„Галичица“	3	600	2,5	4.500,00
ул.,„Н:Карев“	3	600	2,5	4.500,00
ул.,„Кленоец“	3	1.300	2,5	9.750,00
ул. „А.Маринчев“	2	400	2,5	2.000,00
ул.,„Железничка“	2	1.700	2,5	8.500,00
нас.,„Х.Узунов“	3	560	2,5	4.200,00
нас.,„Даљан“	5	1.450	2,5	18.125,00
нас.,„Св.Стефан“	2	450	2,5	2.250,00
с.Пештани	2	1.500	2,5	7.500,00
нас.,„Варош“	8	1.600	2,5	32.000,00
Сооб.клучка	5	6.400 м2	1,82	58.240,00
Спомен парк на Революција	2	300	2,5	1.500,00
дворно место на Општина Охрид	12	1.350 м2	1,82	29.484,00
нас.,„Гоце Делчев“	3	870	2,5	6.525,00
с.Трпејца	2	560	2,5	2.800,00
с.Лакочереј	2	650	2,5	3.250,00
с.Лескоец	2	1.100	2,5	5.500,00
с.Косел	2	1.000	2,5	5.000,00
с.Велгошти	2	1.900	2,5	9.500,00
нас.,„Рача“	2	690	2,5	3.450,00
нас.,„Лагадин“	2	810	2,5	4.050,00
с.Свиништа	1	1.500	2,5	3.750,00
с.Опеница	1	740	2,5	1.850,00
с.Куратица	1	4.300	2,5	10.750,00
с.Љубаништа	2	1.200	2,5	3.000,00
Вкупно:				297.999,00

За одржување на локалитетот „Кале“ потребен е постојан тим од 3 (тројца) работници кои ќе вршат редовно косење на тревата по патеките, одржување на дрвниот фонд со навремено отстранување на сувите гранки и заболените стебла како и редовно чистење од разни отпадоци. За таа цел на годишно ниво потребни се 450.000,00 денари.

7. Подигање нови и реконструкција на парковски површини

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Подигање нови и реконструкција на парковски површини	1.000.000,00
	1.000.000,00

Ред. број	ОПИС	Предвидени средства	01.01.2022 31.03.2022	01.04.2022 30.06.2022	Вкупно
1	Вкупно за одржување и користење на паркови и зеленило	8,222,456.00	1.960.000,00	2.180.000,00	4.140.000,00
2	За одржување на локалитет „Кале“	450,000.00			
3	Подигање и реконструкција на парковски површини	1,000,000.00	210.000,00	305.000,00	515.000,00
4	Изградба на системи за наводнување	200,000.00	30.000,00	85.000,00	115.000,00
5	Потрошена вода за наводнување на паркови и жардињери	1,200,000.00	270.000,00	312.000,00	582.000,00
Вкупно за 2022 година		11,072,456.00	2.470.000,00	2.882.000,00	5.352.000,00

Број 08-11800/57
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА 2022-
2024 ГОДИНА ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изградба на системи за водоснабдување за 2022-2024 година за период 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/157
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА 2022-2024 ГОДИНА ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување за 2022-2024 година за период 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/58
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ **ОД 01.01.2022 ДО 30. 06.2022 година** **РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ** **ЗА ПЕРИОД ОД 2022-2024 ГОДИНА**

Активностите утврдени во усвоената програма, предвидено е да се реализираат со ЈП Водовод и избран економски оператор по пат на оглас.

Во периодот од 01.01-31.03.2022 година, од страна на ЈП Водовод реализирани се следните активности:

- Замена на водоводна линија на улиците Ирена Гинова Мирка, Бранко Шотра, дел од ул.Македонски Просветители;
- Девијација на водоводна линија на улиците Будва, Никола Карев, м.в Сашо Огнен;

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

- Изведба на водоводна линија на ул.Григор Прличев и
- Изместување на водоводна линија на ул.Дејан Војвода

Исто така изготвена е техничка документација за реконструкција на дел од водоводот во Лескоец и резервоарот во с.Долно и Горно Лакочереј. Работите ќе се извршат од економски оператори избрани по пат на оглас за јавна набавка.

➤ табеларен приказ на реализација на буџетски средства од програмата за изградба на системи за водоснабдување согласно усвоениот буџет за 2022 година.

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

Реден број	Опис	Предвидени средства	Извршено 01.01.2022 31.03.2022	Извршено 01.04.2022 30.06.2022	ВКУПНО
1.	Изработка на проектна и друга попатна документација за изградба на водоводни системи во Општина Охрид	600,000.00			
2.	Изградба на водоводни линии во град Охрид и населените места во општина Охрид во зависност од реализација на урбанистички планови	5,000,000.00	3,313,873.00	950.000,00	4.263.873,00
3.	Изградба на улични водоводни линии во село Лескоец	1,500,000.00		830.000,00	830.000,00
4.	Појачување на постојни водоводни мрежи, изградба и реконструкција на резервари за вода во рурални средини	1,700,000.00	791,780.00	375.000,00	1.166.780,00
5.	Појачување на постојни водоводни мрежи со изградба и реконструкција на резервари за вода во с.Куратица	650,000.00			
6.	Набавка и поставување	2,000,000.00			

	на пумпна станица во Шипокно				
7.	Реконструкција на постојна хидрантска мрежа во стар град	300,000.00			
8.	Партиципација на Општина Охрид при изградба на водоводна мрежа на дел од ул. Гоце Делчев	1,000,000.00			
ВКУПНО		12.750.000,00	4.105.653,00	2.155.000,00	6.260.653,00

Број 08-11800/59
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДА ВОДА ЗА 2022-2024 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изградба на системи за одведување и пречистување на отпада вода за 2022-2024 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/158
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДА ВОДА ЗА 2022-2024 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и пречистување на отпада вода за 2022-2024 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/60**26.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донеv,с.р.**

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД 01.01.2022 ДО 30. 06.2022 година
РАЗВОЈНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ
НА ОТПАДНИ ВОДИ ЗА 2022-2024 ГОДИНА

Носители на ваквата активност се Нискоградба и економски оператори избрани по пат на јавна набавка.

Со цел реализација во наведената програма изготвен е план за делокругот на дејствување на јавното претпријатие ЈП Нискоградба и за делување на избран економски оператор. За реализација на активностите избран е извршител на услугата -изработка на проекти. Од страна на јавното претпријатија извршени се следните активности:

- Изведба на фекална канализација на ул.Будва во фази;
- Изведба на фекална канализација на дел од ул.Петрино;
- Изведба на фекална канализација на дел од с.Велгошти;
- Изведба на фекална канализација на дел од ул.Винковачка;
- Изведба на фекална канализација на крак на ул. Ирена Гинова Мирка;
- Промена и санација на фекална канализација на ул.Македонски Просветители;
- Промена и санација на атмосферска канализација на ул.Македонски Просветители;
- Изготвен е технички проект и избран е изведувач за изведба и санација на фекална канализација на дел од ул.Даме Груев;
- Чистење и санација на атмосферска канализација во с.Лескоец;
- Изведба на сливници по улици на територијата на општина Охрид;
- Изведба на пропустен канал во с.Куратица и
- Изготвена е проектна задача и избран е оператор за изработка на проект за изведба на канализационен систем во с.Трпејца.

➤ табеларен приказ на реализација на буџетски средства од програмата за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадна вода согласно усвоениот буџет за 2022 година.

Изградба и реконструкција на фекална канализација за 2022 година

Реден број	Опис	Предвидени средства	Извршено 01.01.2022 31.03.2022	Извршено 01.04.2022 30.06.2022	ВКУПНО
1.	Изработка на проектна документација за фекална канализациона мрежа и пречистителна станица во с. Трпејца	1.600.000,00			
2.	Изградба на улична фекална канализација и реконструкција на постојна мрежа во Општина Охрид согласно реализација на урбанистичка планска документација	4.000.000,00	1.925.148,00	765.000,00	2.690.148,00
3.	Изградба на фекална канализација на ул. Будва и ул. Прилепска	2.500.000,00		960.000,00	960.000,00
4.	Изградба на фекална канализација на ул. Даме Груев	900.000,00		430.000,00	430.000,00
5.	Чистење на канализациона мрежа и канализациони шахти	300.000,00		210.000,00	210.000,00
6.	Нивелирање на канализациони	500.000,00			

	шахти и промена на капацитет			295.000,00	295.000,00
7.	Изработка на проектна документација за фекална канализација	1.500.000,00			
8.	Набавка и поставување на пумпи на ул. Коста Абраш	500.000,00			
9.	Партиципација на Општина Охрид при изградба на фекална канализација на дел од ул. Гоце Делчев	1.000.000,00			

Изградба и реконструкција на атмосферска канализација за 2022 година

Реден број	Опис	Предвидени средства	Извршено 01.01.2022 31.03.2022	Извршено 01.04.2022 30.06.2022	ВКУПНО
1.	Изградба на атмосферска канализација на ул. “7-ми Ноември“ (од ул.Егејска до кружен тек кај Здружение на возачи) ф 500 и ф 400, Л=760 м	1,000,000.00			
2.	Партиципација на Општина Охрид при изградба на атмосферска канализација на дел од ул. Гоце Делчев	1,000,000.00			
3.	Чистење на атмосферска канализациона мрежа и шахти	300,000.00		175.000,00	175.000,00
4.	Изградба на атмосферска канализација на ул.Будва и ул .Прилепска	2,500,000.00		1.370.000,00	1.370.000,00
5.	Изработка на проектна документација за атмосферска канализација	1,000,000.00			
ВКУПНО		18.600.000,00	1.925.148,00	4.205.000,00	6. 130.148,00

Број 08-11800/61
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/159
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/62
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ
ОД 01.01.2022 ДО 30. 06.2022 година
ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА 2022
ГОДИНА

Програма за изградба на сообраќајна сигнализација

Секторот за комунални дејности, сообраќај и улици:

- изврши промена на забавувачи на сообраќај на дел од постојните локации и достави барање за поставување на нови места посочени од стручните служби и граѓаните како критични;
- изврши промена на оштетени сообраќајни знаци и постави нови според сообраќајните потреби и
- изготви техничко решение и во тек е постапка за решавање на семафорската сигнализација на пресеците Питу Гули со Марко Нестороски и Кленоец со ул. Железничка.

Табеларен приказ на реализација на буџетски средства од програмата за изградба на сообраќајна сигнализација согласно усвоениот буџет за 2022 година.

1. ВЕРТИКАЛНА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Реден број	Опис	Предвидени средства	Извршено 01.01.2022 31.03.2022	Извршено 01.04.2022 30.06.2022	ВКУПНО
1.	Поправка, одржување и замена на постојна вертикална сообраќајна сигнализација	200,000.00		128.000,00	128.000,00
2.	Набавка и поставување нова вертикална сообраќајна сигнализација	400,000.00	256.008,00	52.000,00	308.008,00
3.	Набавка и одржување на сверни огледала на	200,000.00			

Реден број	Опис	Предвидени средства	Извршено 01.01.2022 31.03.2022	Извршено 01.04.2022 30.06.2022	ВКУПНО
------------	------	---------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------

	улици низ Општина Охрид			130.980,00	130.980,00
4.	Одржување на семафорски системи	100,000.00			

Реден број.	Опис	Предвидени средства	Извршено 01.01.2022 31.03.2022	Извршено 01.04.2022 30.06.2022	ВКУПНО
1.	Машинско и рачно обележување на пешачки премини, стоп линии, стрелки за насочување на сообраќај, паркинг простори, испрекинати и полни линии	2.200.000,00	543.693,00	1.117.000,00	1.660.693,00
2.	Машинско обележување на автобуски, такси постојки и паркинг за инвалиди	200.000,00		63.000,00	63.000,00
3.	Машинско обележување на пешачки премини, вибрациони ленти, пешачки премини и други ознаки со топла и ладна пластична маса	700.000,00		268.000,00	268.000,00
4.	Машинско обележување на велосипедски патеки	1,750.000,00		375.000,00	375.000,00
5.	Уредување на велосипедски патеки согласно Правилник	2,000.000,00			

2. ХОРИЗОНТАЛНА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

3. ЗАБАВУВАЧИ НА СООБРАЌАЈ, ЗАШТИТНИ ОГРАДИ И ДРУГА СООБРАЌАЈНА ОПРЕМА, ПОДРШКА И ОРГАНИЗИРАЊЕ ПРОЕКТИ ОД СООБРАЌАЈОТ

број.		средства	01.01.2022 31.03.2022	01.04.2022 30.06.2022	
1.	Поставување и одржување на забавувачи на сообраќај на улици низ Општина Охрид	400,000.00		400.000,00	400.000,00
2.	Поставување и одржувањена ПВЦ сообраќајна опрема, светлосни катадиоптери на коловоз и друга сообраќајна опрема	600,000.00		315.000,00	315.000,00
3.	Изработка на сообраќајни проекти и сообраќајна сигнализација	500,000.00			
4.	Набавка и поставување на заштитна сообраќајна опрема	800,000.00		376.000,00	376.000,00
ВКУПНО		10.050.000,00	799.701,00	3.224.980,00	4.024.681,00

Број 08-11800/63

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА 2022-2024 ГОДИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за уредување на градежно земјиште за 2022-2024 година за период од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/160

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ЗА 2022-2024 ГОДИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2022-2024 година за период од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/64
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ
ОД 01.01.2022 ДО 30. 06.2022 година
Развојна програма за уредување на градежно земјиште
за 2022-2024 година

Програма за уредување на градежно земјиште

Во периодот за кој се однесува овој извештај, поради неможноста за постоење на активни договори за работа, секторот своите активности ги насочи кон целосно искористување на јавните претпријатија и кон изготвување на технички спецификации, предмер пресметки и проектни задачи за реализација на предвидените проектни активности:

- Продолжени се активностите на веќе започнатите постапки за експропријација на пристапни патишта;
- Изработени се проектни задачи за изработка на конкретни изведбени проекти и избран е изготвувач на проектите вклучително со стручна ревизија и изработени сообраќајни решенија;
- Утврдени се подрачја за делување на надворешен надзор при градби и реконструкции и избран е соодветен надзорен орган;
- Превеземени се дејствија за активно учество во проект со обезбедување на соодветни средства и изработен е соодветен основен пороект за атмосферска канализација за ул.Момчило Јорданоски и краците на Даме Груев како целосна инвестиција на општина Охрид. Работите се во тек.

- Преземени се активности за отстранување на недостатоците во изведбениот проект за ул.Гоце Делчев, како основ за добивање на одобрение за градба, а кој проект е одобрен и финансиран од Владата на РМ со средства од компанијата ТАВ.
- Извршени се археолошки истражувања од страна на НУ Завод и Музеј на плошtodот Крушевска Република со цел добивање на одобрение за реконструкција на истиот;
- Извршено е поплочување со делумно прередување на тротоарот на дел од Бул. Туристичка, дел од Гимназија до Билјанини Извори од десна страна;
- Асфалтирање на велосипедска патека на потег од Бул. Туристичка, дел од Гимназија до Билјанини Извори од десна страна;
- Извршено е преуредување на камени плочки на дел од улиците Коста Абраш и дел од ул.Климентов Универзитет;
- Со јавните претпријатија Градски Гробишта и Нискоградба извршено е прередување на дел од оштетени бехатон плочки и тротоарски рамници на дел од улица Бул.Туристичка, Партизанска, Кеј Македонија и Јане Сандански;
- Со ЈП Градски пазар извршена е санација на оштетени стакла на автобуски стојалишта и чистење на истите;
- Со избран економски оператор извршена е санација на потпорни зидови во стариот дел на градот;
- Согласно проект довршени се активностите за уредување на речното корито Сушица;
- Изготвена е документација и распишан е оглас за изведба на нови детски игралишта и санација на постојните на следните локации: населба Христо Узунов, локација на пресек ул.Јане Сандански со Питу Гули, Далјан, Радојца Новичиќ и Лескајца; Активностите за објава на оглас и изведување на истите се во тек.
- Извршена е санација на парковски клупи и корпи и објавен е оглас за набавка на нови;
- На плоштадот „мини маркет“ во содејство со јавните претпријатија извршена е санација со цел обезбедување негова функционалност;
- Преземени се и извршени активности за санација на патеките Канал Студенчишта-хотел Парк и Кошишта –Лабино- Канео;
- Изготвени се предмер пресметки и технички спецификации за реализација на реконструкција и асфалтирање на улици согласно усвоена програма. Огласот е во тек.
- Партерно уредување на два краци на ул.Бранко Шотра;
- Партерно уредување пред ОУ Живко Чонго во с.Велгошти и
- Партерно уредување пред двор на црква Св.Илија во Велгошти;

Табеларен приказ на реализација на буџетски средства од програмата за изградба на сообраќајна сигнализација согласно усвоениот буџет за 2022 година

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ за 2022
година

А. НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА, ПЛАЌАЊЕ СТАРИ ОБВРСКИ, НАБАВКА НА ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА И РУШЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ

Реден број	Опис	Предвидени средства	Извршено 01.01.2022 31.03.2022	Извршено 01.04.2022 30.06.2022	ВКУПНО
1.	Средства за експропријација на земјиште за отварање на пристапни патишта и улици согласно детални урбанистички планови	5.000.000,00	967.000,00	1.920.000,00	2.887.000,00
2.	Плаќање на стари обврски и по судски решенија	35.000.000,00	10.049.744,00	12.430.185,00	22.479.929,00
3.	Набавка на градежна механизација	1.600.000,00			
4.	Рушење на објекти	5.000.000,00			

Б. АСФАЛТИРАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ПРИСТАПНИ ПАТИШТА

Реден број.	Опис	Предвидени средства	Извршено 01.01.2022 31.03.2022	Извршено 01.04.2022 30.06.2022	ВКУПНО
1.	Изработка на проектна и техничка документација	2.500.000,00			
2.	Стручна ревизија	300.000,00			

	на проекти				
3.	Изработка на елаборати за животна средина за проекти	300.000,00			
4.	Вршење на стручен надзор на изградба, реконструкција и одржување на објекти	500.000,00	13.490,00	48.520,00	62.010,00
5.	Лабораториско испитување на квалитет на материјали	500.000,00			
6.	Реконструкција на дел од ул. „7 ми Ноември“	2.000.000,00			
7.	Изградба и реконструкција на паркинг места	1.000.000,00		610.000,00	610.000,00
8.	Санација на улична патна мрежа во град Охрид и асвалтирање на тесни улици	6.000.000,00		3.080.000,00	3.080.000,00
9.	Реконструкција на постојни кружни крстосници	500.000,00		270.000,00	270.000,00
10.	Реконструкција на ул. „Спас Банцов“ пресек од ул. „Партизанска“ до „Кеј Македонија“	1.000.000,00		540.000,00	540.000,00
11.	Реконструкција на ул. „Будва“ – потег од пресек со ул. „Железничка“ до пресек со ул. „Прилепска“	11.720.000,00		650.000,00	650.000,00
12.	Реконструкција на улица „Ѓорче Петров“	8.000.000,00			
13.	Учество и партиципација за реконструкција на краци на	5.300.000,00	3,200,000.00	2.100.000,00	5.300.000,00

	ул. "Даме Груев" и дел од ул. "Момчило Јорданоски" како дел од проектни активности на Центар за Југозападен плански регион				
14.	Реконструкција на ул. „Будва“, ул. „Винковачка и ул. „Прилепска“	8.210.000,00		2.370.000,00	2.370.000,00
15.	Реконструкција на улици во УЗ 15: ул. "Ирина Мирка Гинова", "Александар Турунџе", "Веле Марков" и "Живко Чинго"	2.000.000,00			
16.	Реконструкција и санација на улици во Радојца Новичиќ	2.800.000,00		650.000,00	650.000,00
17.	Реконструкција на улици во УЗ 3 и УЗ 4: ул. "Шар Планина" и ул. "Гоце Делчев"	1.500.000,00			
18.	Реконструкција на улици во УЗ 6 и УЗ 7: "Бекир Али Риза" и ул. "Дејан Војвода"	1.320.000,00		530.000,00	530.000,00
19.	Изградба на истражни бушотини за плоштад "Крушевска Република"	150.000,00	120.000,00		120.000,00
20.	Набавка на пумпи за вода и генератори	500.000,00			
21.	Изработка на геодетски елаборати	300.000,00			

В. ПОПЛОЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ТРОТОАРИ И УЛИЦИ

Реден број.	Опис	Предвидени средства	Извршено 01.01.2022 31.03.2022	Извршено 01.04.2022 30.06.2022	ВКУПНО
1.	Поплочување и одржување на улици, тротоари, пешачки патеки и пристапни патеки	4.500.000,00	702.376,00	1.760.000,00	2.462.376,00
2.	Преуред. на гранитни коцки на улица „ Коста Абраш“	1.000.000,00			
3.	Тампонирање на улици и пристапни патишта	2.000.000,00		960.000,00	960.000,00

Г. ПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА И ДРУГА ОПРЕМА

Реден број	Опис	Предвидени средства	Извршено 01.01.2022 31.03.2022	Извршено 01.04.2022 30.06.2022	ВКУПНО
1.	Набавка и одржување на урбана опрема	1.500.000,00	1.000.000,00	200.500,00	1.200.500,00
2.	Изградба и опремување на автобуски постојки	500.000,00	577.949,00		577.949,00
3.	Набавка и поставување на заштитна ограда на ул. Македонски Просветители	4.000.000,00			

Д. ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ

Реден број	Опис	Предвидени средства	Извршено 01.01.2022	Извршено 01.04.2022	ВКУПНО
------------	------	---------------------	---------------------	---------------------	--------

			31.03.2022	30.06.2022	
1.	Партерно уредување на плоштад Крушевска Република	2.000.000,00			
2.	Изработка на изведбен проект за уредување на парк кај споменикот на Ден Долард	300.000,00			
3.	Санација и изградба на потпорни сидови во Општина Охрид	2.650.000,00	427,205.00	1.200.000,00	1.627.205,00
4.	Уредување на речни корита и канали	3.300.000,00		1.115.000,00	1.115.000,00
5.	Партерно уредување на коритото на река Сушица	4.500.000,00	1,334,183.00	350.000,00	1.684.183,00
6.	Санација и изградба на мостови во Општина Охрид	500.000,00		195.000,00	195.000,00

Ѓ. ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА

Реден број.	Опис	Предвидени средства	Извршено 01.01.2022 31.03.2022	Извршено 01.04.2022 30.06.2022	ВКУПНО
1.	Изградба и реконструкција на детски игралишта во Општина Охрид	3.500.000,00	123.782,00	620.000,00	743.782,00
2.	Изградба и реконструкција на велосипедски ленти и патеки	2.500.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00
3.	Изградба на велосипедска патека Охрид -	500.000,00			

	св.Стефан				
4.	Изградба и реконструкција на повеќе наменски игралишта	4.100.000,00			
5.	Изградба на простор за рекреација	3.000.000,00			
ВКУПНО		143.350.000,00	19.215.729,00	33.034.205,00	52.249.934,00

Број 08-11800/65

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/161

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 7 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2022 година.

Член 2

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/66

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ
за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година**

Буџет на Општина Охрид

Буџетот како годишен план на вкупните приходи и расходи на општината претставува најзначаен документ кој ги определува насоките и активностите на делување на општината во текот на една календарска година. Квалитетното изготвување, следење и ревидирање на буџетот претставува значајна активност која треба перманентно да се спроведува со цел квалитетно извршување на функциите на ЕЛС и задоволување на потребите и барањата на граѓаните.

Извршувањето на обврските, решавањето на проблемите и потребите на граѓаните како и предизвиците кои стојат пред локалната самоуправа, безусловно бараат квалитетен процес на планирање и реализација на буџетот на локалната самоуправа на ефикасен начин. Директната вклученост на граѓаните, граѓанските организации и здруженија во процесот на буџетирање се наметнува како неминовност при изготвувањето на буџетите и неопходност за квалитетно започнување и завршување на целокупниот буџетски процес. Изработката на годишен план, годишните и развојните програми го означуваат почетокот на процесот на буџетирање за потоа да следи нивна реализација во текот на буџетската година, за да на крај на буџетската година се покаже реалноста во проекциите и планирањата на програмите и буџетските ставки, кога годишните програми треба целосно или во голема мера да бидат исполнети а активностите реализирани на задоволително ниво, додека остварувањето на повеќегодишните развојни програми продолжува и во наредниот буџетски процес и претставува подолгорочна проекција и цел. Од спроведувањето на овие активности, нивото и квалитетот на нивното извршување ќе зависи и квалитетот на услугите кои ги добиваат граѓаните и стандардот на живеење кој го овозможува соодветната локална самоуправа. Кога зборуваме за процесот на буџетирање на локалната самоуправа треба да напоменеме дека станува збор за сложен процес кој е во тесна врска со многу други меѓусебно поврзани и зависни активности. Самиот процес на буџетирање е активност која започнува и се одвива во подолг временски период, иако процесот на прибирање на приходите и извршувањето на расходите се однесува само за една тековна буџетска година. Процесот на буџетирање во локалната самоуправа на Македонија се заснова на процес на програмско планирање, односно буџетирање, што од своја страна опфаќа одвојување на различни активности и проекти во посебни програми и потпрограми. Програмите кои се однесуваат на капитално инвестирање уште се нарекуваат и развојни програми и тие се донесуваат на подолг временски период (две, три буџетски години) што од своја страна бара повеќе напор и координираност на сите инстанци во локалната самоуправа. Ваквите активности треба да овозможат навремена реализација на проектите по години, да дадат детална финансиска конструкција за изведување на тие проекти, како и да ја отсликаат реалноста и потребата односно оправданоста од конкретните проекти. Во поглед на програмското буџетирање, основно е акцентот да се стави на програмите, да се изврши правилна распределба на расходите по

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

програми и активности, да се има целосна слика и контрола на процесот на извршување и нивото на остварување на активностите и проектите како и континуирана контрола на степенот на остварување на поставените цели.

Квалитетот на извршување на обврските на ЕЛС, во однос на решавање на потребите и проблемите на граѓаните, безусловно бара ефикасно буџетирање, односно планирање на сите расположливи ресурси од аспект на обезбедување на финансиски средства за реализација на низа активности во надлежност на општината. Сето погоре кажано неопходно бара изготвување на транспарентен буџет со кој ќе бидат опфатени актуелните барања на граѓаните притоа не запоставувајќи ја развојната компонента на општината од една страна, а од друга страна, изготвување на буџет кој на оптимален начин ќе ги опфати сите приходи кои се во надлежност на локалната самоуправа а се утврдени со ЗФЕЛС. Прибирањето на средствата е неопходен услов за реализација на сите активности утврдени со законската регулатива, а кои се во надлежност на општината.

Буџетот на општината се состои од годишна проценка на приходите и расходите по намени и активности. За правилна проценка на приходите и расходите, потребно е реално согледување и утврдување на севкупните мерливи параметри значајни за изготвување на буџетот. За реално утврдување на вкупните годишни приходи и расходи, потребно е да се запази процесот на буџетирање утврден согласно Законот за финансирање на локалната самоуправа и Законот за буџетите, притоа во голема мерка да се води сметка како за реалните потреби на граѓаните од една страна, така и за реалните можности и капацитети на општината од друга страна.

Незамисливо е нормално функционирање на општината и извршување на сите планирани активности без правилно, навремено и точно донесување како и извршување на буџетот. Процесот на буџетирање е перманентен циклус кој започнува со моментот на изработување на годишниот план и програма и трае се` до негова конечна реализација до крајот на буџетската година. Во процесот на изготвување и донесување на буџетот посебен акцент треба да се стави на следните елементи:

- реализација на буџетот во претходната година;
- проценка на приходите;
- утврдување на потребите на општината, со посебен акцент на потребите на граѓаните;
- зацртаните цели на долгорочно ниво;
- утврдување на потребите на општинските корисници на буџетот, поаѓајќи од нивните програми, нивото на блок односно наменските дотации, како и дополнителните приходи кои ги добиваат од општинскиот буџет;
- транспарентност при изготвување на буџетот;
- самиот процес на донесување на буџетот;
- извршувањето на буџетот.

Согласно постапките во буџетскиот процес, како и активностите по буџетскиот календар, усвоен од Советот на општината, администрацијата во текот на подготвувањето на буџетот постојано врши согледување, проценка и проектирање на сопствените финансиски ресурси утврдени согласно законската регулатива. Утврдените приходи, заедно со трансферираните приходи од државно ниво (ДДВ, блок дотациите и наменските дотации), ја дефинираат вкупната маса на средства на општината кои стојат на располагање за решавање на одредени проблеми, потреби, активности и надлежности во буџетската година. Во проектирањето на трошоците, односно изготвувањето на расходниот дел кој всушност е еден начин на трошење на прибраните приходи, посебно се води сметка за укажувањата и потребите на граѓаните во процесот на решавање на

инфраструктурните проблеми, се земаат во предвид предлозите и барањата на месните односно урбаните заедници, плановите на буџетските корисници и тоа сето преку извршени анализи на стручните служби на општината, имајќи ги во предвид долгорочните и годишните програми. Утврдените активности, искажани како трошоци, опфатени се во соодветни програми во буџетот, што овозможува поголема транспарентност и контрола на начинот на извршување на буџетот.

Согласно Законот за буџетите, буџетот на локалната самоуправа, претставува годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства. Во него се вклучени: основниот буџет, буџетот на самофинансирачки активности, буџетот на донации, буџетот на дотации и задолжувањето.

Битен момент кој придонесува за остварување на опишаните активности и дава реална шанса за спроведување на истите е спроведување на процес на децентрализација, процес на реформи кои започнаа со пренесување на надлежности од централно на локално ниво, процес кој започна од поодамна. Крајниот ефект од овие промени треба да биде рефлектиран врз квалитетот на живеењето на сите граѓани во смисла подобрување во управувањето со финансиските текови на локално ниво, контрола на извршувањето на буџетот и поголема транспарентност во трошењето на буџетот. Од денешна перспектива иако се поминати петнаесетина години од започнување на овој процес може да се истакне дека и покрај позитивни промени кои започнаа со овој процес и кои се спроведуваа во изминатите години, сепак се уште и денес, за процесот на фискална децентрализација во Македонија, може да зборуваме за висок степен на централизираност и можност за унапредување на овој процес, процес кој треба и мора да продолжи и да биде интензивиран. Фискалната децентрализација најчесто повлекува унапредување на економската ефикасност во обезбедувањето на јавните добра и аналогно на тоа пониските нивоа на власт односно локалната власт да може во најголема мера преку својот буџет да излезе во пресрет за задоволување на потребите на локалното население. Суштината на децентрализацијата е во тоа локалната власт да има овластување и одговорност за сопствено финансирање на локалните потреби на граѓаните. Тоа значи локалните власти да имаат целосна фискална автономија и можност, односно право самостојно да ги утврдуваат и менуваат даночните стапки и даночната основица. Во моментот ова право во ограничен степен го имаат општините, но тоа е сосема недоволно поради што како неминовност се налага засилување на процесот фискалната децентрализација, но, како и дали овој процес воопшто ќе продолжи останува да видиме.

Буџетот на општината како годишен план за финансирање на функциите и обврските се состои од приходи и трошоци по намени и како таков е во цврста интегративна врска со процесот на стратешко планирање, истовремено е и основен предуслов за квалитетно извршување на зацртаните програми и активности на локалната власт. Согласно буџетскиот календар и активностите кои се предвидени во него како и циркуларното писмо добиено од Министерството за финансии кое ги дефинира параметрите по основ на блок- дотации и други трансфери од власта, Општина Охрид на седницата одржана на ден 29.12.2021 година со Одлука бр. 08-13561/32 го утврди буџетот на Општината за 2022 година на износ од 1.257.047.582,00 денари.

Со Одлука за проширување на с-ва на буџетот на општина Охрид за 2022 година од 15.03.2022 год. во делот донации програма Н1- Основно образование се изврши зголемување на буџетот за износ од 388.000,00 денари со што нивото на буџетот за 2022 година се зголемува за наведениот износ, по што со наведените корекции нивото на буџетот се заокружува на износ од 1.257.435.582,00 денари.

Со Одлука за измена и дополнување на буџетот на општина Охрид за 2022 година бр.08-4989 од 18.04.2022 год. во делот блок дотации се изврши зголемување на буџетот за износ од 9.570.437,00 и во делот на донации за износ од 900.000,00 со што вкупниот износ на буџетот се заокружува на износ од 1.267.906.019,00 денари.

Со Одлука за измена на распоредот на средства- пренамени за 2022 година бр.08-7805/7 од 08.06.2022 година, се изврши пренамена на средства помеѓу конта и програми но нивото на буџетот остана на исто ниво, износ од 1.267.906.019,00 денари.

Приходи

Согласно Законот за финансирање на ЕЛС и Законот за буџетите, општините остваруваат приходи од следните извори:

- сопствени извори на приходи, кои се остваруваат врз основа на наплатата на локални даноци, такси, надоместоци приходи по основ сопственост;
- приходи по основ на трансфери од буџетот и буџетите на фондовите, како средства по основ на персонален данок, ДДВ и други трансфери;
- приходи на буџетските корисници кои се користат за покривање на нивните редовни активности, познати како приходи од самофинансирачки активности;
- приходи по основ на донации, кои се остваруваат врз база на изработени и одобрени проекти од разни домашни како и меѓународни институции и фондови;
- приходи по основ на блок дотации за буџетските корисници од областа на образованието и детската заштита;
- приходи по основ на наменски дотации за ТППЕ.

Процесот на буџетирање, содржината и програмите на буџетот се усогласени со унифициран начин на подготвување и изработување на буџетот, утврден од Министерството за финансии, при што буџетот на општината го сочинуваат, општ и посебен дел. Во општиот дел, содржани се следните елементи:

- консолидиран биланс на приходи и расходи;
- функционална класификација на расходите;
- биланс на тековно оперативни расходи;
- биланс на капитални приходи и расходи;
- приходи и расходи за развојните програми.

Посебниот дел на буџетот исто така во унифицирана форма ги прикажува расходите според Правилникот за класификација на расходите групирани во посебни програми. Во демократските општества, системот на финансирање на локалната самоуправа е комбинација од изворни приходи кои локалните власти имаат право и надлежност самостојно да ги прибираат и дополнителни средства кои локалната самоуправа може да ги добие во вид на трансфери, дотации, донации, субвенции, задолжувања и сл. Во Македонија, приходите на ЕЛС се стриктно регулирани со Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа а она на што во иднина треба да се става посебен акцент е финансиската автономија на локалната самоуправа.

Согласно Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа и постојната класификација на приходите во зависност од нивниот извор на настанување, најголем дел од планираните средства во буџетот за 2022 год. на општина Охрид, во висина од 652.300.000,00 денари се приходи кои според изворите на настанување Општина Охрид ги остварува од редовно работење и активности утврдени во ЗФЕЛС. Доколку се земе предвид структурата на планираните приходи, износот од 652.300.000,00 денари е распределен по групи на приходи:

- Даночни приходи ----- 499.127.099,00

- Неданочни приходи -----	22.620.000,00
- Капитални приходи -----	42.855.000,00
- Трансфери и донации -----	87.697.901,00

По основ трансфери од државниот буџет за блок односно наменски дотации со намена за финансирање на активностите од областа на образованието, детската заштита и противпожарната заштита е предвиден износ од 519.019.410,00 денари од вкупно утврдениот буџет.

Во вкупниот буџет согласно законската регулатива на општината се вклучуваат и средствата кои ги остваруваат буџетските корисници на општината (основните, средните училишта и детските градинки) по основ на тн самофинансирачки активности, приходи кои се утврдени на вкупен износ од 41.074.246,00 денари.

По основ донации за конкретни проекти за кои општина Охрид аплицирала пред соодветни домашни и меѓународни институции, во буџетската 2022 година проектиран е износ од 55.512.363,00 денари. Остварувањето на овој дел од приходот е условен од реализацијата на проектите доставени до разни домашни и меѓународни институции за разни намени и активности согласно соодветните програми каде што се истите проектирани.

Според извршената анализа и податоците со кои располага сметковотството, општина Охрид за вториот квартал остварила вкупен приход од 512.193.045,00 денари или процентуално изразено 40,40 % од севкупно проектираните приходи. Ваквиот процент на остварување е збир од сите извори на приходи.

Ваквиот процент на реализација за вториот квартал може да се окарактеризира и заокружи како успешен, со остварувања на задоволително ниво, како од аспект на извршување на активностите по програми, така и во делот на остварувањето на планираните приходи. Во претстојниот период мора да се превземат дополнителни активности и мерки за задржување на постоечкиот тренд на остварување на приходите во делот каде истите се остваруваат согласно планираното и согласно очекувањата како и превземање на мерки за подобрување, односно зголемување на остварувањето на одредени групи на приходи планирани во буџетот на општина Охрид, каде остварувањето не е на задоволително ниво или во краен случај ревидирање на одредени групи на приходи и сведување на реални рамки.

Во табела 1 прикажана е структурата на *остварените приходи* по основ на извори:


Табела 1

Вид на приход	Проектирано за 2022	Остварено во втор квартал	%
Блок-наменски дотации	519.019.410	228.427.848	44,01
Смофинансирачки приходи	41.074.246	7.559.994	18,41
Даночни приходи	499.127.099	189.597.454	37,99
Неданочни приходи	22.620.000	26.026.183	115,06
Капитални приходи	42.855.000	10.407.586	24,29
Приходи од донации	55.512.363	13.034.029	23,48
Трансфери и донации	87.697.901	37.139.951	42,35
<u>Вкупно</u>	<u>1.267.906.019</u>	<u>512.193.045</u>	<u>40,40</u>


Податоците дадени во табела укажуваат дека кај некои извори на приходи забележливо е одредено отстапување во степенот на нивната реализација, особено во делот на самофинансирачките активности, капиталните приходи и приходите од донации.

Вкупно проектираните односно остварени приходи за вториот квартал дадени се во продолжение поодделно со процентуална застапеност на пооделните видови на приходи во вкупната маса на планирани односно остварени приходи во овој период.

Графикон 1



Графикон 2



Напомена: Прикажаното во графиконите 1 и 2 се однесува на процентуално учество на поединечните групи на приходи во однос на вкупно проектираните, односно вкупно остварените приходи пооделно, поради што се појавува разлика во процентите помеѓу табеларниот К1-преглед на приходи и расходи и графичкиот приказ.


Од податоците прикажани во табелата бр.1 највпечатливо отстапување во смисла на помало остварување на планираните приходи се јавува кај приходите по основ самофинансирачки активности кај буџетските корисници како и во делот на капиталните приходи и приходите по основ на донации. Во однос на приходите по основ на самофинансирачки активности кои ги остваруваат буџетските корисници, подолг период се соочуваме со нереални проекции од страна на пооделни буџетски корисници и поради истото со измените на буџетот во месец Јули истите беа ревидирани и ребалансирани на реално ниво. Приходите по основ на блок односно наменски дотации, согласно утврдените проекции очекуваме до крајот на годината во целост да бидат реализирани како и останатите групи на приходи кај кои остварувањето е на очекуваното ниво, согласно проекциите со актуелниот буџет. Споредбено за истиот период во буџетската 2021 година остварувањата на пооделните групи на приходи дадени се во следната табела:

Табела 2

Вид на приход	Проектирано за 2021	Остварено во втор квартал	%
Блок-наменски дотации	503.382.735	231.763.500	46,04
Самофинансирачки приходи	42.143.504	13.932.369	33,06
Даночни приходи	492.765.000	188.761.290	38,31
Неданочни приходи	16.080.000	8.269.655	51,43
Капитални приходи	49.634.128	11.623.805	23,42
Приходи од донации	21.222.264	10.098.954	47,59
Трансфери и донации	173.536.872	34.435.412	19,84
<u>Вкупно</u>	<u>1.298.764.503</u>	<u>498.884.985</u>	<u>38,41</u>

Споредбено, остварувањето на приходите во основниот и во вкупниот буџет за вториот квартал за тековната и претходната буџетска година е прикажано во следниот графикон:

Графикон 3



Споредбено 2022 год. во однос на 2021 год. за вториот квартал, доколку се има предвид остварувањето на буџетските приходи (основен буџет), во номинален износ, изнесуваат:

- остварување во 2021 год. 243.090.162,00 денари
- остварување во 2022 год. 263.171.174,00 денари


Остварувањето во 2022 год. на основниот буџет, соодветно на прикажаното е за 8,2607 % поголемо од остварувањето за наведениот период во 2022 година.

Споредбено 2022 год. во однос на 2021 год. за вториот квартал, доколку се има предвид остварувањето на вкупните буџетски приходи, по сите основи (основен буџет, самофинансирачки активности, блок дотации, донации), во номинален износ, изнесуваат:

- остварување во 2022 год. 512.193.045,00 денари
- остварување во 2021 год. 498.884.985,00 денари

Остварувањето во 2022 год. на вкупниот буџет, соодветно на прикажаното е за 2,6675 % поголемо од остварувањето за наведениот период во 2021 година

Графикон бр.4



Моменталниот тренд во остварувањето на приходите и активностите кои ги превзема локалната самоуправа во поглед на прибирање на приходите по сите основи и извори, даваат надеж за остварување на буџетот во планираните – рамки, до крајот на годината. Доколку во законски предвидениот рок за ревидирање на приходите и расходите во буџетот на општината се јави некаква потреба од дополнителни с-ва или намалувања во

планираните с-ва во одредени буџетски ставки или позиции, секогаш постои можноста за ревидирање на буџетот односно донесување на Одлука за измени и дополнувања на буџетот на општината, согласно позитивните законски прописи.

Согласно напатствијата од МФ остварувањето на буџетот кумулативно на синтетички конта се прикажуваат и доставуваат до секторот за буџети во министерството за финансии на унифициран образец K1 во кој се прикажани планираните износи на приходи и нивното остварување, заклучно со последниот ден од тековниот квартал, во случајов со 30.06.2022 година. планираните износи како и нивното остварување во анализираниот период.

Остварувањето на приходите во општината по извори подетално се дадени во кварталниот извештај–образец K1 од каде може да се согледа остварувањето поделно по конта, како и по групи на приходи.

Расходи

Врз база на економската класификација, јавните расходи може да ги поделиме на тековни расходи, капитални расходи и други расходи, класификација врз која се изработува и буџетот на локалните самоуправи запазувајќи го основниот принцип на буџетска рамнотежа помеѓу приходите и расходите. Расходите за исплата на плати и надоместоци на вработените во администрацијата, набавка на разни стоки и услуги, расходи за режиски трошоци, трошоците за социјални бенефиции, субвенции и трансфери како и резервите и недефинираните расходи се опфатени во делот на буџетот кој ги прикажува тековно оперативните расходи. Во капиталните расходи од друга страна пак ги опфаќаат сите оние инвестиции кои имаат своја улога во развојот на општеството и се однесуваат на инфраструктурни вложувања а ги опфаќаат трошоците за набавка на опрема, набавка или изградба на градежни објекти, вложувања во нефинансиски средства за истражување и развој и слично, вложувања кои придонесуваат и водат кон подобра иднина на граѓаните. Поради ваквите карактеристики на овие расходи, по дефиниција сите локални власти како и централните настојуваат овие расходи да бидат доминантни при планирањето на буџетите, но за жал овие расходи се распределуваат во буџетот откако ќе бидат распределени тековните расходи неопходни за функционирање на локалната самоуправа.

Зависно овластувањата кои ги имаат локалните самоуправи и јавните услуги кои ги обезбедуваат зависи и структурата на проектираните расходи на локалната самоуправа и тие претежно се однесуваат на проблематика од областа на комуналната сфера, уличното осветлување, изградба и реконструкција на локалната инфраструктура и сл. Структурата на расходите во голема мерка е зависна од структурата и висината на планираните и остварени приходи и е во тесна врска со истите. Можностите за реализација на утврдените програми за работа имплементирани во буџетот на општината како и задоволување на потребите на граѓаните за решавање на нивните потреби се во пропорционална зависност од остварувањето односно висината и динамиката на остварените вкупни приходи. Во табелата подолу прикажан е видот на програмата, планираните средства за остварување на програмата, реализацијата поделно по програми заклучно со 30.06.2022 како и процентот на остварување. Остварувањето поделно прикажано е во следната табела:

	<i>Програм</i>	<i>Планирано</i>	<i>Осџварено</i>	<i>%</i>
Ао	Совет на општина	28,053,000	6,025,749	21.48
До	Градоначалник	3,532,500	1,607,267	45.50
Ео	Општинска администрација	164,713,176	79,870,789	48.49
ЕА	Општинска администрација капитални р	8,010,000	903,414	
Ф1	Урбанистичко планирање	2,500,000	117,936	4.72
ФА	Уредување на градежно земјиште	164,600,000	46,885,362	28.48
Г1	Поддршка на ЛЕР	3,800,000	1,378,995	36.29
Г2	Поттикнување на развојот на туризмот	6,140,000	829,810	13.51
ГД	Проекти за енергетска ефикасност	1,200,000	0	0.00
Ј3	Јавно осветлување	60,200,000	32,837,264	54.55
Ј4	Јавна чистота	10,875,568	8,958,197	82.37
Ј6	Одрж.и заштита на патишта и улици	2,500,000	257,490	10.30
Ј7	Одржување на паркови и зеленило	9,872,456	3,576,605	36.23
Ј8	Други комунални услуги	5,700,000	1,918,889	33.66
ЈА	Јавно осветлување (кап. Расходи)	9,000,000	107,910	1.20
ЈД	Изградба и реконст. на патишта и улици	12,100,000	321,884	2.66
ЈФ	Изградба на сообраќајна сигнализација	8,250,000	1,006,286	12.20
ЈГ	Изградба на системи за водоснабдување	12,550,000	7,393,344	58.91
ЈИ	Системи за одведување и проч. на отпад	14,500,000	9,393,315	64.78
ЈМ	Паркови и зеленило (кап. Расходи)	1,200,000	0	/
К4	Културни маниф. И творештво	5,590,000	2,987,960	53.45
КА	Култ.маниф. И творештво (кап.расходи)	2,080,000	0	0.00
Ло	Спорт и рекреација	27,200,000	20,208,000	74.29
ЛА	Спорт и рекреација (кап. Расходи)	2,000,000	0	0.00
Н1	Основно образование	27,376,000	20,942,211	76.50
Н2	Средно образование	1,742,000	1,401,288	80.44
НА	Основно образование (кап. Расходи)	6,425,000	720,148	11.21
Р1	Заштита на животна средина	5,880,000	946,114	16.09
Т1	Унапредување на здравствена заштита	5,447,300	1,664,400	
В1	Детски градинки	3,928,000	0	0.00
ВА	Детски градинки (кап. Расходи)	1,690,000	0	
Њо	Противпожарна заштита	30,195,000	10,423,325	34.52
ЊА	Противпожарна заштита (кап.расходи)	2,950,000	487,222	
Ц1	Родова еднаквост	500,000	0	/
	<i>Вкупно</i>	<i>652,300,000</i>	<i>263,171,174</i>	<i>40.35</i>

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Податоците во табелата согласно програмските активности се реален приказ на моменталната состојба на општина Охрид и се во согласност со финансиските капацитети на општината.

Реализација на активностите во програмите во голема мера ќе зависи од степенот на остварување на вкупниот буџет на општината.

Сепак за целосна слика околу успешноста на оваа буџетска година односно остварувањето на програмите и зацртаните активности за буџетската 2022 година, како од финансиски аспект така и од аспект на завршени активности и проекти ќе може да се дискутира со завршната сметка за оваа буџетска година.

Број 08-11800/67

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на годишниот план за вработување на општина Охрид за 2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/162

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), а во врска член 32 од Законот за административни службеници („Сл.весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016, 11/18, 275/19 и 14/20), член 20-а и член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/18, 198/18, 143/19 и 14/20) и Методологијата за планирање на вработувањата во јавниот сектор согласно со начелото за соодветна и правична застапеност, како и формата, содржината и образецот на годишниот план за вработување и извештајот за реализација на годишниот план за вработување, Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Член 1

Се дава согласност на Годишниот План за вработување на Општина Охрид за 2023 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/68**26.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател,****Сашо Донеv,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА
ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА**

СЕ ПРОГЛАСУВА Програмата во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Охрид за 2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/163**26.08.2022 год.****О х р и д****ОПШТИНА ОХРИД****Градоначалник,****Кирил Пецаков,с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14,10/19 и 15/20), Советот на Општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ПРОГРАМА

**ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА**

Според Законот за градежно земјиште (Сл. весник на РСМ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и 275/19), градежното земјиште може да биде во сопственост на РСМ, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, домашни и странски правни и физички лица.

Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста на градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за стекнување на сопственост на градежното земјиште за општина Охрид донесува Советот на Општина Охрид.

Сопственоста на општините им ги овозможува следните права: на градење, користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на градежното земјиште.

Со градежното земјиште на РМ управува Владата на РМ.

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни и физички лица, општините, општините во Градот Скопје и градот Скопје. Правото на користење Владата на РМ може да го пренесе на општините.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.

Градежното земјиште е добро од општ интерес за РСМ, а уредувањето на градежно земјиште е од јавен интерес.

Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено. Изградено градежно земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела.

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изградено комунална инфраструктура.

Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план или урбанистичко планска документација.

Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една, од дел или од повеќе катастарски парцели.

Објект од траен карактер е објект поставен со документација (одобрение) и заведен во јавните книги за недвижности.

Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на градежното земјиште.

Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од комуналната инфраструктура. Прометот со градежното земјиште е слободен.

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, даде на користење (концесија или јавно партнерство), даде под долготраен или краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права.

ПРОГРАМА

1.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

1.1.Општи цели на програмата

Севкупниот социо - економски развој на Општината се обезбедува со донесување на Стратегии за развој и Акциони планови за работа од општ и посебен карактер, базирани на претходно изработени проценка и анализа на заедницата во сите тематски области во кои општината има надлежности.

Со Законот за градежно земјиште дадена е можност на Општината, спроведувањето на Акционите планови за развој најсоодветно да ги реализира согласно потребите од простор за организирана дејност на заедницата, со цел да се постигне одржлив економски пораст, кој носи економска корист и социјална рамнотежа во Општината.

Програмата ги поставува основите за правилно управување со градежното земјиште, со обезбедување услови на заедницата за долгорочен и одржлив социо - економски развој.

1.2. Конкретни цели на програмата

Управувањето на градежното земјиште е условено од потребите на одредени субјекти за реализација на својата дејност, а во согласност со Акционите планови на Општината.

Конкретните програмски определби за управувањето со градежното земјиште се базирани на туризмот како просторно екстензивна дејност која ги диктира потребите од квалитетен простор. Туризмот како дејност е во основата на општиот социоекономски развој на Општина Охрид.

2. ОБЕМ И ПРЕГЛЕД НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ШТО Е ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Согласно Законот за градежно земјиште, управувањето ќе биде спроведено преку следните модалитети на правото на градежно земјиште во сопственост на РСМ: да се отуѓува, да се даде на користење заради давање на концесија или јавно приватно партнерство, да се даде под долготраен закуп, да се даде под краткотраен закуп, да се разменува.

2.1. Детален преглед на градежни парцели групирани по предвидена активност се дадени во табеларните прегледи во Програмата

- Градежни парцели кои се предмет на отуѓување по пат на јавно наддавање

1. Градежни парцели кои се предмет на отуѓување по пат на јавно наддавање													
кат. парцела	урб. документација	Г.П.	услови за градба										сопственост
			површина на градежна парцела	површина на градење	Процент на изграденост	вкупна површина на парцели	коэффициент на користеност	намена на земјиште	намена на земјиште	максимален дозволен процент на заградба	катност	максимална висина на зградениот објект	
			м2	м2	%	м2	К	намена на земјиште	намена на земјиште	%		м	
1219/1КО Долно. Лакочереј вонград	УПВНМ- Индустриска зона Мауцкер, КО Долно Лакочереј вонград, општина Охрид	1.1	2728	644	24%	966	0,4	G2 лесна индустриска	B1, B2, G3, G4, D1, D2	49		15,00	Република Македонија
		1.2	32437	13237	41%	19856	0,6	G2 лесна индустриска	B1, B2, G3, G4, D1, D2	49		15,00	
		1.3	4375	1452	33%	2178	0,5	G2 лесна индустриска	B1, B2, G3, G4, D1, D2	49		15,00	
		1.4	6434	2515	39%	3773	0,6	G2 лесна индустриска	B1, B2, G3, G4, D1, D2	49		15,00	
		1.5	9965	3773	38%	5660	0,6	G2 лесна индустриска	B1, B2, G3, G4, D1, D2	49		15,00	
		1.6	11928	4929	41%	7394	0,6	G2 лесна индустриска	B1, B2, G3, G4, D1, D2	49		15,00	
		1.7	9058	3737	41%	5606	0,6	G2 лесна индустриска	B1, B2, G3, G4, D1, D2	49		15,00	
		1.8	15096	6164	41%	9246	0,6	G2 лесна индустриска	B1, B2, G3, G4, D1, D2	49		15,00	
		1.9	12742	5258	41%	7887	0,6	G2 лесна индустриска	B1, B2, G3, G4, D1, D2	49		15,00	
		1.10	12244	5125	42%	7688	0,6	G2 лесна индустриска	B1, B2, G3, G4, D1, D2	49		15,00	

		1.11	12074	5038	42%	7557	0,6	G2леснаидус грија	B1,B2,G3,G4 .D1,D2	49		15,00	
		1.14	2301	663	29%	995	0,4	G2леснаидус грија	B1,B2,G3,G4 .D1,D2	49		15,00	

Градежни парцели кои се предмет на издавање под долготраен закуп по пат на јавно наддавање

2. Градежни парцели кои се предмет на издавање под долготраен закуп по пат на јавно наднавање												
кат.парцела	урб.документац ија	Г.П.	услови за градба								сопственост	
			површина на градбена парцела	површина на аградење	вкупна повр шина по кат ови	намена на земјиште и градби			катност	максимална висина до венеч		
						класа на намена	компатибилна класа на намена	максимален дозвол ен % на учество на збирот на компатибилните ласи на намени				
			м2	м2	м2				%		м1	
4265/1КО Охрид4	ДУП за УЗ4, блок 4.7, опфат 2	4.7.3	21523	12080	60400	B5 хотелско милекс	B1,B2,B3, B4,B6,B2, B3,D3		40	П+4	17,50	Република Македонија

- Градежни парцели кои се предмет на давање на користење заради давање на концесија или јавно приватно партнерство се: парцели кои се предмет на јавно приватно партнерство од причини што тоа ќе носи придобивка од јавен интерес, што значи особено заштеда на трошоци за општината, повисок стандард на дадени јавни услуги или други јавни погодности

3. Градежни парцели кои се предмет на давање на користење со јавно приватно партнерство													
кат.парцела	урб.документа ција	Г.П.	услови за градба									сопственост	
			површина а градежна рцела	површина аградење	процентна изграденост	вкупна повр шина по кат ови	коэффициен тна искористен ост	намена земјиште и градби			катност		максимална висина до венец
								класа на намена	компатибилна класа на намена	максимален дозвол ен % на учество на збирот на компатибилните ласи на намени			
			м2	м2	%	м2	К			%		м1	
14761/8,14761/2, КО Охрид 3	ДУП за УЗ1 дел од УБ 1.3 опфат 1	1.31	1216	1131		6785		E2 катна гаража			П+5+те	18.00	Република Македонија
5609/16,5609/1, 5602/3,5609/2, 5597/2,5609/3 и др.	АУП за спортски центар	1.02.9	10000	10000		20000		E2 катна гаража			П+1	6.00	Република Македонија и приватни лица и еници

3.МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ШТО Е ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Стратегијата преставува план на акции за остварување на поставените цели.

Промоцијата на градежното земјиште во сопственост на РМ кое ќе биде на располагање на подрачјето на Општина Охрид, ќе биде согласно стратегијата која како средство за исполнување на бизнис целите преку Акционите планови за развој на Општина Охрид ќе овозможи одржлив економски пораст, кој носи економска корист и социјална рамнотежа во општината.

3.1.Дефинирање на целни групи на градежни парцели

Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со дефинирање односно претпоставување на заинтересирани страни за купување/изнајмување на одредени делови на градежно земјиште. Заинтересираните страни се всушност потенцијални купувачи/најмувачи на градежното земјиште и идни инвеститори.

Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе биде понудено, логично е целните групи за одделни локации да биде различно. Согласно тоа идентификувањето на целните групи ќе биде преку спроведените анкети, форуми, консултации со заинтересирани субјекти, претходно изработени процени и анализи на заедницата во сите тематски области во кои општината има надлежности

3.2.Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали

Во зависност од идентификуваните целни групи, односно заинтересираните субјекти, ќе се постават најефикасните маркетинг пристапи за комуницирање односно промовирање на понудата до заинтересираните страни, бидејќи само така ќе се обезбеди испраќање на вистинска, навремена и прецизна информација на вистинска адреса.

3.3.Дефинирање на временска рамка за имплементација на маркетинг стратегијата

Маркетинг стратегијата ќе се врши континуирано се до реализација на Програмата.

4.ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

4.1.Пропишување на условите за наддавање

Се пропишуваат односно се определуваат следниве параметри:

- Висина на депозит за учество
- Определување на интернет страница на која ќе се врши надавањето
- Определување на условите за учество
- Пропишување на други обврски и останати релевантни информации во врска со надавањето

4.2.Надлежности за реализација на Програмата

Надлежност за спроведување на постапките за отуѓување или давање под закуп на градежно земјиште сопственост на РМ, има Комисијата за спроведување на постапките за јавно наддавање која ќе биде формирана од страна на Градоначалникот на Општина

Охрид согласно Законот за градежно земјиште.

5.ПРОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПРИЛИВИ ПО ОСНОВ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА(Приходна страна на Програмата) се додаваат Табела 1 и 2)

Табела 1

Градежни парцели кои се предмет на отуѓување по пат на јавно															
кат.парцела	урб.документац ија	Г.П.	услови за градба											сопственост	
			површина на градежна арцела	површина за аградење	процентна изграденост	вкупна површина на котови	коэффициент на користеност	наменана земјиште и градби			катност	максимална висина на оградење	минимална цена		расход по патката за отуѓување
								наменана	компатибилна	максимален дозволен процент на учество во бирот					
			м2	м2	%	м2	К			%		м1			
1219/IKO Долно.Лакоч ереј во Охрид	УПВНМ- Индустриска зона Мауцкер, КО Долно Лакочереј во Охрид, општина Охрид	1.1	2728	644	24%	966	0,4	G2 лесна и индустрија	B1,B2,G3,G4 .D1,D2	49		15,00	193.688,00	8000,00	PM
		1.2	32437	13237	41%	19856	0,6	G2 лесна и индустрија	B1,B2,G3,G4 .D1,D2	49		15,00	2.303.027,00	8000,00	
		1.3	4375	1452	33%	2178	0,5	G2 лесна и индустрија	B1,B2,G3,G4 .D1,D2	49		15,00	310.625,00	8000,00	
		1.4	6434	2515	39%	3773	0,6	G2 лесна и индустрија	B1,B2,G3,G4 .D1,D2	49		15,00	453.814,00	8000,00	
		1.5	9965	3773	38%	5660	0,6	G2 лесна и индустрија	B1,B2,G3,G4 .D1,D2	49		15,00	707.515,00	8000,00	
		1.6	11928	4929	41%	7394	0,6	G2 лесна и индустрија	B1,B2,G3,G4 .D1,D2	49		15,00	846.888,00	8000,00	
		1.7	9058	3737	41%	5606	0,6	G2 лесна и индустрија	B1,B2,G3,G4 .D1,D2	49		15,00	643.118,00	8000,00	
		1.8	15096	6164	41%	9246	0,6	G2 лесна и индустрија	B1,B2,G3,G4 .D1,D2	49		15,00	1.071.816,00	8000,00	
		1.9	12742	5258	41%	7887	0,6	G2 лесна и индустрија	B1,B2,G3,G4 .D1,D2	49		15,00	904.682,00	8000,00	
		1.10	12244	5125	42%	7688	0,6	G2 лесна и индустрија	B1,B2,G3,G4 .D1,D2	49		15,00	869.324,00	8000,00	
		1.11	12074	5038	42%	7557	0,6	G2 лесна и индустрија	B1,B2,G3,G4 .D1,D2	49		15,00	857.254,00	8000,00	
		1.14	2301	663	29%	995	0,4	G2 лесна и индустрија	B1,B2,G3,G4 .D1,D2	49		15,00	163.371,00	8000,00	
										Вкупно:			9.325.122,00	96.000,00	

Табела 2

Градежни парцели кои се предмет на издавање поддолготраен закуп по пат на јавно наддавање																
кат.парцела	урб.документац ија	Г.П.	услови за градба												сопственос т	
			површина а градежна парцела	површина за аградење	вкупна по вршина по котови	намена на земјиште и градби			катност	максимална висина на до зволена висина на до зволена висина на до	минимална цена на до зволена висина на до	расход по патката за отуѓување				
						намена на земјиште	намена на градба	максимална дозволена висина на до зволена висина на до								
м2	м2	м2					%		м1							
4265/IKO Охрид 4	ДУП за УЗ4, блок 4.7, опфат 2	4.7.3	21523	12080	60400	Б5 хотелски комплекс	Б1,Б2,Б3, Б4,Б6,Б2,Б 3ДЗ	40	П+4	17,50	1.528.133,00	8.000,00	PM			

									Вкупно:	1.528.133,00	8.000,00	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--------------	----------	--

Проценка на финансиските приходи кумулативно за секое населено место одделно, според просечната пазарна цена за м2 градежно земјиште по зони ќе биде определена.

1. ПРОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА (Расходна страна на Програмата)

		Минимален приход	Расход од водена постапка
табела1	Отуѓување по пат на јавно наддавање	9.325.122,00	96.000,00
табела2	Издавање под долготраен закуп по пат на јавно наддавање	1.528.133,00	8.000,00
Вкупно:		10.853.255,00	104.000,00

Финансиските средства потребни за реализација на програмите ги опфаќа проценетите финансиски средства потребни за реализирање на следниве активности:

- Трошоци по основна администрација на постапките за отуѓување
- Трошоци по основна експропријација
- трошоци по основна купување на градежно земјиште од физички и правни лица
- Трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните парцели што ќе бидат предмет на отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште

2. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- Програмата може да се изменува и дополнува на начини по стапка по која и се донесува
- За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општината.

Оваа Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Охрид за 2022 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/69
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВО УЗ 2, ДЕЛ ОД УБ 2.2 – ОПФАТ 3, ОПШТИНА ОХРИД, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2017-2022-КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за донесување детален урбанистички план во УЗ 2, дел од УБ 2.2 – опфат 3, општина Охрид, плански период 2017-2022-конечен предлог план, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/164
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 39 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18, 168/18), член 93 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ 32/2020), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РСМ“ бр.05/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВО УЗ 2, ДЕЛ ОД УБ 2.2 – ОПФАТ 3, ОПШТИНА ОХРИД, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2017-2022 -КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН-

Член 1

Се донесува Детален урбанистички план во УЗ 2, дел од УБ 2.2 – опфат 3, општина Охрид, плански период 2017-2022 – конечен предлог план-.

Член 2

Со овој урбанистички план се опфаќа простор со површина од 1.18 ха.

Просторот на планскиот опфат на Детален урбанистички план во УЗ 2, дел од УБ 2.2 – опфат 3, општина Охрид, плански период 2017 – 2022 – конечен предлог план- е опфат во границите:

- на северо-исток со улицата „Страшо Пинџур“,

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

- на југо-исток со улицата „Јане Сандански“,
- на југо-запад со улицата „Партизанска“ и
- на северо-запад со улицата „Серафим Китаноски“.

Член 3

Прилог на деталниот урбанистички план во УЗ 2, дел од УБ 2.2 – опфат 3, општина Охрид, плански период 2017 – 2022 – конечен предлог план-, изработен од „ТАЈФА АРХИТЕКТИ“ ДООЕЛ, увоз-извоз - Куманово, со технички број 32/17 од Мај 2022 година е:

- Извештај од спроведена повторена јавна анкета и јавна презентација бр. 19-111/12 од 25.03.2022 година.

- Согласно од Министерство за транспорт и врски, (арх.бр. 21-272/4 од 12.08.2022 година).

Член 4

Деталниот урбанистички план во УЗ 2, дел од УБ 2.2-опфат 3, општина Охрид, плански период 2017 - 2022, се заверува со електронски потпис на Претседателот на Советот на општина Охрид.

Член 5

Деталниот урбанистички план во УЗ 2, дел од УБ 2.2 – опфат 3, општина Охрид, плански период 2017 - 2022, се чува, следи и реализира во Секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-10800/70

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ДЕЛ ОД КП.БР.6466/3 КО ОХРИД 4

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште на дел од Кп.бр.6466/3 КО Охрид 4, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/165**26.08.2022 год.****О х р и д****ОПШТИНА ОХРИД****Градоначалник,****Кирил Пецаков,с.р.**

Врз основа на член 7 и 26 од Законот за експропријација (Сл.весник бр.95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и 178/16), член 22 и член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11,09/14,14/14,10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ДЕЛ ОД КП.БР.6466/3 КО ОХРИД 4

Член 1

Се прифаќа иницијативата за експропријација на градежно земјиште на дел од Кп.бр.6466/3 КО Охрид 4 запишана во Имотен лист бр.91188 за реализација на урбанистички план –формирање новопроектирана улица според ДУП за дел од месната заедница Гоце Делчев (Болнички комплекс) Охрид.

Член 2

Надоместокот за експропријација ќе биде определен со заменско земјиште кое претставува дел од Кп.бр.6466/1 КО Охрид 4 запишана во Имотен лист бр.148074, согласно ДУП за дел од месната заедница Гоце Делчев (Болнички комплекс) Охрид.

Член 3

Градежното земјиште опишано во член 1 од оваа Одлука, ќе биде предмет на експропријација согласно Законот за експропријација.

Член 4

Составен дел на оваа Одлука се :

- Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени, нумерички податоци за реализација на дел од урбанистичкиот план за дел од месната заедница „Гоце Делчев,, реализација на новопроектирана улица од дел од Кп.бр.6466/3 , во КО Охрид 4.
- Извод од ДУП за дел од месната заедница Гоце Делчев (Болнички комплекс) Охрид бр.20-47/2 од 28.01.2021 год.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/71**26.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донеv,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК И РЕГУЛИРАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕКОПИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ВО ПАТНА МРЕЖА, КАКО И ЗА ПРЕКУМЕРНО КОРИСТЕЊЕ НА ИСТАТА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за утврдување на надоместок и регулирање на постапката за одобрување на прекопи за поставување на инсталации во патна мрежа, како и за прекумерно користење на истата, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/166
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.05/02) и член 18 од Статутот на Општина Охрид („Сл. гласник на Општина Охрид“ бр. 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 15/20), а во врска со член 55 став 1 точка 4в од Законот за јавни патишта („Сл. весник на РМ“ бр. 84/08; 52/09; 114/09; 124/10; 23/11; 53/11; 44/12; 168/12; 163/13; 187/13; 39/14; 42/14, 166/14, 44/15; 116/15; 150/15; 31/16; 71/16 и 163/16), како и со член 14 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Сл. весник на РМ“ бр.169/15; 226/15; 55/16; 11/18; 83/18; 191/18; 98/19 и 302/20), Советот на Општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК И РЕГУЛИРАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕКОПИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ВО ПАТНА МРЕЖА, КАКО И ЗА ПРЕКУМЕРНО КОРИСТЕЊЕ НА ИСТАТА

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува висината на надоместокот и се регулира постапката за поставување, реконструкција и за поправка на инсталациите во трупот на патот, патниот и заштитниот појас на патната мрежа, како и за прекумерното користење на истата, а кои се во надлежност на Општина Охрид.

надоместок за прекоп

Член 2

Секторот за Урбанизам при Општина Охрид со издавањето одобрение за градење или решение за поставување на инфраструктурните мрежи го задолжува инвеститорот -

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

подносителот на барањето, пред започнувањето на работите за изведување на трасите за водоводна, атмосферска и на фекална канализација, електрична, телефонска, кабелска и друг вид инсталација, за кои е потребно реализирање на прекопи на улица или на тротоар, да побара и да добие дозвола - одобрение за вршење прекопи, од Општина Охрид, од Секторот за комунални дејности сообраќај и улици, согласно член 14 од ЗБПС.

Член 3

Постапката за одобрување на изведувањето на прекопи на улиците кои што се во надлежност на Општина Охрид е следна:

- поднесување барање од инвеститорот/барателот, кое ќе содржи:
 1. адреса на изведување на прекопот и контакт податоци
 2. скица/цртеж, со информации за должината и типот на трасата
 3. одобрение/решение од Општината или согласност од ЈП за изведување на работите
 4. предмер пресметка и технички опис на градежно земјените работи за изведување на прекопот и враќање на истиот во првобитна состојба.
 5. сообраќаен проект за временна измена на режимот на сообраќај за време на изведување на работите, согласно Закон, во 4 примероци.
- Општина Охрид го разгледува барањето и донесува одлука дали ќе продолжи постапката или ќе го одбие барањето поради значајно оштетување на патот или загрозување на безбедноста на сообраќајот
- Општина Охрид доставува барање до МВР Охрид, со прилог сообраќајни проекти за времен режим на сообраќај, за добивање на Согласност
- Врз основа на добиена Согласност од МВР, Градоначалникот издава Одобрение за времен режим на сообраќај, кое заедно со соодветна фактура изработена согласно член5 од оваа Одлука, се доставуваат до барателот
- барателот и Секторот за комунални дејности сообраќај и улици потпишуваат Договор за условите, динамиката и роковите под кои ќе се изведува прекопот
- после извршената уплата на фактурата и склучен Договор, Градоначалникот издава Одобрение за прекоп
- барателот ја известува Општина Охрид и МВР за почеток на прекопот

За се што не е регулирано со оваа Одлука, соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.

Член 4

По завршувањето на градежните работи, поставување, реконструкција и поправка на инсталациите во трупот на патот и на патниот појас на улиците и тротоарите кои што се во надлежност на Општина Охрид, инвеститорот - барателот е должен јавната површина каде што се вршени градежните работи да ја врати во првобитната состојба.

За условите под кои ќе се изведува прекопот, пред издавањето на Одобрение од страна на Градоначалникот, барателот склучува Договор со Секторот за комунални дејности сообраќај и улици.

Член 5

Надоместокот за трајно оштетување при поставување и реконструкција на инсталациите на патната мрежа која што е во надлежност на Општина Охрид, зависи како од типот на површината и од должината на трасата.

Надоместок за трајно оштетување на патната мрежа за:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. 1 патна мрежа, асфалт - попречен прекоп | 6.000 денари по метар должен |
| 1. 2 патна мрежа, асфалт - подолжен прекоп | 3.000 денари по метар должен |
| 2. патна мрежа, со камени или со бехатон плочки | 3.000 денари по метар должен |
| 3. патна мрежа, семјен пат, макадам | 500 денари по метар должен |
| 4. попречен прекоп, премин со дупчење | 6.000 денари |
| 5. поставување на ормарче | 3.000 денари |

Од надоместокот за трајно оштетување на патната мрежа се ослободени Јавните Претпријатија основани од Општина Охрид, а кој се однесува за санирање на дефекти и проширување на инфраструктурната мрежа.

Член 6

За одобрување на прекопи на патната мрежа која што е во надлежност на Општината, а по барање на операторите (за приклучок на водоводна, атмосферска и на фекална канализација, електрична, телефонска, кабелска и друг вид инсталација), само за **итни интервентни работи се склучува годишен договор** за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу Општина Охрид и подносителот на барањето, операторот.

По склучувањето на годишниот договор за регулирање на меѓусебните права и обврски меѓу Општина Охрид и подносителот на барањето, тој е должен веднаш, а најкасно следниот работен ден да достави известување до Општина Охрид за настанатата итна интервенција. Во известувањето треба да бидат опишани работите што биле извршени, со параметри врз основа на кои ќе се изготви пресметка, фактура по која барателот ќе уплати.

надоместок за прекумерно користење на пат

Член 7

За прекумерно користење на јавен пат или дел од него, се плаќа надоместок кој се утврдува врз основа на носивоста на моторните возила, на дневна основа.

Надоместокот за бруто тежина на моторните возила над 7,5 тона изнесува 600,00 денари по возило, а за истото барателот доставува и копија од сообраќајните дозволи на возилата.

Член 8

Постапката за одобрување на прекопи на улици кои што се во надлежност на Општина Охрид, како и за прекумерното користење на пат и контролата на нивната реализација ќе ги спроведува Секторот за комунални дејности, сообраќај и улици при Општина Охрид.

Во зависност од видот и обемот на прекопот, при склучување на Договорот, Општина Охрид може да побара од барателот Банкарска гаранција за квалитетно извршување на

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

работите, во висина на вредноста на изведување на градежно земјените работи (согласно член3, став 1 точка бр.4 од оваа Одлука).

Член 9

Оваа Одлука ќе се применува и за сите започнати постапки за кои не е издадено Одобрение за прекоп и кои што се во тек на денот на неговото стапување во сила.

Член 10

Со стапување во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување на надоместок за поставување на инсталации на патот, патниот и заштитниот појас, прекумерно користење на патот и вонреден превоз, број 08-10300/4 од 11.07.2016 година.

Член 11

Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Охрид“.

Број 08-11800/72
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛКУ ОД 20 УЧЕНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА ОХРИД

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во основните училишта во општина Охрид, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/167
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 53 од Законот за основното образование („Сл.весник на РМ“ бр.161/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО
ПОМАЛКУ ОД 20 УЧЕНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за формирање чисти паралелки од 1-во до 9-то одделение со помалку од 20 ученици за учебната 2022/2023 година во следните училишта:

1. ООУ „Григор Прличев“ - Централно

5-то 1 одд.	1 пар.	13 ученици
5-то 3 одд.	1 пар.	18 ученици
5-то 5 одд.	1 пар.	14 ученици

ПУ Рача

1-во 6 одд.	1 пар.	8 ученици
2-ро 6 одд.	1 пар.	9 ученици
3-то 6 одд.	1 пар.	12 ученици
4-то 6 одд.	1 пар.	6 ученици
5-то 6 одд.	1 пар.	14 ученици
6-то 6 одд.	1 пар.	2 ученици
7-мо 6 одд.	1 пар.	17 ученици
8-мо 6 одд.	1 пар.	5 ученици
9-то 6 одд.	1 пар.	16 ученици

2. ООУ „Св.Климент Охридски“ – Охрид

Централно

2-ро Б одд.	1 пар.	19 ученици
4-то В одд.	1 пар.	17 ученици
5-то Б одд.	1 пар.	18 ученици
8-мо А одд.	1 пар.	17 ученици
8-мо Б одд.	1 пар.	16 ученици
9-то А одд.	1 пар.	12 ученици
9-то Б одд.	1 пар.	16 ученици

ПУ Далјан

1-во Д одд.	1 пар.	6 ученици
2-ро Д одд.	1 пар.	4 ученици
3-то Д одд.	1 пар.	5 ученици
4-то Д одд.	1 пар.	6 ученици
5-то Д одд.	1 пар.	10 ученици

3. ООУ „Братство-единство“ – Охрид**Македонски јазик**

1-во одд.	4 пар.	47 ученици
2-ро одд.	3 пар.	36 ученици
3-то одд.	4 пар.	43 ученици
4-то одд.	4 пар.	46 ученици
5-то одд.	3 пар.	38 ученици
6-то одд.	3 пар.	46 ученици
7-мо одд.	4 пар.	63 ученици
8-мо одд.	4 пар.	55 ученици
9-то одд.	4 пар.	44 ученици

Турски јазик

1-во одд.	1 пар.	16 ученици
2-ро одд.	1 пар.	16 ученици
3-то одд.	2 пар.	24 ученици
4-то одд.	1 пар.	18 ученици
5-то одд.	1 пар.	11 ученици
6-то одд.	1 пар.	18 ученици
7-мо одд.	2 пар.	16 ученици
8-мо одд.	1 пар.	19 ученици
9-то одд.	1 пар.	13 ученици

Албански јазик

1-во одд.	2 пар.	26 ученици
2-ро одд.	2 пар.	17 ученици
3-то одд.	2 пар.	30 ученици
4-то одд.	2 пар.	31 ученици
5-то одд.	2 пар.	27 ученици
6-то одд.	2 пар.	22 ученици
7-мо одд.	2 пар.	28 ученици
8-мо одд.	2 пар.	27 ученици
9-то одд.	2 пар.	32 ученици

4. ООУ „Кочо Рацин“ - Охрид*e-mail: sovet@ohrid.gov.mk*

Централно

1-во одд.	2 пар.	36 ученици
2-ро одд.	2 пар.	31 ученици
5-то одд.	2 пар.	31 ученици
6-то одд.	1 пар.	18 ученици
7-мо одд.	2 пар.	27 ученици
8-мо одд.	2 пар.	36 ученици
9-то одд.	2 пар.	33 ученици

ПУ Долно Лакочереј

1-во одд.	1 пар.	12 ученици
2-ро одд.	1 пар.	13 ученици
3-то одд.	1 пар.	9 ученици
4-то одд.	1 пар.	9 ученици
5-то одд.	1 пар.	7 ученици
6-то одд.	1 пар.	7 ученици
7-мо одд.	1 пар.	15 ученици
8-мо одд.	1 пар.	11 ученици
9-то одд.	1 пар.	12 ученици

5. ООУ „Св.Наум Охридски“ –с.Пештани

1-во одд.	1 пар.	9 ученици
2-ро одд.	1 пар.	11 ученици
3-то одд.	1 пар.	5 ученици
4-то одд.	1 пар.	8 ученици
5-то одд.	1 пар.	5 ученици
6-то одд.	2 пар.	16 ученици
7-мо одд.	2 пар.	21 ученици
8-мо одд.	1 пар.	17 ученици
9-то одд.	2 пар.	23 ученици

ПУ Елшани

3-то одд.	1 пар.	10 ученици
-----------	--------	------------

6. ООУ „Живко Чинго“ - с.Велгошти

1-во одд.	2 пар.	25 ученици
2-ро одд.	2 пар.	29 ученици
3-то одд.	2 пар.	23 ученици
4-то одд.	2 пар.	23 ученици

5-то одд.	2 пар.	26 ученици
6-то одд.	2 пар.	27 ученици
7-мо одд.	2 пар.	25 ученици
8-мо одд.	2 пар.	32 ученици
9-то одд.	2 пар.	24 ученици

7. ООУ „Ванчо Николески“ с.Лескоец

1-во одд.	2 пар.	23 ученици
2-ро одд.	2 пар.	23 ученици
3-то одд.	2 пар.	23 ученици
4-то одд.	2 пар.	19 ученици
5-то одд.	2 пар.	26 ученици
6-то одд.	2 пар.	27 ученици
7-мо одд.	2 пар.	24 ученици
8-мо одд.	2 пар.	29 ученици
9-то одд.	2 пар.	36 ученици

ПУ Косел

6-то одд.	1 пар.	4 ученици
7-мо одд.	1 пар.	5 ученици
8-мо одд.	1 пар.	1 ученици
9-то одд.	1 пар.	1 ученици

ПУ Куратица

7-мо одд.	1 пар.	1 ученици
9-то одд.	1 пар.	1 ученици

8. ООУ „Христо Узунов“

6-то 1 одд.	1 пар.	13 ученици
6-то 3 одд.	1 пар.	15 ученици
6-то 5 одд.	1 пар.	16 ученици

Член 2

Како комбинирани паралелки со помалку од 20 ученици од 1-во до 9-то одделение во учебната 2022/2023 година ќе работат следните:

1. ООУ „Св.Наум Охридски“ с.Пештани

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

ПУ Елшани

1-во и 3-то одд.	1 пар.	9 ученици
4-то и 5-то одд.	1 пар.	14 ученици

ПУ Коњско

1-во, 2-ро и 3-то одд.	1 пар.	9 ученици
4-то и 5-то одд.	1 пар.	9 ученици

ПУ Трпејца

1-во, 2-ро, 3-то и 4-то и 5-то одд.	1 пар.	2 ученици
-------------------------------------	--------	-----------

2. ООУ „Ванчо Николески“ с.Лескоец**ПУ Косел**

1-во, 2-ро и 3-то одд.	1 пар.	9 ученици
4-то и 5-то одд.	1 пар.	9 ученици

ПУ Куратица

1-во, 2-ро, 4-то и 5-то одд.	1 пар.	7 ученици
------------------------------	--------	-----------

ПУ Ливоишта

1-во и 3-то одд.	1 пар.	2 ученици
------------------	--------	-----------

1. ООУ „Св.Климент Охридски“ - Охрид**ПОУ Св. Еразмо (косна)**

Од 1 до 5	1 пар.	1-6 ученици
6 - 8 одд.	1 пар.	1-6 ученици
7 – 9 одд.	1 пар.	1-6 ученици

Бројот на ученици во ПОУ Св.Еразмо – Коснозглобна болница е променлив во текот на годината и не може да се предвиди точниот број.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/73**26.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донеv***e-mail: sovet@ohrid.gov.mk*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛКУ ОД 25 УЧЕНИЦИ ВО ОСУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОСУ „Св.Климент Охридски“ - Охрид, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/168
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 28 од Законот за средното образование („Сл.весник на РМ“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛКУ ОД 25 УЧЕНИЦИ ВО ОСУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за формирање паралелки со помал број на ученици од законскиот минимум, односно со помалку од 25 ученици за учебната 2022/2023 година во ОСУ „Св.Климент Охридски“ - Охрид и тоа:

1. ОСУ „Св.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – Охрид

I – 1	14 ученици	III – 1	21 ученици
I – 2	14 ученици	III – 2	24 ученици
I – 3	15 ученици	III – 3	24 ученици
I – 4	14 ученици	III – 4	20 ученици

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

I – 5	15 ученици
I – 6	15 ученици
I – 7	15 ученици
I – 8	14 ученици

III – 5	18 ученици
III – 6	23 ученици
III – 7	20 ученици
III – 8	20 ученици

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/74

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛКУ ОД 25 УЧЕНИЦИ ВО СОСУ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - ОХРИД

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во СОСУ „Св.Кирил и Методиј“ - Охрид, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/169

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 28 од Законот за средното образование („Сл.весник на РМ“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛКУ ОД 25 УЧЕНИЦИ ВО СОСУ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - ОХРИД

Член 1

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за формирање паралелки со помал број на ученици од законскиот минимум, односно со помалку од 25 ученици за учебната 2022/2023 година во СОСУ „Св.Кирил и Методиј“ - Охрид и тоа:

1. СОСУ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - Охрид

I-1	17 ученици	Економски техничар
I-2	17 ученици	Економски техничар
III-1	16 ученици	Економски техничар
III-2	16 ученици	Економски техничар
III-3	14 ученици	Економски техничар
III-4	15 ученици	Економски техничар
IV-1	16 ученици	Економски техничар
IV-2	15 ученици	Економски техничар
IV-3	13 ученици	Економски техничар
IV-4	13 ученици	Економски техничар

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/75
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛКУ ОД 25 УЧЕНИЦИ ВО ОЕМУЦ „СВ.НАУМ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ - Охрид, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/170
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 28 од Законот за средното образование („Сл.весник на РМ“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и 229/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛКУ ОД 25 УЧЕНИЦИ ВО ОЕМУЦ „СВ.НАУМ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за формирање паралелки со помал број на ученици од законскиот минимум, односно со помалку од 25 ученици за учебната 2022/2023 година во ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ - Охрид и тоа:

1. ОЕМУЦ „Св.НАУМ ОХРИДСКИ“ – Охрид

За паралелки од ПРВА година:

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА

I-1 23 ученици Електротехничар-енергетичар

I-2 20 ученици Електротехничар за електроника и телекомуникации

I-5 23 ученици Техничар за индустриска мехатроника

За паралелки од ВТОРА година:

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА

II-1 24 ученици Електротехничар-енергетичар

II-2 14 ученици Електротехничар за електроника и телекомуникации

II-5 19 ученици Техничар за индустриска мехатроника

За паралелки од ТРЕТА година:

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА

III-1 19 ученици Електротехничар-енергетичар

III-2 15 ученици Електротехничар за електроника и телекомуникации

III-5 17 ученици Техничар за индустриска мехатроника

За паралелки од ЧЕТВРТА година:

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА

IV-1 16 ученици Електротехничар-енергетичар

IV-2 14 ученици Електротехничар за електроника и телекомуникации

IV-5 18 ученици Техничар за индустриска мехатроника

За паралелки од ПРВА година:

МАШИНСКА СТРУКА

I-б 19 ученици Техничар за производно машинство

За паралелки од ВТОРА година:

МАШИНСКА СТРУКА

II-а 18 ученици Машински техничар за моторни возила/Машински техничар

II-б 23 ученици Техничар за производно машинство/Техничар за компјутерско управување

За паралелки од ТРЕТА година:

МАШИНСКА СТРУКА

III-а 18 ученици Машински техничар за моторни возила/Машински техничар

III-б 22 ученици Техничар за производно машинство/Техничар за компјутерско управување

За паралелки од ЧЕТВРТА година:

МАШИНСКА СТРУКА

IV-а 24 ученици Машински техничар за моторни возила/Машински техничар

IV-б 21 ученик Техничар за производно машинство/Техничар за компјутерско управување

СООБРАЌАЈНА СТРУКА

I-с 23 ученици Техничар за патен сообраќај

III-с 24 ученици Техничар за патен сообраќај

ЛИЧНИ УСЛУГИ

I-к 22 ученици Техничар за козметичка нега и убавина

II-к 15 ученици Техничар за козметичка нега и убавина

IV-к 24 ученици Техничар за козметичка нега и убавина

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/76

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И ДРУГИ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ООУ „СВ НАУМ ОХРИДСКИ“ С.ПЕШТАНИ - ОХРИД

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Св Наум Охридски“ с.Пештани - Охрид, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/171

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од Основните училишта бр.19-2250/1 од 05.03.2013 година, член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И ДРУГИ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ООУ „СВ НАУМ ОХРИДСКИ“ ПЕШТАНИ – ОХРИД

Член 1

Се дава позитивно мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Св Наум Охридски“ Пештани - Охрид.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/77

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И ДРУГИ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ВО
УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ООУ „БРАТСТВО ЕДИНСТВО“ ОХРИД**

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Братство Единство“ Охрид, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/172**26.08.2022 год.****О х р и д****ОПШТИНА ОХРИД****Градоначалник,****Кирил Пецаков,с.р.**

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од Основните училишта бр.19-2250/1 од 05.03.2013 година, член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И
ДРУГИ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ООУ „БРАТСТВО ЕДИНСТВО“ ОХРИД**

Член 1

Се дава позитивно мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Братство Единство“ Охрид.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/78**26.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донеv,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И ДРУГИ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ВО
УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ С. ЛЕСКОЕЦ**

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Ванчо Николески“ с. Лескоец, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/173

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од Основните училишта бр.19-2250/1 од 05.03.2013 година, член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И
ДРУГИ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ С. ЛЕСКОЕЦ**

Член 1

Се дава позитивно мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Ванчо Николески“ с. Лескоец.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/79

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗА К Л У Ч О К

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И ДРУГИ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ВО
УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ООУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ОХРИД**

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Григор Прличев“ Охрид, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/174**26.08.2022 год.****О х р и д****ОПШТИНА ОХРИД****Градоначалник,****Кирил Пецаков,с.р.**

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од Основните училишта бр.19-2250/1 од 05.03.2013 година, член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И
ДРУГИ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ООУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ОХРИД**

Член 1

Се дава позитивно мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Григор Прличев“ Охрид.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/80**26.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донеv,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И ДРУГИ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ООУ „ЖИВКО ЧИНГО“ С. ВЕЛГОШТИ

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Живко Чинго“ с. Велгошти, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/175

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од Основните училишта бр.19-2250/1 од 05.03.2013 година, член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И ДРУГИ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ООУ „ЖИВКО ЧИНГО“ С. ВЕЛГОШТИ

Член 1

Се дава позитивно мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Живко Чинго“ с. Велгошти.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/81

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донев,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И ДРУГИ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ВО
УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ООУ „КОЧО РАЦИН“ ОХРИД**

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Кочо Рацин“ Охрид, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/176

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од Основните училишта бр.19-2250/1 од 05.03.2013 година, член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И
ДРУГИ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ООУ „КОЧО РАЦИН“ ОХРИД**

Член 1

Се дава позитивно мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Кочо Рацин“ Охрид.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/82

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И ДРУГИ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ООУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОХРИД

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Св. Климент Охридски“ Охрид, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/177**26.08.2022 год.****О х р и д****ОПШТИНА ОХРИД****Градоначалник,****Кирил Пецаков,с.р.**

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од Основните училишта бр.19-2250/1 од 05.03.2013 година, член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И ДРУГИ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ООУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОХРИД

Член 1

Се дава позитивно мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Св. Климент Охридски“ Охрид.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/83**26.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донеv,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И ДРУГИ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ВО
УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ООУ „ХРИСТО УЗУНОВ“ ОХРИД

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Христо Узунов“ Охрид, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/178
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од Основните училишта бр.19-2250/1 од 05.03.2013 година, член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И
ДРУГИ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ООУ „ХРИСТО УЗУНОВ“ ОХРИД

Член 1

Се дава позитивно мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2022/2023 година на ООУ „Христо Узунов“ Охрид.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/84
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ОМУ „МЕТОДИ ПАТЧЕВ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОМУ „Методи Патчев“ - Охрид за учебната 2021/2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/179

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ООМУ „МЕТОДИ ПАТЧЕВ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ООМУ „Методи Патчев“ - Охрид за учебната 2021/2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/85

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ООУ „БРАТСТВО - ЕДИНСТВО“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ООУ „Братство - единство“ - Охрид за учебната 2021/2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/180
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И
МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ООУ „БРАТСТВО - ЕДИНСТВО“ ОХРИД ЗА
УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ООУ „Братство - единство“ - Охрид за учебната 2021/2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/86
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗА К Л У Ч О К
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“
С.ЛЕСКОЕЦ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ООУ „Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2021/2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/181

ОПШТИНА ОХРИД

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

26.08.2022 год.
О х р и д

Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО -
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ С.ЛЕСКОЕЦ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ООУ „Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2021/2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/87
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ООУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ -
ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ООУ „Григор Прличев“ - Охрид за учебната 2021/2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/182
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков ,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И
МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ООУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД ЗА
УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работата и материјално-финансиското работење на ООУ „Григор Прличев“ - Охрид за учебната 2021/2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/88
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ООУ „ЖИВКО ЧИНГО“
С.ВЕЛГОШТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ООУ „Живко Чинго“ с.Велгошти за учебната 2021/2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/183
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И
МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ООУ „ЖИВКО ЧИНГО“ С. ВЕЛГОШТИ ЗА
УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА**

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ООУ „Живко Чинго“ с. Велгошти за учебната 2021/2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/89
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ООУ „КОЧО РАЦИН“ -
ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА**

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ООУ „Кочо Рацин“ - Охрид за учебната 2021/2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/184
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И
МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ООУ „КОЧО РАЦИН“ - ОХРИД
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА**

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работата и материјално-финансиското работење на ООУ „Кочо Рацин“ - Охрид за учебната 2021/2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/90**26.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донеv,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ООУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ООУ „Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2021/ 2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/185**26.08.2022 год.****О х р и д****ОПШТИНА ОХРИД****Градоначалник,****Кирил Пецаков,с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ООУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работата и материјално-финансиското работење на ООУ „Св. Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2021/2022 година.

Член 2

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/91
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ООУ„СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ С.ПЕШТАНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ООУ„Св. Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2021/2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/186
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ООУ„СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ С. ПЕШТАНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ООУ„Св.Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2021/2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/92

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

26.08.2022 год.
О х р и д

Претседател
Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ООУ „ХРИСТО УЗУНОВ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ООУ „Христо Узунов“ - Охрид за учебната 2021/2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/187
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ООУ „ХРИСТО УЗУНОВ“- ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работата и материјално-финансиското работење на ООУ „Христо Узунов“ - Охрид за учебната 2021/2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/93
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ОСУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОСУ „Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2021/2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/188

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ОСУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ОСУ „Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2021/2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/94

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА СОСУ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на СОСУ „Св.Кирил и Методиј“ - Охрид за учебната 2021/2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/189

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА СОСУ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на СОСУ „Св.Кирил и Методиј“ - Охрид за учебната 2021/2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/95

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ОЕМУЦ „СВ.НАУМ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ - Охрид за учебната 2021/2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/190
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА И МАТЕРИЈАЛНО -
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ОЕМУЦ„СВ.НАУМ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД
ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ - Охрид за учебната 2021/2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/96
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА
РАБОТА НА ООМУ„МЕТОДИ ПАТЧЕВ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на ООМУ„Методи Патчев“ - Охрид за учебната 2022/2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/191
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и член 35 од Законот за основното образование („Сл.весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
ООМУ „МЕТОДИ ПАТЧЕВ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишната програма за работа на ООМУ „Методи Патчев“ - Охрид за учебната 2022/2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/97
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА
РАБОТА НА ООУ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Братство-единство“ - Охрид за учебната 2022/2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/192
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и член 35 од Законот за основното образование („Сл.весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
ООУ „БРАТСТВО - ЕДИНСТВО“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишната програма за работа на ООУ „Братство - единство“ - Охрид за учебната 2022/2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/98
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗА К Л У Ч О К
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА
РАБОТА НА ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ С.ЛЕСКОЕЦ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2022/2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/193
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и член 35 од Законот за основното образование („Сл.весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ С. ЛЕСКОЕЦ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишната програма за работа на ООУ „Ванчо Николески“ с. Лескоец за учебната 2022/2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/99
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА
РАБОТА НА ООУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Григор Прличев“ - Охрид за учебната 2022/2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/194
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл. гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и член 35 од Законот за основното образование („Сл.весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
ООУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишната програма за работа на ООУ „Григор Приличев“ - Охрид за учебната 2022/2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/100**26.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донеv,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ООУ „ЖИВКО ЧИНГО“ С.ВЕЛГОШТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Живко Чинго“ с.Велгошти за учебната 2022/2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/195**26.08.2022 год.****О х р и д****ОПШТИНА ОХРИД****Градоначалник,****Кирил Пецаков**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и член 35 од Законот за основното образование („Сл.весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ООУ „ЖИВКО ЧИНГО“ С.ВЕЛГОШТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишната програма за работа на ООУ „Живко Чинго“ с.Велгошти за учебната 2022/2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/101**26.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донеv,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ООУ „КОЧО РАЦИН“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Кочо Рацин“ - Охрид за учебната 2022/2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/196**26.08.2022 год.****О х р и д****ОПШТИНА ОХРИД****Градоначалник,****Кирил Пецаков ,с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл. гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и член 35 од Законот за основното образование („Сл.весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ООУ „КОЧО РАЦИН“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишната програма за работа на ООУ „Кочо Рацин“ - Охрид за учебната 2022/2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/102
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ООУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2022/2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/197
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл. гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и член 35 од Законот за основното образование („Сл.весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ООУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишната програма за работа на ООУ „Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2022/2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/103
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ООУ „СВ.НАУМ ОХРИДСКИ“ С.ПЕШТАНИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Св.Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2022/2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/198
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и член 35 од Законот за основното образование („Сл.весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ООУ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ С.ПЕШТАНИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишната програма за работа на ООУ „Св.Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2022/2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/104
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ООУ „ХРИСТО УЗУНОВ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Христо Узунов“ - Охрид за учебната 2022/2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/199
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл. гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и член 35 од Законот за основното образование („Сл.весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ООУ „ХРИСТО УЗУНОВ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишната програма за работа на ООУ „Христо Узунов“ - Охрид за учебната 2022/2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/105
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОСУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на ОСУ „Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2022/2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/200
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и член 89 а од Законот за средното образование („Сл.весник на РМ“ бр.44/95, 24/96, 35/97, 29/02, 40/03, 67/04, 113/05, 35/06, 49/07, 92/08, 33/10, 116/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
ОСУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишната програма за работа на ОСУ „Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2022/2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/106
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА
РАБОТА НА СОСУ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на СОСУ „Св.Кирил и Методиј“ - Охрид за учебната 2022/2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/201
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и член 89 а од Законот за средното образование („Сл.весник на РМ“ бр.44/95, 24/96, 35/97, 29/02, 40/03, 67/04, 113/05, 35/06, 49/07, 92/08, 33/10, 116/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
СОСУ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишната програма за работа на СОСУ „Св.Кирил и Методиј“ - Охрид за учебната 2022/2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/107
26.08.2022год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА
РАБОТА НА ОЕМУЦ „СВ.НАУМ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ - Охрид за учебната 2022/2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/202
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и член 89 а од Законот за средното образование („Сл.весник на РМ“ бр.44/95, 24/96, 35/97, 29/02, 40/03, 67/04, 113/05, 35/06, 49/07, 92/08, 33/10, 116/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
ОЕМУЦ „СВ.НАУМ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишната програма за работа на ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ - Охрид за учебната 2022/2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/108
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗА К Л У Ч О К
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА
РАБОТА НА ОЈУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ - ОХРИД ЗА 2022/2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на годишната програма за работа на ОЈУ „Кузман Шапкарев“ - Охрид за 2022/2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/203
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и член 9 став 1 алинеја 3 од Законот за отворени граѓански универзитети за доживотно учење („Сл.весник на РМ“ бр.36/11, 41/14, 145/15, 55/16 и 64/18), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
ОЈУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ - ОХРИД ЗА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишната програма за работа на ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Кузман Шапкарев“ - Охрид за 2022/2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/109
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗА К Л У Ч О К
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНЕТЕ НА
ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ООУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- ОХРИД ЗА 2022
ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на измените на годишниот план за вработување во ООУ „Св. Климент Охридски“- Охрид за 2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/204
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 84 од Законот за основното образование („Сл. Весник на РСМ“ бр. 16/19), член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.Весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНИТЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ООУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност на Измените на Годишниот план за вработување во ООУ „Св. Климент Охридски“ - Охрид за 2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/110

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗА К Л У Ч О К

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ООМУ „МЕТОДИ ПАТЧЕ“- ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на годишниот план за вработување во ООМУ „Методи Патче“- Охрид за 2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/205

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 84 од Законот за основното образование („Сл. Весник на РСМ“ бр. 16/19), член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.Весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
ВО ООМУ „МЕТОДИ ПАТЧЕ“- ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во ООМУ „Методи Патче“- Охрид за 2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/111
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ВО ООУ „БРАТСТВО ЕДИНСТВО“- ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Братство Единство“- Охрид за 2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/206
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 84 од Законот за основното образование („Сл. Весник на РСМ“ бр. 16/19), член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.Весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
ВО ООУ „БРАТСТВО ЕДИНСТВО“- ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Братство Единиство“ - Охрид за 2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/112**26.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донеv,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ ЛЕСКОЕЦ ЗА 2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Ванчо Николески“ Лескоец за 2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/207**26.08.2022 год.****О х р и д****ОПШТИНА ОХРИД****Градоначалник,****Кирил Пецаков,с.р.**

Врз основа на член 84 од Законот за основното образование („Сл. Весник на РСМ“ бр. 16/19), член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.Весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ ЛЕСКОЕЦ ЗА 2023 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Ванчо Николески“ - Лескоец за 2023 година.

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/113**26.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донов,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ООУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на годишниот план за вработување на ООУ „Григор Прличев“ - Охрид за 2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/208**26.08.2022 год.****О х р и д****ОПШТИНА ОХРИД****Градоначалник,****Кирил Пецаков,с.р.**

Врз основа на член 84 од Законот за основното образование („Сл. Весник на РСМ“ бр.161/19 и 229/2020), член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.Весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18, 143/19 и 14/2020), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НА ООУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА**

Член

Се дава согласност на годишниот план за вработување на ООУ „Григор Прличев“ - Охрид за 2023 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/114
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ООУ „ЖИВКО ЧИНГО“ С. ВЕЛГОШТИ ЗА 2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Живко Чинго“ с. Велгошти за 2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/209
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 84 од Законот за основното образование („Сл. Весник на РСМ“ бр. 16/19), член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.Весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
ВО ООУ „ЖИВКО ЧИНГО“ С. ВЕЛГОШТИ ЗА 2023 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Живко Чинго“с. Велгошти за 2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/115
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ООУ „КОЧО РАЦИН“- ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Кочо Рацин“- Охрид за 2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/210
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 84 од Законот за основното образование („Сл. Весник на РСМ“ бр. 16/19), член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.Весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ООУ „КОЧО РАЦИН“- ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Кочо Рацин“ - Охрид за 2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/116
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ООУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Св. Климент Охридски“- Охрид за 2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/211

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков ,с.р.

Врз основа на член 84 од Законот за основното образование („Сл. Весник на РСМ“ бр. 16/19), член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.Весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ООУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Св. Климент Охридски“ - Охрид за 2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/117

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ООУ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ С. ПЕШТАНИ - ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Св. Наум Охридски“ с. Пештани - Охрид за 2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/212

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 84 од Законот за основното образование („Сл. Весник на РСМ“ бр. 16/19), член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.Весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
ВО ООУ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ С. ПЕШТАНИ - ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА**

Член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Св. Наум Охридски“ с. Пештани - Охрид за 2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/118

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ВО ООУ „ХРИСТО УЗУНОВ“- ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА**

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Христо Узунов“- Охрид за 2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/213

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 84 од Законот за основното образование („Сл. Весник на РСМ“ бр. 16/19), член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.Весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14,10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
ВО ООУ „ХРИСТО УЗУНОВ“- ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Христо Узунов“ - Охрид за 2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/119
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКИТЕ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ
ЈП „ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ“ ОХРИД БРОЈ 02-688/6 ОД 29.03.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на одлуките за изменување на одлуката за утврдување на цените на услугите што ги врши ЈП „Охридски комуналец“ Охрид број 02-688/6 од 29.03.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/214
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/96, 6/02 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ ЈП „ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ“
ОХРИД БРОЈ 02-688/6 ОД 29.03.2022 ГОДИНА**

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуките за изменување на Одлуката за утврдување на цените на услугите што ги врши ЈП „Охридски Комуналец“ Охрид број 02-688/6 од 29.03.2022 година, донесени од Управниот одбор на ЈП, „Охридски Комуналец“ Охрид и тоа: бр.02-1864/7 од 12.08.2022 година и 02-1889/2 од 17.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/120
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 19 ст.2, точка 1 од Законот за јавни претпријатија и член 17 од Статутот на ЈП “Охридски Комуналец“ Охрид, Управниот Одбор на ЈП “Охридски Комуналец“ Охрид на својата седница одржана на ден 12.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

**за изменување на Одлуката за утврдување на цените на услугите што
ги врши ЈП“Охридски Комуналец“ Охрид број 02-688/6 од 29.03.2022 година**

Со оваа Одлука се врши следната измена:

Член 1

Се менува член 2 алинеја 1, и тоа броевите “2.40“ се заменуваат со броевите “3.40“

Со измената Членот 2 ќе гласи:

Надоместокот за извршена услуга – подигање, транспортирање и депонирање на комунален отпад од домаќинствата на територијата на општина Охрид се утврдува во зависност од површината на станбениот објект во кој живее домаќинството и тоа:

- За сопственици на индивидуални станови и станови во колективно живеење надоместокот се утврдува 3.40 денари/м2 месечно. Сметките се изготвуваат и доставуваат секој месец.

Член 2

Во цената на услугите утврдена со оваа Одлука не е пресметан данокот на додадена вредност.

Член 3

Надлежните служби во ЈП “Охридски Комуналец” Охрид должни се да изготват пречистен текст на Одлуката за утврдување на цените на услугите што ги врши ЈП “Охридски Комуналец” Охрид број 02-688/6 од 29.03.2022 година кој ќе ги содржи измените согласно оваа Одлука.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на добивање согласност од страна на Советот на општина Охрид.

**ЈП Охридски Комуналец Охрид
Претседател на УО,
Александар Буцакоски,с.р.**

Врз основа на член 19 ст.2, точка 1 од Законот за јавни претпријатија и член 17 од Статутот на ЈП “Охридски Комуналец” Охрид, Управниот Одбор на ЈП “Охридски Комуналец” Охрид на својата седница одржана на ден 17.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за утврдување на цените на услугите што ги врши ЈП “Охридски Комуналец” Охрид број 02-688/6 од 29.03.2022 година

Со оваа Одлука се врши следната измена:

Член 1

Се менува член 3 алинеи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и тоа:

- Во алинеја 1 бројот “16,30“ се заменува со бројот “20,00“
- Во алинеја 2 бројот “11,00“ се заменува со бројот “13,00“
- Во алинеја 4 бројот “6,10“ се заменува со бројот “7,50“
- Во алинеја 5 бројот “3,20“ се заменува со бројот “4,00“
- Во алинеја 6 бројот “10,90“ се заменува со бројот “13,00“ а бројот “5,45“ се заменува со бројот “6,5“.

Со измената Членот 3 ќе гласи:

Надоместокот за извршена услуга – подигање, транспортирање и депонирање на комунален отпад од правни лица на територијата на општина Охрид се утврдува во зависност од површината на деловниот објект во кој ја обавува дејноста правното лице и карактерот на дејноста која ја обавува правното лице и тоа:

- За правни лица кои обавуваат трговска или угостителска дејност со површина на деловниот простор, односно објектот до 100 м2 надоместокот се утврдува 20,00 денари/м2 месечно

- За правни лица кои обавуваат трговска или угостителска дејност со површина на деловниот простор, односно објектот над 100 м² надоместокот се утврдува 13,00 денари/м² месечно

- За правни лица кои се занимаваат со продажба на брза храна надоместокот се утврдува паушално во висина од по 1.090,00 денари месечно освен за киосците кои се занимаваат со продажба на брза храна за кои надоместокот изнесува 540,00 денари месечно

- За адвокати, адвокатски канцеларии, нотари, нотарски канцеларии, канцеларии на судски извршители, штедилници и менувачници, туристички бироа и агенции, приватни школи, приватни градинки, детски престојувалишта и игротеки, канцеларии за сметководствени и правни услуги, канцеларии за проектантски услуги и геодетски работи, канцеларии на судски преведувачи, претставништва на невладини организации, регистрирани занаетчии и други правни субјекти кои вршат нестопански дејности со корисна површина до 500 м² надоместокот се утврдува 7,50 денари/м² месечно

- За правните лица кои вршат нестопанска дејност во деловни простории/објекти со корисна површина над 500 м², како и правни лица кои вршат стопанска дејност и не се опфатени во категориите утврдени во став 1 точка 1, 2, 3 и 4 од овој член надоместокот се утврдува 4,00 денари/м² месечно

-Надоместокот за подигање, транспортирање и депонирање на комунален отпад од правни лица кои обавуваат угостителска дејност – хотели со површина на деловниот простор односно објектот над 100 м² надоместокот се утврдува 13,00 денари/м² месечно за следните месеци мај, јуни, јули, август, септември и октомври. Надоместокот за подигање, транспортирање и депонирање на комунален отпад од правни лица кои обавуваат угостителска дејност – хотели со површина на деловниот простор односно објектот над 100 м² надоместокот се утврдува 6,50 денари/м² месечно за следните месеци ноември, декември, јануари, февруари, март и април

Член 2

Се менува член 4 алинеи 1, 2, 3 и 4, и тоа:

-Во алинеја 1 бројот “980” се заменува со бројот “1.176”

-Во алинеја 2 бројот “700” се заменува со бројот “840”

-Во алинеја 3 бројот “980” се заменува со бројот “1.176” а бројот “33” се заменува со бројот “40”

-Во алинеја 4 бројот “700” се заменува со бројот “840” а бројот “11” се заменува со бројот “13”

Со измената Членот 4 ќе гласи:

Надоместокот за извршена услуга – подигање, транспортирање и депонирање на комунален отпад и индустриски неопасен отпад од правни лица со деловни простори, односно објекти на територијата на општина Охрид и надвор од општина Охрид кои користат контејнери се утврдува во зависност од волуменот на отпадот и од местото на лоцирање на објектот од кој се подига отпадот и тоа:

-За контејнери со волумен од 5-7 м³ лоцирани на територијата на општина Охрид надоместокот се утврдува 1.176,00 денари/м³;

-За контејнери со волумен од 1,1 м³ лоцирани на територијата на општина Охрид надоместокот се утврдува 840,00 денари/м³;

-За контејнери со волумен од 5-7 м³ лоцирани надвор од општина Охрид надоместокот се утврдува 1.176,00 денари/м³ + 40,00 денари/км (само во еден правец) и

-За контејнери со волумен од 1,1 м³ лоциран надвор од општина Охрид надоместокот се утврдува 840,00 денари/м³ + 13,00 денари/км (само во еден правец)

ЈП “Охридски Комуналец“ Охрид како давател на услугата и корисникот на услугата се должни за услугата од став 1 од овој член да склучат договор за регулирање на меѓусебните односи.

Член 3

Се менува член 7 и тоа бројот “33“ се менува со бројот “40“.

Со измените членот 7 ќе гласи :

Надоместокот за извршена услуга депонирање на комунален отпад на депонијата “Буково“ се утврдува во зависност од количината на отпадот и тоа 40,00 денари/м³.

Член 4

Се менува член 8 и тоа бројот “1.310“ се менува со бројот “1.572“.

Со измените членот 8 ќе гласи :

Надоместок за извршена услуга – уништување на производи на депонија Буково по барање на корисникот на услугата се утврдува во зависност од количината на волуменот на отпадот (производите) што се уништуваат и тоа 1.572,00 денари/м³.

Член 5

Се менува член 9 алинеи 1, 2 и 3 и став 2 и тоа:

Во алинеја 1 бројот “50“ се заменува со бројот “60“.

Во алинеја 2 бројот “100“ се заменува со бројот “120“.

Во алинеја 3 бројот “200“ се заменува со бројот “240“.

Во став 2 бројот “50“ се заменува со бројот “60“.

Со измените членот 9 ќе гласи:

Надоместокот за извршена услуга - депонирање на градежен отпад на општинската депонија се утврдува во зависност од количината на отпадот и тоа:

- за приколка до 1 м³ надоместокот се утврдува 60,00 денари

- за трактор,ТАМ – 2м³ надоместокот се утврдува 120,00 денари

- за ФАП – 4м³ надоместокот се утврдува 240,00 денари

За останатите возила со поголема носивост надоместокот за депонирање на градежен шут се утврдува 60,00 денари/м³.

Се ослободуваат од обврската да плаќаат надоместок физички лица доколку волуменот на градежниот отпад не е поголем од ½ м³.

Член 6

Се менува називот на точка 6 од член 10, и тоа се бришат двете точки по зборот машини и се додаваат зборовите “и возила за транспорт кои се ангажираат на територијата на град Охрид“:

Се бришат алинеите 2-Т-ге и 3-РД 130 а се додава една нова алинеја- Хидромек

-Цистерна (со 7м³ вода) _____ 3.500,00 ден/тура

-Фиат Хитачи _____ 2.500,00 ден/час

-Хидромек _____ 2.500,00 ден/час

-Кипер 4 м3	1.880,00 ден/тура
-ТАМ Кипер 4 м3	1.880,00 ден/тура
-Трактор	1.500,00 ден/тура
-Метачка	3.500,00 ден/час
-ЕХ Товарно отворено возило-четирицикл	1.500,00 ден/час
-Товарно возило Кесон, транспортер	1.600,00 ден/тура
-Работник КВ	300,00 ден/час
-Општ работник	220,00 ден/час
-Работник КВ Бравар	450,00 ден/час

Се менува точката 7 и истата гласи:

“Користење на градежни машини и возила за транспорт кои се ангажираат надвор од територијата на град Охрид:“

-Цистерна (со 7м3 вода)	32,00 денари за секој изминат километар во двата правци
-Фиат Хитачи	32,00 денари за секој изминат километар во двата правци
-Хидромек	1.880,00 денари, превоз до/од местото на ангажирање
-Кипер 4 м3	32,00 денари за секој изминат километар во двата правци
-ТАМ Кипер 4 м3	32,00 денари за секој изминат километар во двата правци
-Трактор	32,00 денари за секој изминат километар во двата правци
-Метачка	1.880,00 денари, превоз до/од местото на ангажирање
-ЕХ Товарно отворено возило-четирицикл,	1.880,00 денари, превоз до/од местото на ангажирање
-Товарно возило Кесон, транспортер	32,00 денари за секој изминат километар во двата правци

Со измените членот 10 ќе гласи:

Корисниците на услугите на давателот на услугата ЈП “Охридски Комуналец“ Охрид се должни да му исплатат надоместок во износ определен во зависност од извршената услуга и тоа:

- 1.) Утовар и транспорт на отпаден материјал во депонија Буково ____ 710,00 денари
- 2.) Ископ, утовар и транспорт на земја отпаден материјал до 5 км ____ 710,00 денари
- 3.) Машински ископ на земја од прва-трета категорија со димензии 1,00 x 0,40 x 0,80 со затрупување ____ 210,00 ден/м3 (канал)
- 4.) Рачен ископ на земја од прва-трета категорија со димензии 1,00 x 0,40 x 0,80 со затрупување ____ 770,00 ден/м3 (канал)
- 5.) Рачен ископ на земја со димензии 0,5м x 0,50м x 0,50м ____ 250,00 ден/дупка
- 6.) Користење на градежни машини и возила за транспорт кои се ангажираат на територијата на град Охрид:

-Цистерна (со 7м3 вода)	3.500,00 ден/тура
-Фиат Хитачи	2.500,00 ден/час
-Хидромек	2.500,00 ден/час
-Кипер 4 м3	1.880,00 ден/тура
-ТАМ Кипер 4 м3	1.880,00 ден/тура
-Трактор	1.500,00 ден/тура
-Метачка	3.500,00 ден/час

-ЕХ Товарно отворено возило-четирицикл _____	1.500,00 ден/час
-Товарно возило Кесон, транспортер _____	1.600,00 ден/тура
-Работник КВ _____	300,00 ден/час
-Општ работник _____	220,00 ден/час
-Работник КВ Бравар _____	450,00 ден/час

7.) Користење на градежни машини и возила за транспорт кои се ангажираат надвор од територијата на град Охрид

-Цистерна (со 7м3 вода) _____ 32,00 денари за секој изминат километар во двата правци

-Фиат Хитачи _____ 32,00 денари за секој изминат километар во двата правци

-Хидромек _____ 1.880,00 денари, превоз до/од местото на ангажирање

-Кипер 4 м3 _____ 32,00 денари за секој изминат километар во двата правци

-ТАМ Кипер 4 м3 _____ 32,00 денари за секој изминат километар во двата правци

-Трактор _____ 32,00 денари за секој изминат километар во двата правци

-Метачка _____ 1.880,00 денари, превоз до/од местото на ангажирање

-ЕХ Товарно отворено возило-четирицикл, _____ 1.880,00 денари, превоз до/од местото на ангажирање

-Товарно возило Кесон, транспортер _____ 32,00 денари за секој изминат километар во двата правци

За работна рака за неработни денови и празници се зголемува висината на надоместокот за 30 %.

Член 7

Во цената на услугите утврдена со оваа Одлука не е пресметан данокот на додадена вредност.

Член 8

Надлежните служби во ЈП “Охридски Комуналец“ Охрид должни се да изготват пречистен текст на Одлуката за утврдување на цените на услугите што ги врши ЈП “Охридски Комуналец“ Охрид број 02-688/6 од 29.03.2022 година кој ќе ги содржи измените согласно оваа Одлука.

Член 9

Оваа Одлука влегува во сила со денот на добивање согласност од страна на Советот на општина Охрид.

ЈП “Охридски Комуналец“ Охрид
Претседател на Управен Одбор
Александар Буцакоски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ ЈП „ГРАДСКИ ГРОБИШТА“ ОХРИД БР. 02-1675/10 ОД 07.12.2018 ГОДИНА

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП „Градски гробишта“ Охрид бр. 02-1675/10 од 07.12.2018 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/215
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/96, 6/02 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ ЈП „ГРАДСКИ ГРОБИШТА“ ОХРИД БР. 02-1675/10 ОД 07.12.2018 ГОДИНА

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП „Градски Гробишта“Охрид бр. 02-1675/10 од 07.12.2018 година, донесена од Управниот одбор на ЈП„ Градски Гробишта“ Охрид, со бр. 02-995/4 од 19.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/121
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донов,с.р.

Врз основа начлен 19 од Законот за јавни претпријатија и член 19 од Статутот на ЈП Градски Гробишта Охрид Управниот Одбор на ЈП Градски Гробишта Охрид ја донесе следната

О Д Л У К А

За измена и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП Градски Гробишта Охрид бр.02-1675/10 од 07.12.2018 год.

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП Градски Гробишта Охрид бр.02-1675/10 од 07.12.2018 год.

Член 2

Член 9 се менува и истиот ќе гласи:

Надоместокот за користење на уредениот дел од паркинг просторот за практична обука за кандидати за возачи изнесува 9.000,00 денари месечно.

Член 3

По Член 9 се додава нов член 9-а кој гласи:

На паркинг просторот на ЈП Градски Гробишта Охрид, кој не е наменет за обука на возачи може да се паркираат камиони, приклучни возила, приколки и други товарни возила за надоместок од 6.200,00 денари месечно.

Член 4

Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП Градски Гробишта Охрид бр.02-1675/10 од 07.12.2018 год., која беше донесена на ден 20.07.2022 год. со арх.бр. 02-921/3 се става ВОН СИЛА.

Член 5

Оваа Одлука стапува во сила со денот на добивање на согласност од Советот на Општина Охрид.

ЈП Градски Гробишта Охрид
Претседател на УО
Бојчовски Јован,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗМЕНА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2022 ГОДИНА НА ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на одлуката за усвојување на измена на годишниот план за вработување за 2022 година на ЈП Градски пазар Охрид, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/216

26.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/96, 6/02 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗМЕНА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2022 ГОДИНА НА ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за усвојување на измена на Годишниот план за вработување за 2022 година на ЈП Градски Пазар Охрид, донесена од Управниот одбор на ЈП Градски пазар Охрид бр.02-280/4 од 04.05.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08 -11800/122

26.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател,

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈП „НИСКОГРАДБА ОХРИД“- ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП „Нискоградба Охрид“- Охрид за 2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Број 09- 11800/217**26.08.2022 год.****О х р и д****ОПШТИНА ОХРИД****Градоначалник,****Кирил Пецаков,с.р.**

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈП „НИСКОГРАДБА ОХРИД“- ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА**

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишен план за вработување на ЈП„Нискоградба Охрид “ - Охрид за 2023 година, донесен со Одлука од Управниот одбор на ЈП„Нискоградба Охрид“ - Охрид бр.02- 963/4 од 19.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08 -11800/123**26.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател,****Сашо Донов,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈП „ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ“- ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА**

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП „Охридски Комуналец“- Охрид за 2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/218
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈП „ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ“- ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишен план за вработување на ЈП„Охридски Комуналец “ - Охрид за 2023 година, донесен со Одлука од Управниот одбор на ЈП„Охридски Комуналец“ - Охрид бр.02- 1864 од 12.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/124
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈП „ВОДОВОД“- ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП „Водовод“- Охрид за 2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/219
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈП „ВОДОВОД“- ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишен план за вработување на ЈП„Водовод “ - Охрид за 2023 година, донесен со Одлука од Управниот одбор на ЈП„Водовод“ - Охрид бр.02-1404/3 од 16.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08 -11800/125
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈП „ГРАДСКИ ГРОБИШТА“- ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање согласност на годишен план за вработување на ЈП „Градски гробишта“- Охрид за 2023 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година.

Број 09- 11800/220
26.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 26.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈП „ГРАДСКИ ГРОБИШТА“- ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишен план за вработување на ЈП„Градски Гробишта“ - Охрид за 2023 година, донесен со Одлука од Управниот одбор на ЈП„Градски Гробишта“ - Охрид бр. 02-995/5 од 19.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08 -11800/126
26.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ЈП„БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ“ - ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04. ДО 30.06. 2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на извештајот за работата на ЈП„Билјанини Извори“ - Охрид за периодот од 01.04. до 30.06. 2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година.

Број 09- 11800/232
30.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ЈП „БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ“ - ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04. ДО 30.06. 2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ЈП „Билјанини извори“ - Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2022 година, усвоен со Одлука на Управниот одбор бр.02-900/4 од 18.08.2022 година и Заклучок на Надзорниот одбор бр.02-899 од 18.08.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/221
30.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ЈП „ВОДОВОД“ ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04. - 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на извештајот за работата на ЈП „Водовод“ Охрид за периодот од 01.04. - 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година.

Број 09- 11800/233
30.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ЈП „ВОДОВОД“ ОХРИД
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04. - 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ЈП „Водовод“ Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2022 година, усвоен со Одлука на Управниот одбор бр.02-1302/3 од 29.07.2022 година и Мислење на Надзорниот Одбор бр.02-1301/3 од 29.07.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/222
30.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД РАБОТЕЊЕТО И
ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ЈП „ГРАДСКИ ГРОБИШТА“ - ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04.
ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ - Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година.

Број 09- 11800/234
30.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД РАБОТЕЊЕТО И ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА
ЈП „ГРАДСКИ ГРОБИШТА“ - ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ - Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2022 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука бр.02-995/2 од 19.08.2022 година и Заклучок на Надзорниот одбор бр.02-993/3 од 18.08.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/223**30.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донеv,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД РАБОТЕЊЕТО И ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година.

Број 09- 11800/235**30.08.2022 год.****О х р и д****ОПШТИНА ОХРИД****Градоначалник,****Кирил Пецаков,с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД РАБОТЕЊЕТО И ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2022 година, усвоен со Одлука на Управниот одбор бр.02-447/3 од 05.08.2022 година и Заклучок на Надзорниот Одбор бр.02-446/3 од 05.08.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/224**30.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донеv,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП„НИСКОГРАДБА ОХРИД“ - ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ - Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година.

Број 09- 11800/236**30.08.2022 год.****О х р и д****ОПШТИНА ОХРИД****Градоначалник,****Кирил Пецаков,с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП„НИСКОГРАДБА ОХРИД“ - ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работењето на ЈП „Нискоградба Охрид“ - Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2022 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука бр.02-909/4 од 28.07.2022 година и мислење на Надзорниот одбор бр.02-908/3 од 28.07.2022 година.

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/225**30.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донеv,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈП„ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ“ - ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за усвојување на извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП„Охридски Комуналец“ - Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2022 година, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година.

Број 09- 11800/237**30.08.2022 год.****О х р и д****ОПШТИНА ОХРИД****Градоначалник,****Кирил Пецаков,с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 18 став 1 точка 9 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈП„ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ“ - ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04. ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работењето и остварените резултати на ЈП„Охридски комуналец“ - Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2022 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука бр. од 02-1864/4 од 12.08.2022 година и Заклучок на Надзорниот одбор бр.02-1863/4 од 12.08.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Број 08-11800/226
30.08.2022 год.
О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донов,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ДОНАЦИЈА НА ДПД ЕНТУЗИЈАСТ
ОХРИД- ДЕБРЦА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за давање донација на ДПД Ентузијаст Охрид-Дебрца, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година.

Број 09- 11800/238
30.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 18 став 1 точка 10 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и член 6 став 1 од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности („Службен весник на РС Македонија“ бр.47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 153/15), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ДОНАЦИЈА НА ДПД ЕНТУЗИЈАСТ ОХРИД- ДЕБРЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава донација на Доброволното противпожарно друштво ЕНТУЗИЈАСТ ОХРИД- ДЕБРЦА и тоа:

1. Возило –тип „Лада Нива“ со:
 - Регистарски ознаки ОН949АМ
 - Број на Шасија: **ХТА212100LD737840**
 - Тип на мотор: **0902605**
 - Марка: **LADA**
 - Комерцијална ознака: **M1- PATNICHKO**
 - Облик и намена на каросеријата: **AC- KOMBI**
 - Година на производство: **1989**

Член 2

Градоначалникот на Општина Охрид ќе склучи договор за давање донација со овластен претставник на ДПД ЕНТУЗИЈАСТ ОХРИД- ДЕБРЦА.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/227**30.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донеv,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА И СОПСТВЕНО УЧЕСТВО НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ПРОЕКТОТ „РАЗВОЈ НА СПОРТСКИ ТУРИЗАМ ВО ОПШТИНА ОХРИД - ИЗГРАДБА НА ВЕЖБАЛИШТЕ ЗА ГОЛФ “

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за партиципација и сопствено учество на општина Охрид во проектот „Развој на спортски туризам во општина Охрид - изградба на вежбалиште за голф“, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година.

Број 09- 11800/239**30.08.2022 год.****О х р и д****ОПШТИНА ОХРИД****Градоначалник,****Кирил Пецаков,с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“, број 5/2002), член 10 од Законот за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија (Сл. Весник на Република Македонија бр.55/04, 12/05,98/08,106/08) и член 18 од Статутот на општина Охрид (Сл.гласник на општината Охрид бр. 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 15/20), Советот на општината Охрид, на седницата одржана на ден 30.08.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА И СОПСТВЕНО УЧЕСТВО НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ПРОЕКТОТ „РАЗВОЈ НА СПОРТСКИ ТУРИЗАМ ВО ОПШТИНА ОХРИД - ИЗГРАДБА НА ВЕЖБАЛИШТЕ ЗА ГОЛФ “

Член 1

Во рамки на отворениот јавен повик за финансирање на предлог проекти за намалување на диспаратите меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност за 2022 година, објавен од страна на Министерството за локална самоуправа, општина Охрид поднесе проектна апликација за „Развој на спортски туризам во општина Охрид - изградба на Вежбалиште за голф“ која беше одобрена за финансирање при што од бараните 6.380.500,00 денари за реализација на планираните активности беа одобрени 5.700.000,00 денари.

Член 3

Со цел успешна реализација на наведениот проект општина Охрид ќе обезбеди сопствено учество во износ кој нема да надмине 680.500,00 денари од буџетот на општина Охрид.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/228**30.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донов,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИ СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за формирање на општински совет за социјална заштита, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година.

Број 09- 11800/240**30.08.2022 год.****О х р и д****ОПШТИНА ОХРИД****Градоначалник,****Кирил Пецаков,с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 7, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 141 и 142 од Законот за социјална заштита (Сл. Весник бр. 104 од 23.05.2019 година), член 15 став 1 точка 7 и член 18 став 1 точка 15 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата оддржана на ден 30.08.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИ СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Член 1

Се формира општински совет за социјална заштита чија надлежност е условена од специфичните општински состојби во контекст на актуелните социјални потреби.

Член 2

Тематски области кои се во надлежност на општинскиот совет за социјална заштита се:

- Социјални проблеми поврзани со социјалниот развој: сиромаштија, невработеност, социјална нерамноправност, социјална исклученост, миграции, популациски промени, проблеми на лица со посебни потреби, изнемоштени и стари лица и слично;
- Социјални проблеми поврзани со девијантно однесување: криминалитет на возрасни, малолетничко претстапништво, алкохолизам, зависност од дроги, проституција, коцкање, просење, трговија со луѓе, агресији (семејно насилство, меѓуврсничко насилство) и автоагресији (самоубиства и обиди за самоубиства)
- Социјални проблеми што настануваат како последица на природни непогоди и епидемии: пожари, поплави, епидемии, земјотреси и слично;

Член 3

За членови на општинскиот совет за социјална заштита се избираат:

1. **Димитар Спасески** – општина Охрид, Раководител на сектор за образование, детска, здравствена и социјална заштита – Претседател;
2. **Даниела Вељановска** ОО Црвен крст Охрид
3. **Сашко Денесовски** – ЗГ „СОС Балкан медиа,, Охрид
4. **Михаил Пероски** – ЗГ В.О.П.С Подршка Охрид
5. **Илија Николоски** - МПЦ
6. **Газменд Хоџа** - ИВЗ
7. **Мира Врангаловска** - Центар за социјални работи Охрид
8. **Наташа Христовска** - Центар за социјални работи Охрид
9. **Весна Терзиоска** – Педагог, „ОУ Ванчо Николески,, Лескоец
10. **Весна Спасеска** Психолог, СОСУ „Св. Кирил и Методиј,, Охрид

11. Д-р Јулија Василевска, спец. Психијатар, ЈЗУ Општа болница Охрид
12. Маја Ташева АВРМ Охрид
13. Богоја Прензоски – Помошник командир за јавен ред и мир и превенција, виш инспектор, СВР Охрид

Член 4

Оваа одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Охрид.

Број 08-11800/229

30.08.2022 год.

О х р и д

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател

Сашо Донеv,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ТРЕТ ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА ОХРИД

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за формирање на координативно тело за оценување на имплементација на трет локален еколошки акционен план на општина Охрид, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година.

Број 09- 11800/241

30.08.2022 год.

О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД

Градоначалник,

Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 18 од Статутот на општина Охрид („Службен гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 15/20), член 60 од Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и 89/22), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ТРЕТ ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука се формира координативно тело за оценување на имплементација на третиот локален еколошки акционен план (ЛЕАП) за подрачјето на општина Охрид.

e-mail: sovet@ohrid.gov.mk

Член 2

Координативното тело за оценување на имплементација на третиот локален еколошки акционен план (ЛЕАП) за подрачјето на општина Охрид ќе се состои од следните членови :

- Координатор Суарта Амети – Одделение за заштита и влијание врз животната средина
- Орхидеја Тасеска – Хидробиолошки Институт
- Константин Здравески – Јавна Установа Национален Парк Галичица
- Никола Зафировски – ЛТХ Леарница
- Ѓоко Зороски – НВО : Еко – Туризам
- Саше Најдески – ЈП Охридски Комуналец
- Сузана Баткоска – Општински инспекторат
- Габриела Милошеска – Сектор за туризам и локален економски развој
- Ана Снегар – Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште
- Вера Рауник – Одделение за управување со отпад и регионални депонии
- Лиле Јоноска – Сектор за комунални дејности сообраќај и улици

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/230**30.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донеv,с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 95 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), градоначалникот на Општина Охрид го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ПМВ ВОЗИЛО МАРКА „МЕРЦЕДЕС“ - СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ОХРИД НА ЈП „ВОДОВОД“ ОХРИД

СЕ ПРОГЛАСУВА Одлуката за пренесување на правото на користење на ПМВ возило марка „Мерцедес“ - сопственост на општина Охрид на ЈП „ВОДОВОД“ Охрид, што ја донесе Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година.

Број 09- 11800/242
30.08.2022 год.
О х р и д

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник,
Кирил Пецаков,с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.08.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ПМВ ВОЗИЛО МАРКА „МЕРЦЕДЕС“
- СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ОХРИД НА ЈП ВОДОВОД ОХРИД**

Член 1

Со оваа Одлука се пренесува правото на користење од Општина Охрид на ЈП ВОДОВОД ОХРИД на патничко моторно возило марка „МЕРЦЕДЕС“ со следните технички карактеристики:

- Број на шасија : **WDB2100481B393229**
- Број на мотор: 111957-32-236523
- Марка: **MERCEDES**
- Тип: **BENZ E200 KOMPRESOR**
- Година на производство: 2001
- Регистарски таблици: **ОН-707-BG**

Член 2

Наведеното патничко моторно возило од член 1 на оваа Одлука се отстапува на времено користење во времетраење од пет години на ЈП ВОДОВОД ОХРИД, со можност истиот да биде прекинат доколку се јават дополнителни потреби за користење од страна на Општината.

Користењето на возилото од страна на ЈП ВОДОВОД ОХРИД ќе биде без надомест.

Член 3

Сите трошоци за одржување и користење на возилото вклучувајќи и сервисирање, осигурување и регистрација ќе ги сноси ЈП ВОДОВОД ОХРИД.

Член 4

Се задолжува Градоначалникот на Општина Охрид да склучи договор со директорот на ЈП ВОДОВОД ОХРИД, со кој ќе се уредат правата и обврските за користење на наведеното моторно возило.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Охрид“.

Број 08-11800/231**30.08.2022 год.****О х р и д****СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД****Претседател****Сашо Донеv,с.р.****ЈАВНА ОБЈАВА**

Секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште на Општина Охрид, објавува дека по барањето на инвеститорот, Снежана Ристески ул.Ристо Чадо бр.10 Охрид, му се одобрува изградба на Индивидуален Стамбен Објект, со намена А1 со катност По+Пр+к1 на Г.П ЗА дел од Кп.бр.4886 КО Охрид 4 согласно извод бр.20-6981/2 од 12.07.2021 год. за ДУП за 11-та УЕ Охрид МЗ Видовишта Општина Охрид донесен со Одлука бр.08-7496 од 29.09.1992 год..

Зоран Најдески, Александар Најдески, и Васко Најдески сопственици на Кп.4888/1 КО Охрид 4, преку информации добиени од АКН Охрид се известуваат за донесеното одобрение и се задолжуваат во рок од 15 дена од денот на објавата да дојдат во просториите на Секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште да извршат увид во предметот

Доколку не се јавите или не назначите полномошник, ќе сметаме дека е извршена уредна достава и евентуалните последици ќе ги сносит сами.

По Овластување на Градоначалник**Советник****Богдан Настески Герман,с.р.****ЈАВНА ОБЈАВА**

Секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште на Општина Охрид, објавува дека по барањето на инвеститорите Никола Павлески со адреса во с.Трпејца Охрид и Дијана Велјаноска со адреса на ул.Будва бр.42 Охрид, им се одобрува надградба на индивидуална станбена кука А1 од Втора категорија, на КП бр.5246/1 во КО Охрид 4.

Се повикуваат лицата Нада Ангелевска со адреса на ул.Карпош Војвода бр.16 Охрид, и Зоран Војданоски со адреса на ул.Ј.Сандански бр.91 Охрид, се известуваат за донесеното одобрение и се задолжуваат во рок од 15 дена од денот на објавата да дојдат во просториите на Секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште да изврши увид во предметот

Доколку не се јавите или не назначите полномошник, ќе сметаме дека е извршена уредна достава и евентуалните последици ќе ги сносит сами.

По Овластување на Градоначалник**Советник****Богдан Настески Герман,с.р.**